



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 27 август 2002
Скопје

Број 68

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 280
денари. Жиро сметка 300000000188798

1102.

Врз основа на член 5, став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/96, 25/99, 81/99 и 6/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО "НОВА МАКЕДОНИЈА" АД - СКОПЈЕ

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во "Нова Македонија" АД-Скопје, од 92.127 акции, со вкупна номинална вредност од 4.710.370 ЕУР и дисконт од 76,97%.

Член 2

Државниот капитал од член 1 на оваа одлука ќе се продаде преку берзата за долгорочни хартии од вредност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4281/1
20 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1103.

Врз основа на член 15 од Законот за Фондот за осигурување на депозити ("Службен весник на РМ" бр. 63/00, 29/02 и 43/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот за осигурување на депозити, што ја донесе Управниот одбор на седницата, одржана на 31.07.2002 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4162/1
20 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1104.

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ И УСТА- НОВИ ВО КОИ ЌЕ СЕ СЛУЖИ ВОЕН РОК ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА

Член 1

Како здравствени организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба се определуваат:

- Медицински центар-Штип;

- Медицински центар-Кавадарци;
- Медицински центар-Куманово;
- Медицински центар-Прилеп;
- Медицински центар-Битола;
- Медицински центар-Гостивар;
- Медицински центар-Охрид;
- Медицински центар-Скопје;
- ЈУ Специјален завод-Демир Капија;
- ЈУ Завод за заштита и рехабилитација-Бања Банско-Струмица;
- ЈУ Старски дом "Сју Рајдер"-Битола;
- ЈУ Старски дом "Киро Крстевски Платник"-Прилеп;
- ЈУ "Зафир Сајто"-Куманово;
- ЈУ Геронтолошки завод "13 Ноември"-Скопје;
- ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје и
- ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми-Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3920/1
20 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1105.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Правото на користење на недвижен имот објект со површина од 1858 м² и дворно земјиште со површина од 5310 м² кои се наоѓаат во с. Ротино-Битола, лоцирани на КП бр. 845, КО Ротино евидентиран во поседовен лист бр. 266, сопственост на Република Македонија, се пренесува на Јавната научна установа-Институт за сточарство-Скопје за потребите на Подрачната единица во Битола.

Член 2

Недвижниот имот опишан во член 1 од Одлуката, корисникот ќе го користи без надоместок на неопределено време.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4137/1
20 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1106.

Врз основа на член 78 став 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 20.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД РАДИОДИФУЗНАТА ТАКСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС (IV ОГЛАС)

I. Врз основа на Одлуката за објавување Оглас (IV) за финансирање програми од јавен интерес, број 23-6205/1 од 18 декември 2001 година, средствата од радиодифузната такса се распоредуваат на следниве трговски радиодифузни друштва и независни продуценти, односно следниве радио и телевизиски програми:

ТРД - ТВ Вкупен број на проекти: 112**Вкупен износ: 44 296 028.00**

1 Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СИТЕЛ Силекс ДООЕЛ Скопје Проекти: 3 Вкупен износ: 4 011 900.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 3		
1	Народни обичаи - "Жетва"	1 x 30 = 30	240 000.00
2	Лето - Лето	5 x 40 = 200	3 531 900.00
3	Козарството во Македонија	1 x 30 = 30	240 000.00
			4 011 900.00

2 Трговско радиодифузно друштво ТВ БС Печатница (Канал 5) ДООЕЛ, Скопје Проекти: 2 Вкупен износ: 560 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		
1	Гробовите на анархистите	1 x 30 = 30	280 000.00
2	Берлинското семе	1 x 30 = 30	280 000.00
			560 000.00

3 Трговско радиодифузно друштво ТВ ЕРА, ЕРА ДООЕЛ Скопје Проекти: 2 Вкупен износ: 1,060 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		
1	Интермеџа	10 x 5 = 50	400 000.00
2	Светската политика и берзанските движења	3 x 20 = 60	432 000.00
			832 000.00

4 Друштво за радиодифузија ТВ 96, ДООЕЛ, Скопје Проекти: 3 Вкупен износ: 2 076 901.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 3		
1	Заштита на музичкиот народен израз и ансамблот Пјуче Атанасовски	4 x 30 = 120	888 037.00
2	Христијански празници	35 x 10 = 350	725 000.00
3	Тишината зборува	12 x 30 = 360	463 864.00
			2 076 901.00

**5 Трговско радиодифузно друштво ТВ БТР
Национал Зоран ДООЕЛ Скопје** Проекти: 4 Вкупен износ: 920 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 4		
1	Да се заработи парча леб	1 x 30 = 30	240 000.00
2	Портрети на Роми од Македонија	1 x 30 = 30	240 000.00
3	Хигиената е половина здравје	се предлага портретот на Шалип Јусуф 1 x 25 = 25	200 000.00
4	Комшии	1 x 30 = 30	240 000.00
			920 000.00

**6 Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ - Манчев
ДООЕЛ, Кавадарци** Проекти: 1 Вкупен износ: 580 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 1		
1	Портрет на еден град - слики, преданија, факти...	1 x 60 = 60	580 000.00
			580 000.00

**7 Трговско радиодифузно друштво ТВ МТМ ДАСТО
ДООЕЛ, Скопје** Проекти: 2 Вкупен износ: 856 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		
1	Современото охридско и македонско разбарство	2 x 30 = 60	376 000.00
2	Добатрање - клучна вештина на 21 век	1 x 60 = 60	480 000.00
			856 000.00

**8 Трговско радиодифузно друштво ТВ ШУТЕЛ,
Камил ДООЕЛ Скопје** Проекти: 2 Вкупен износ: 480 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		
1	Младост во пранги	1 x 30 = 30	240 000.00
2	Младост без цут	1 x 30 = 30	240 000.00
			480 000.00

**9 Трговско друштво за радиодифузија Интел ДОО
Струмица** Проекти: 3 Вкупен износ: 804 383.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 3		
1	Монети од Драголево	1 x 30 = 30	240 000.00
2	Дојранско Езеро	1 x 45 = 45	324 383.00
3	Убиството на петте струмички студенти	1 x 30 = 30	240 000.00
			804 383.00

**10 Трговско друштво за радиодифузија ТВ канал
Вис ДООЕЛ Струмица** Проекти: 3 Вкупен износ: 1 040 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 3		
1	Меѓутренична регионална соработка-спас за Дојранско Езеро	1 x 30 = 30	240 000.00
2	Надежта е миг за кој вреди да се живее	1 x 30 = 30	240 000.00
3	Енергетските потенцијали на Република Македонија	3 x 30 = 90	560 000.00

				1 040 000.00
11	Трговско радиодифузно друштво ТВМ ДООЕЛ Охрид	Проекти: 4	Вкупен износ:	644 927.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 4		
1	Традиционалното рибарство во Охридското Езеро	1 x 30 = 30	156 469.00
2	Охридските килими	1 x 30 = 30	240 000.00
3	Охридското кино "Парадизо"	1 x 30 = 30	122 729.00
4	Охридски професионален театар	1 x 30 = 30	122 729.00
			644 927.00

12	Трговско радиодифузно друштво Независна ТВ Зоран Стефановски ДООЕЛ, Охрид	Проекти: 2	Вкупен износ:	708 112.00
-----------	--	-------------------	----------------------	-------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		
1	Духовно-просветно светилиште	3 x 30 = 90	468 112.00
2	Црковно	1 x 30 = 30	240 000.00
			708 112.00

13	Трговско радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО Штип	Проекти: 3	Вкупен износ:	1 221 987.00
-----------	---	-------------------	----------------------	---------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 3		
1	По трагите на Штипската народна песна	3 x 15 = 45	282 000.00
2	Волшебните убавини на подземниот свет на Плочковица	2 x 30 = 60	376 000.00
3	Право на живот	3 x 30 = 90	563 987.00
			1 221 987.00

14	Трговско радиодифузно друштво РТВ ОРБИС ДООЕЛ Битола	Проекти: 3	Вкупен износ:	1 085 987.00
-----------	---	-------------------	----------------------	---------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 3		
1	Од Пелистер до Еверест	3 x 30 = 90	563 987.00
2	Вировчани во срцето на планината	1 x 30 = 30	240 000.00
3	Предизвиците на претприемничкото општество	3 x 15 = 45	282 000.00
			1 085 987.00

15	Трговско радиодифузно друштво ТВ Студио ТЕРА ДООЕЛ Битола	Проекти: 2	Вкупен износ:	1 120 000.00
-----------	--	-------------------	----------------------	---------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		
1	Неоткриеното во Македонија	1 x 60 = 60	480 000.00
2	Мојот сломенар	3 x 20 = 60	640 000.00
			1 120 000.00

16	Трговско друштво за радиодифузија Оливер Пажевски МАРКОНИ ДООЕЛ Прилеп	Проекти: 2	Вкупен износ:	1 231 983.00
-----------	---	-------------------	----------------------	---------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		

1	Пере Тошев	2 x 30 = 60	480 000.00
2	Да спечалам треба	4 x 30 = 120	751 983.00
			1 231 983.00

17 Трговско радиодифузно друштво ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар Проекти: 3 Вкупен износ: 240 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 3		
1	Учителот од Тунелот	1 x 30 = 30	240 000.00
2	Во светот на хендикепот	1 x 30 = 30	240 000.00
3	Кога птиците молчат	1 x 30 = 30	240 000.00
			720 000.00

18 Трговско радиодифузно друштво ТВ КИСС Злате, ДООЕЛ Тетово Проекти: 6 Вкупен износ: 4 005 246.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 6		
1	Академици од тетовско и гостиварско	6 x 30 = 180	1 127 976.00
2	Блага горчлива сенарска насмеека	2 x 30 = 60	480 000.00
3	Уметничкиот код на старите занаети	4 x 20 = 80	501 300.00
4	Вдохновена ликовна трага	4 x 30 = 120	751 983.00
5	Тетово во виорот на војната	2 x 30 = 60	580 000.00
6	Постопме за да сакаме	3 x 30 = 90	563 987.00
			4 005 246.00

19 Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ Артан ДООЕЛ, Тетово Проекти: 1 Вкупен износ: 188 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		
1	Песни што извираат од душата	1 x 30 = 30	188 000.00

20 Трговско радиодифузно друштво ТВ Коха Меваип ДООЕЛ Тетово Проекти: 5 Вкупен износ: 3 906 150.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 5		
1	Часот на граѓанскиот протест	5 x 10 = 50	312 800.00
2	Шарена Џамија	1 x 30 = 30	240 000.00
3	Дедо Мраву, каде си?	1 x 45 = 45	400 350.00
4	Јазикот на знаците	2 x 30 = 60	480 000.00
со консултација на Комисијата за гостовен говор			
5	Албански народни приказни	7 x 15 = 105	2 473 000.00
			3 906 150.00

21 Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА ДООЕЛ Мунир Мехдиу Кичево Проекти: 2 Вкупен износ: 240 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		
1	Македонска ризница	1 x 30 = 30	240 000.00
2	Современо сточарство	1 x 30 = 30	240 000.00
			480 000.00

22 Трговско радиодифузно друштво ТВ БОЕМ ДООЕЛ Кичево Проекти: 2 Вкупен износ: 480 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		
1	Иднината на моите поколенија, ја гледам само во родната Македонија	1 x 30 = 30	240 000.00
2	Гласот на гајдата, кавалот и песната на Насе Смилески	1 x 30 = 30	240 000.00
			480 000.00

23 Трговско радиодифузно друштво ТВ КТВ 41 Делта - М ДООЕЛ Кавадарци Проекти: 6 Вкупен износ: 1 590 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 6		
1	Моклиште - Кавадаречкио, рекреативно зона	1 x 30 = 30	240 000.00
2	Шумските плодови - нашето неискористено злато	1 x 30 = 30	290 000.00
3	Лековитите билки во подножјето на планината Кожув	1 x 30 = 30	340 000.00
4	Минатото - сведок на постоењето	1 x 30 = 30	240 000.00
5	Духовните и просветните центри на селото Ваташа	1 x 30 = 30	240 000.00
6	Дволичниот еколошки морал	1 x 30 = 30	240 000.00
			1 590 000.00

24 Трговско радиодифузно друштво ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин ДООЕЛ Велес Проекти: 3 Вкупен износ: 780 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 3		
1	Македонската "Миланска Скала"	1 x 25 = 25	200 000.00
2	Песната на љубовта	1 x 30 = 30	240 000.00
3	Кралот и каменот	1 x 30 = 30	340 000.00
			780 000.00

25 Трговско радиодифузно друштво ТВ КАЛТРИНА Мазар Татеши ДООЕЛ Струга Проекти: 5 Вкупен износ: 720 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 5		
1	Струга во моите спомени	1 x 30 = 30	240 000.00
2	Тие прекрасни сонувачи	1 x 30 = 30	240 000.00
3	Афирмација на вредностите за заеднички живот	1 x 30 = 30	240 000.00
4	Тајната на еден портрет	1 x 30 = 30	240 000.00
5	Нејзиното премолчено име	1 x 30 = 30	240 000.00
			1 200 000.00

26 Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КОБРА ДООЕЛ, Радовиш Проекти: 2 Вкупен износ: 594 152.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		
1	Заборавени детски игри	1 x 45 = 45	354 152.00
2	Иднина сертена кон минатото	1 x 30 = 30	240 000.00
			594 152.00

27 Трговско радиодифузно друштво ТВ Еми ДООЕЛ Радовиш Проекти: 2 Вкупен износ: 400 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		
1	Обичаите низ изворната песна	1 x 20 = 20	160 000.00
2	Производство на еколошки здрава храна	1 x 30 = 30	240 000.00
			400 000.00

28 Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МИГ 21 Крсте ДООЕЛ Гевгелија Проекти: 1 Вкупен износ: 2 400 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 1		
1	До каде има сој македонски (втор дел)	4 x 30 = 120	2 400 000.00
			2 400 000.00

29 Трговско радиодифузно друштво ТВ КАНАЛ ФЕСТА Неџати ДООЕЛ Куманово Проекти: 6 Вкупен износ: 2 034 300.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 6		
1	Културно - музички активности	1 x 20 = 20	122 300.00
2	Една приказна - две судбини	1 x 30 = 30	240 000.00
3	Пат по звукот	1 x 20 = 20	120 000.00
4	Учителката од Корча	1 x 30 = 30	240 000.00
5	Сосема обични приказни	1 x 30 = 30	240 000.00
6	Последните легенди на кавалот	1 x 30 = 30	240 000.00
			1 202 300.00

30 Трговско радиодифузно друштво Јован Трпески, ТВ Морис - ДООЕЛ Проекти: 1 Вкупен износ: 480 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 1		
1	Наколни живеалишта во Струга и Струшко	1 x 60 = 60	480 000.00
			480 000.00

31 Трговско радиодифузно друштво ТВ Хана Мевљан ДООЕЛ Куманово Проекти: 4 Вкупен износ: 960 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 4		
1	Наша култура - Наше богатство	1 x 30 = 30	240 000.00
		во форма на документрна емисија, без трибина	
2	Човек што лета	1 x 30 = 30	240 000.00
3	Никуштак низ времиња	1 x 30 = 30	240 000.00
4	Гурговден	1 x 30 = 30	240 000.00
			960 000.00

32 Трговско радиодифузно друштво ДАЛГА - КРТ Гордана ДООЕЛ, Куманово Проекти: 3 Вкупен износ: 720 000.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 3		
1	Истражувања	1 x 30 = 30	240 000.00
		Се прикажа само првата емисија за МПЦ	
2	Феноменот Борча од Нагоричани	1 x 30 = 30	240 000.00
3	Пчиња во кумановскиот регион	1 x 30 = 30	240 000.00

				720 000.00
33	Трговско друштво за радиодифузна дејност "СПЕКТРА" ДООЕЛ Лабуништа		Проекти: 1	Вкупен износ: 240 000.00
Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН	
Телевизија	проекти: 1			
1	Старата архитектура во Дримкол	1 x 30 = 30	240 000.00	
			240 000.00	
34	Трговско радиодифузно друштво ТВ ВТВ Тони ДОО Валандово		Проекти: 2	Вкупен износ: 480 000.00
Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН	
Телевизија	проекти: 2			
1	Винова лоза	1 x 30 = 30	240 000.00	
2	Музички семејства во Валандово	1 x 30 = 30	240 000.00	
			480 000.00	
35	Трговско радиодифузно друштво ТВ ГУРРА Мустафа Ахмети ДООЕЛ Кичево		Проекти: 3	Вкупен износ: 720 000.00
Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН	
Телевизија	проекти: 3			
1	Кичевска свадба	1 x 30 = 30	240 000.00	
2	Чувари на народното богатство	1 x 30 = 30	240 000.00	
3	Соживотот во селата Тутин и Јагол	1 x 30 = 30	240 000.00	
			720 000.00	
36	Трговско радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куамново		Проекти: 1	Вкупен износ: 1 378 600.00
Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН	
Телевизија	проекти: 1			
1	Македонија ривајвал	11 x 20 = 220	1 378 600.00	
			1 378 600.00	
37	Трговско радиодифузно друштво ТВ ПРОТЕЛ Доел, Пробиштип		Проекти: 2	Вкупен износ: 480 000.00
Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН	
Телевизија	проекти: 2			
1	Птици грабливки во Македонија	1 x 30 = 30	240 000.00	
2	Ткајанка во сребро	1 x 30 = 30	240 000.00	
			480 000.00	
38	Трговско радиодифузно друштво ТВ Свет ДОО Свети Николе		Проекти: 2	Вкупен износ: 480 000.00
Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН	
Телевизија	проекти: 2			
1	Гајдата на дедо Ангел	1 x 30 = 30	240 000.00	
2	Говедар Камен	1 x 30 = 30	240 000.00	
			480 000.00	
39	Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ КАНАЛ		Проекти: 3	Вкупен износ: 480 000.00

ДООЕЛ Струга

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 3		
1	Хендикепираните деца	1 x 30 = 30	240 000.00
2	Портрет на една фолклористка	1 x 30 = 30	240 000.00
3	Децата на печалбарските фамилии и адаптирање во урбани средини	1 x 30 = 30	240 000.00
			720 000.00

40	Трговско радиодифузно друштво ТВ ЖУПА Елезовски Елес ДООЕЛ с. М. Папрадник, Центар Жупа	Проекти: 3	Вкупен износ:	720 000.00
-----------	--	------------	---------------	-------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 3		
1	Добарските ковачи	1 x 30 = 30	240 000.00
2	Сточарството во Жупа, Добарско и Река	1 x 30 = 30	240 000.00
3	Песната ми дава живот	1 x 30 = 30	240 000.00
			720 000.00

41	Трговско радиодифузно друштво ТВ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ - Љупчо ДООЕЛ	Проекти: 2	Вкупен износ:	1 177 400.00
-----------	---	------------	---------------	---------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		
1	Економската интеграција на Балканот - реалност или сон?	2 x 20 = 40	320 000.00
2	Од страниците на скалоцната книга - Македонија	5 x 30 = 150	857 400.00
			1 177 400.00

ТРД - Радио	Вкупен број на проекти: 159	Вкупен износ:	14 692 870.00
--------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------

1	Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 77 ДООЕЛ, Штип	Проекти: 6	Вкупен износ:	527 040.00
----------	---	------------	---------------	-------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 6		
1	Јуриците последниот остаток на Балканот	4 x 30 = 120	65 880.00
2	Амбасадорите за Македонија	6 x 30 = 180	98 820.00
3	Еко едукатор	10 x 15 = 150	82 350.00
4	Мој избор	6 x 30 = 180	98 820.00
5	Семејно насилство	5 x 30 = 150	82 350.00
6	Епицентар	6 x 30 = 180	98 820.00
			527 040.00

2	Трговско радиодифузно друштво Радио Антена 5, Петров, Јаневски и Гушев ДОО, Скопје	Проекти: 2	Вкупен износ:	603 900.00
----------	---	------------	---------------	-------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 2		
1	Дигитални технологии	20 x 30 = 600	329 400.00
2	Што го значи милениумот	20 x 25 = 500	274 500.00
			603 900.00

3	Друштво за реклама и економска пропаганда МЕГА РАДИО, Шулевски ДООЕЛ Скопје	Проекти: 5	Вкупен износ:	658 800.00
----------	--	------------	---------------	-------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 5		
1	Избираме професија	10 x 15 = 150	82 350.00
2	Здрави заби - половина здравје	30 x 10 = 300	164 700.00
3	Бон -тон за деца и млади	50 x 8 = 400	219 600.00
4	Мајка и бебе - живот во живот	10 x 15 = 150	82 350.00
5	Личен и деловен менаџмент	20 x 10 = 200	109 800.00
			658 800.00

4	Трговско радиодифузно друштво МЦ, Мустачки Јордан ДООЕЛ, Скопје	Проекти: 1	Вкупен износ:	194 700.00
----------	--	------------	---------------	-------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 1		
1	Реформите во јавната администрација во Република Македонија	10 x 30 = 300	194 700.00
			194 700.00

5	Радиодифузно трговско друштво АРАЧИНА, Џавит, ДООЕЛ, Скопје	Проекти: 2	Вкупен износ:	142 740.00
----------	--	------------	---------------	-------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 2		
1	Слушај радио за да научиш како...	10 x 20 = 200	109 800.00
2	Емисија за ово	3 x 20 = 60	32 940.00
			142 740.00

6	Трговско радиодифузно друштво Радио Ват, ВАТ ИНОС ДООЕЛ, Скопје	Проекти: 5	Вкупен износ:	594 100.00
----------	--	------------	---------------	-------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 5		
1	Отстранување на деформитетите кај децата	6 x 20 = 120	65 880.00
2	Тоа е мое право	12 x 20 = 240	131 760.00
3	Ендемска вегетација во Македонија	10 x 30 = 300	164 700.00
4	И тоа е живот	10 x 15 = 150	82 350.00
5	Забавно-музички портрет	3 x 30 = 90	49 410.00
			494 100.00

7	Радиодифузно трговско друштво Радио Гром ДООЕЛ, Скопје	Проекти: 2	Вкупен износ:	362 340.00
----------	---	------------	---------------	-------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 2		
1	Родопис - семејна лоза	10 x 30 = 300	164 700.00
2	Ова не е топ листа - МММ	12 x 30 = 360	197 640.00
			362 340.00

8	Трговско радиодифузно друштво Гаудеамус Радио "Класик ФМ", Мартин ДООЕЛ, Скопје	Проекти: 3	Вкупен износ:	439 200.00
----------	--	------------	---------------	-------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 3		
1	Концерт на птиците или ривалство помеѓу хармонија и инспирација	10 x 30 = 300	164 700.00
2	Музички анегдоти	10 x 30 = 300	164 700.00
3	Музички инструментариум	10 x 20 = 200	109 800.00
			439 200.00

9 Трговско радиодифузно друштво РАДИО РАВЕЛ Проекти: 6 Вкупен износ: **653 310.00**
Раола ДООЕЛ Скопје

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 6		
1	Музички бриколаж	10 x 30 = 300	164 700.00
2	Вештина на преговарање	8 x 25 = 200	109 800.00
3	Речиси непознат свет	10 x 15 = 150	82 350.00
4	Време, сведок	6 x 30 = 180	98 820.00
5	Катарза по контурите на нотите	6 x 30 = 180	98 820.00
6	Хорос искона, хор денес	12 x 30 = 360	98 820.00
			653 310.00

10 Трговско радиодифузно друштво Радио Уно Проекти: 3 Вкупен износ: **142 740.00**
Агенција Уно довел - Скопје

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 3		
1	Црквата во Курбиново	1 x 30 = 30	16 470.00
2	Македонски народни музички инструменти	7 x 20 = 140	76 860.00
3	Жртви	3 x 30 = 90	49 410.00
			142 740.00

11 Трговско радиодифузно друштво Радио Проекти: 3 Вкупен износ: **301 950.00**
Фортуна Виолета ДООЕЛ - Скопје

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 3		
1	Заблавен свет	30 x 5 = 150	82 350.00
2	Граѓанска етика	10 x 10 = 100	54 900.00
3	Сто години цез	10 x 30 = 300	164 700.00
			301 950.00

12 Трговско радиодифузно друштво БУБА МАРА Проекти: 1 Вкупен износ: **494 100.00**
Ранко ДООЕЛ - Скопје

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 1		
1	Антологија на македонската музика	30 x 30 = 900	494 100.00
			494 100.00

13 Радиодифузно трговско друштво "Скај радио" - Проекти: 2 Вкупен износ: **115 290.00**
Теодор довел, Скопје

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 2		
1	Светица на бедните	1 x 30 = 30	16 470.00
2	Великаните на Античка и Средновековна Македонија	6 x 30 = 180	98 820.00
			115 290.00

14 Трговско радиодифузно друштво РАДИО КАНАЛ Проекти: 3 Вкупен износ: **411 750.00**
4 Борче ДООЕЛ Скопје

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 3		

1	Македонците на Олимписките игри	10 x 30 = 300	184 700.00
2	Најголемите достигнувања на македонските спортисти	10 x 30 = 300	164 700.00
3	Психолошко и социолошко значење на спортот	10 x 15 = 150	82 350.00
			411 750.00

15 Радиодифузно трговско друштво "Радио Рос" Дејан и др. д.о.о. - Скопје Проекти: 4 Вкупен износ: **687 390.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 4		
1	Светители и светици од Македонија	12 x 30 = 360	197 640.00
2	Епопеја на заборавените	10 x 30 = 300	160 350.00
3	Македонски изворни бисери	10 x 30 = 300	164 700.00
4	Чекор напред	10 x 30 = 300	164 700.00
			687 390.00

16 Трговско радиодифузно друштво Радио Џез ФМ - Љупчо ДООЕЛ - Скопје Проекти: 2 Вкупен износ: **370 580.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 2		
1	Џез профили	14 x 30 = 420	230 580.00
2	Џез инструменталисти	10 x 60 = 600	140 000.00
			370 580.00

17 Трговско радиодифузно друштво Радио "Зона М1" Светлана ДООЕЛ, Скопје Проекти: 5 Вкупен износ: **389 790.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 5		
1	Човекот и чистотата	10 x 15 = 150	82 350.00
2	Искраната и здравјето на човекот	10 x 15 = 150	82 350.00
3	Еден обид за приближување кон формулата за лирска песна во Р.М.	10 x 15 = 150	82 350.00
4	Стил	10 x 10 = 100	54 900.00
5	Манастирски комплекси	16 x 10 = 160	87 840.00
			389 790.00

18 Трговско радиодифузно друштво РАДИО СКАЈ Доел, Берово Проекти: 2 Вкупен износ: **115 290.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 2		
1	Неисполнети идеали	1 x 60 = 60	32 940.00
2	Еден миг од животот на револуцијата	10 x 15 = 150	82 350.00
			115 290.00

19 Трговско радиодифузно друштво РАДИО 106 ДООЕЛ Битола Проекти: 2 Вкупен износ: **159 210.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 2		
1	Урбано - географски портрет на Битола	10 x 15 = 150	82 350.00
2	С.О.С.	20 x 7 = 140	76 860.00
			159 210.00

20 Трговско радиодифузно друштво Илија Чадиев доел ГОЛДИ - Велес Проекти: 4 Вкупен износ: **218 290.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 4		
1	Еколошки перспективи на Велес	3 x 30 = 90	49 410.00
2	Духот на народните приказни - втор дел	5 x 10 = 50	103 000.00
3	Солунските атентатори	1 x 60 = 60	32 940.00
4	Првиот сопран	1 x 60 = 60	32 940.00
			218 290.00

21 Трговско радиодифузно друштво ЦЕ-ДЕ РАДИО ДООЕЛ Велес Проекти: 4 Вкупен износ: **269 010.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 4		
1	Велес низ вековите	5 x 30 = 150	82 350.00
2	Цивилизациските доближувања на заедниците	6 x 20 = 120	65 880.00
3	Ризиците - компонента на банкарското дејствување	5 x 20 = 100	54 900.00
4	Основените географски карактеристики на Велешката општина	6 x 20 = 120	65 880.00
			269 010.00

22 Трговско радиодифузно друштво РАДИО МЕРАК 5 ФМ, Љупчо и Владимир ДОО, Велес Проекти: 3 Вкупен износ: **197 640.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 3		
1	Антологија на акустичната гитара	7 x 30 = 210	115 290.00
2	Државен непријател на титовиот комунизам	1 x 60 = 60	32 940.00
3	Македонските печалбари	3 x 30 = 90	49 410.00
			197 640.00

23 Трговско радиодифузно друштво Радио Роберто ДООЕЛ Виница Проекти: 3 Вкупен износ: **126 270.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 3		
1	Музички стебла - Браќата Стојанови	1 x 30 = 30	16 470.00
2	Кемане ми дрнка мамо	4 x 30 = 120	65 880.00
3	Да ги зачуваме природните вредности на нашите планински масиви	6 x 10 = 60	43 920.00
			126 270.00

24 Трговско радиодифузно друштво РАДИО ЛА КОСТА, Петре ДООЕЛ Виница Проекти: 5 Вкупен износ: **181 170.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 5		
1	Старите винички свадбарски обичаи: "Од меракот - до прстенот"	3 x 20 = 60	32 940.00
2	Денџе го моме вадеше, ноќе го момче крадеше	1 x 30 = 30	16 470.00
3	Парковите - срца на градовите	3 x 30 = 90	49 410.00
4	Вечна и слава на бабицата Шарлота	1 x 30 = 30	16 470.00
5	Имењачки	4 x 30 = 120	65 880.00
			181 170.00

25 Трговско радиодифузно друштво РАДИО ТАЈМ Павле ДООЕЛ Гевгелија Проекти: 2 Вкупен износ: **126 270.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 2		

1 Најпознатите православни празници	10 x 15 = 150	82 350.00
2 На светот му се заканува жед - Состојбата со питка вода во РМ	4 x 20 = 80	43 920.00
		126 270.00

26 Трговско радиодифузно друштво Румели ФМ Проекти: 3 Вкупен износ: **494 100.00**
Абдулџемил ДОО - Гостивар

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 3		
1	За еден гостиварчанин без пороци	10 x 30 = 300	164 700.00
2	Воспитување на деца и млади	10 x 30 = 300	164 700.00
3	Од планината до полето	10 x 30 = 300	164 700.00
			494 100.00

27 Трговско радиодифузно друштво РАДИО - Проекти: 2 Вкупен износ: **305 880.00**
МЕРЛИН Фатмир, ДООЕЛ Дебар

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 2		
1	Пограничната соработка Дебар - Пешкопеја (Р.Албанија)	1 x 60 = 60	32 940.00
2	Портрет на композиторот Муса Гиперку	2 x 30 = 60	32 940.00
			65 880.00

28 Трговско радиодифузно друштво РАДИО Проекти: 5 Вкупен износ: **403 515.00**
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ДООЕЛ Илија
Таневски Кичево

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 5		
1	Кичевчани	5 x 30 = 150	82 350.00
2	Нашите села	6 x 30 = 180	98 820.00
3	Православните храмови во Кичево	3 x 45 = 135	74 115.00
4	Час по историја	5 x 30 = 150	82 350.00
5	Дивите овошки и нивното облагородување	6 x 20 = 120	65 880.00
			403 515.00

29 Трговско радиодифузно друштво Радио ББ Проекти: 2 Вкупен износ: **115 290.00**
Бранко и Бранко ДОО - Кочани

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 2		
1	Делата на нашите поети ја отсликуваат душата на македонскиот народ	3 x 30 = 90	49 410.00
2	Природни лековити растенија во Македонија	6 x 20 = 120	65 880.00
			115 290.00

30 Трговско радиодифузно друштво Музичко радио Проекти: 3 Вкупен износ: **234 110.00**
КМР Љубиша и Бобан ДОО - Куманово

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 3		
1	Бајковница	10 x 15 = 150	164 700.00
2	Така зборуваше Исидор Солунски	1 x 45 = 45	34 705.00
3	Песни за татковината	1 x 45 = 45	34 705.00
			234 110.00

31 Трговско радиодифузно друштво АЛБАНА Проекти: 2 Вкупен износ: **109 800.00**
ДООЕЛ Куманово

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 2		
1	Балнеолошките потенцијали во Република Македонија	4 x 25 = 100	54 900.00
2	Лековитите билки - здравје кое доаѓа од природата	4 x 25 = 100	54 900.00
			109 800.00

32 Трговско радиодифузно друштво РАДИО МОРИС Проекти: 2 Вкупен износ: **87 840.00**
Арминоска Трпеска Светлана ДООЕЛ М. Брод

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 2		
1	Манастирот Свети Јован Бигорски	2 x 30 = 60	32 940.00
2	По долината на Треска	5 x 20 = 100	54 900.00
			87 840.00

33 Трговско радиодифузно друштво РТ МИКС Проекти: 2 Вкупен износ: **90 585.00**
Јулија ДООЕЛ Неготино

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 2		
1	Антологија на македонската поезија	3 x 15 = 45	24 705.00
2	Караван од камили од Неготино до Солун	6 x 20 = 120	65 880.00
			90 585.00

34 Трговско радиодифузно друштво Зоран Проекти: 3 Вкупен износ: **197 640.00**
Здравковиќ "МХ" радио ДООЕЛ, Охрид

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 3		
1	Најстарите христијански симболи на сакралните објекти во Охрид	6 x 15 = 90	49 410.00
2	Алонсо де Охеда - морепловецот од Охрид	2 x 60 = 120	65 880.00
3	Приказна за "Охридските трубадури"	5 x 30 = 150	82 350.00
			197 640.00

35 Трговско радиодифузно друштво Клаудија Проекти: 2 Вкупен износ: **104 310.00**
Арсениева "ЕКСПРЕС РАДИО" - Охрид

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 2		
1	Да ја сочуваме планетата Земја, резервна планета немаме	6 x 15 = 90	49 410.00
2	Преспа - лулка на првата Македонска држава на Цар Самоил	4 x 25 = 100	54 900.00
			104 310.00

36 Друштво со ограничена одговорност за Проекти: 6 Вкупен износ: **479 400.00**
радиодифузија Митаноски Веле СУПЕР РАДИО
ДООЕЛ Охрид

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 6		
1	Народна митологија и верувања од источното охридско крајбрежје	6 x 30 = 180	98 820.00
2	Збратимени води и градови	5 x 60 = 300	232 350.00
3	Македонец - татко на планетарната глобализација	3 x 30 = 90	49 410.00
4	Трговија со луѓе - проституција	3 x 30 = 90	49 410.00
5	Џеппенков од нашето маало	1 x 30 = 30	16 470.00
6	Трајко Митрески - историја која оди	1 x 60 = 60	32 940.00

				479 400.00
37	Трговско радиодифузно друштво Иванчо Пашовски Радио ЛАВ ДООЕЛ, Охрид	Проекти: 3	Вкупен износ:	378 810.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 3		
1	Други верни комити	6 x 20 = 120	65 880.00
2	Од другата страна на езерото	9 x 30 = 270	148 230.00
3	Од репортерскиот белажник	10 x 30 = 300	164 700.00
			378 810.00

38	Трговско радиодифузно друштво ХОЛИДЕЈ ДООЕЛ, Прилеп	Проекти: 3	Вкупен износ:	179 860.00
-----------	--	-------------------	----------------------	-------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 3		
1	Епизодист	1 x 50 = 50	103 000.00
2	Дојдени на ликовната уметност (Горѓи Ачески - Ача и Методија Лапавцов - Ламето)	2 x 50 = 100	54 900.00
3	Аз Самуило раб божји	1 x 40 = 40	21 960.00
			179 860.00

39	Радиодифузно трговско друштво на Јовески Петко Димитар МАПЕДИТО радио МЕФФ ДООЕЛ, Прилеп	Проекти: 4	Вкупен износ:	356 850.00
-----------	---	-------------------	----------------------	-------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 4		
1	Народните носии во Прилеп и прилепско	5 x 30 = 150	82 350.00
2	Правопис и правоговор (говорни и правописни дилеми)	6 x 30 = 180	98 820.00
3	Прилеп и тутунот	6 x 30 = 180	98 820.00
4	Нумизматика: Од даронските монети до денарот	7 x 20 = 140	76 860.00
			356 850.00

40	Трговско радиодифузно друштво Ќани Исмаиловски Радио Тернипе (Младост) дооел, Прилеп	Проекти: 4	Вкупен износ:	224 110.00
-----------	---	-------------------	----------------------	-------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 4		
1	За душата и земјата	1 x 40 = 40	31 960.00
2	Образованието клуч на сите врати	4 x 30 = 120	65 880.00
3	Злоупотреба на детскиот труд	5 x 30 = 150	82 350.00
4	Стоп за малолетните бракови	2 x 40 = 80	43 920.00
			224 110.00

41	Трговско радиодифузно друштво за производство и емитување ЕМИ - Цветет ДООЕЛ с. Жировница - Ростуше	Проекти: 3	Вкупен износ:	148 230.00
-----------	--	-------------------	----------------------	-------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 3		
1	Еколошките проблеми во Долна Река	3 x 30 = 90	49 410.00
2	Мандак и Горанската песна	3 x 30 = 90	49 410.00
3	Изворната песна во Река	3 x 30 = 90	49 410.00
			148 230.00

42 Друштво за радиодифузија ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ - Струга Проекти: 3 Вкупен износ: 197 640.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 3		
1	Во преградките на нашите планини	3 x 20 = 60	32 940.00
2	Султана-мајката на браќата Миладиновци	1 x 60 = 60	32 940.00
3	Ехото на некогашниот музички живот во Струга	6 x 40 = 240	131 760.00
			197 640.00

43 Трговско радиодифузно друштво ПП РАДИО РАМА "ХИТ РАДИО" Струга Проекти: 1 Вкупен износ: 98 820.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 1		
1	Мали и средни претпријатија	6 x 30 = 180	98 820.00
			98 820.00

44 Трговско радио-дифузно друштво ЕКСПРЕС РАДИО ДООЕЛ Струмица Проекти: 3 Вкупен износ: 219 600.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 3		
1	Македонски народни поговорки	20 x 5 = 100	54 900.00
2	Роднокрајни поети и писатели	10 x 20 = 200	109 800.00
3	Струмичка пејачка колонија	5 x 20 = 100	54 900.00
			219 600.00

45 Трговско радиодифузно друштво Радио Висар висар ДООЕЛ - Тетово Проекти: 3 Вкупен износ: 54 900.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 3		
1	Еколошка култура во Тетово	5 x 20 = 100	54 900.00
2	Мајчин јазик плус два	6 x 30 = 180	98 820.00
3	Дрогата во Тетово	10 x 10 = 100	54 900.00
			208 620.00

46 Трговско радиодифузно друштво "Плус форте" Небојша и др., Тетово Проекти: 2 Вкупен износ: 222 345.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 2		
1	Одгледување фуражни растенија	6 x 30 = 180	98 820.00
2	Тетово и тетовско во Илинденскиот период 1895-1905	5 x 45 = 225	123 525.00
			222 345.00

47 Трговско радиодифузно друштво РАДИО КИСС Габриела и др. ДОО Тетово Проекти: 5 Вкупен износ: 245 090.00

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 5		
1	Златниот печат на фолклорот	1 x 30 = 30	26 470.00
2	Ви ги претставуваме нашите села	4 x 30 = 120	65 880.00
3	Дали знаете - занимливости	7 x 20 = 140	76 860.00
4	Емисија за земјоделците	1 x 60 = 60	32 940.00

5	Функционална комасација за земјоделското земјиште	1 x 60 = 60	42 940.00 245 060.00
---	---	-------------	-------------------------

48	Трговско радиодифузно друштво Радио Фама ДОО Тетово	Проекти: 3	Вкупен износ: 511 890.00
-----------	--	-------------------	---------------------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 3		
1	Пат без враќање	3 x 30 = 90	49 410.00
2	Проблемите на младите во Тетово	5 x 30 = 150	82 350.00
3	Шар Планина да биде прогласена за Национален парк	3 x 30 = 90	49 410.00
			181 170.00

49	Трговско радиодифузно друштво "БЛЕТА" ДООЕЛ Тетово	Проекти: 3	Вкупен износ: 436 455.00
-----------	---	-------------------	---------------------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 3		
1	Средба со вековите	12 x 30 = 360	197 640.00
2	Што е пазарната економија	7 x 30 = 210	115 290.00
3	Петпати за петка	5 x 45 = 225	123 525.00
			436 455.00

50	Трговско радиодифузно друштво Сури РАДИО СЕМИ ДООЕЛ Центар Жупа	Проекти: 3	Вкупен износ: 164 700.00
-----------	--	-------------------	---------------------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 3		
1	Дебарско Езеро, производството на електричната енергија, развој на туризмот,	4 x 30 = 120	65 880.00
2	Општествената положба на жената во Центар Жупа, Дебарско и Долна Река	4 x 30 = 120	65 880.00
3	Броштинка изворна песна	2 x 30 = 60	32 940.00
			164 700.00

51	Трговско радиодифузно друштво ЧЕРЕЊА, Штип	Проекти: 4	Вкупен износ: 148 230.00
-----------	---	-------------------	---------------------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Радио	проекти: 4		
1	Планирање на семејството - воспоставување на нови цивилизациски вредности	2 x 20 = 40	21 960.00
2	Местото на Ромите во образовните институции	2 x 20 = 40	21 960.00
3	Кој пее зло не мисли	5 x 30 = 150	82 350.00
4	Праведен свет за жените	2 x 20 = 40	21 960.00
			148 230.00

Независен продуцент	Вкупен број на проекти: 29	Вкупен износ: 20 782 750.00
----------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

1	Мешовито друштво за графичка подготовка, дизајн, маркетинг, мултимедија и интернет ДЕЛТА РЕПРО Ползев и други ДОО, Скопје	Проекти: 1	Вкупен износ: 240 000.00
----------	--	-------------------	---------------------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 1		
1	До молитвата и по неа	1 x 30 = 30	240 000.00
			240 000.00

2	Друштво за трговија и услуги ДТД Милко ДООЕЛ, Скопје	Проекти: 1	Вкупен износ: 700 000.00
----------	---	-------------------	---------------------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 1		
1	Стари охридски фамилии	4 x 20 = 80	700 000.00 700 000.00

3 Друштво за филмска продукција Евдокија филм ДООЕЛ - Скопје Проекти: 1 Вкупен износ: **4 000 000.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 1		
1	Итар Пејо 2	10 x 15 = 150	4 000 000.00 4 000 000.00

4 Друштво за кинематографски и сценски дејности СД ПРОДУКЦИЈА Слободан ДООЕЛ Скопје Проекти: 1 Вкупен износ: **3 255 000.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 1		
1	Волци	1 x 60 = 60	3 255 000.00 3 255 000.00

5 Друштво за култура, уметност, издаваштво и продукција ЕВРОКУЛТ 2000 ДОО Скопје Проекти: 2 Вкупен износ: **1 573 750.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		
1	Јунак падна, бајракот не падна	5 x 30 = 150	940 000.00
2	Кај мајсторот јазичар	5 x 10 = 50	633 750.00 1 573 750.00

6 Друштво за филмска продукција и маркетинг МИРКО И СЛАВКО ПРВА ПАРТИЗАНСКА ПРОДУКЦИЈА Дарко и Александар дооел Скопје Проекти: 1 Вкупен износ: **480 000.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 1		
1	Холокаустот на Евреите од Македонија	1 x 60 = 60	480 000.00 480 000.00

7 Друштво за аудио, видео и филмска продукција и трговија ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДРАМА СТУДИО Владимир ДООЕЛ Скопје Проекти: 2 Вкупен износ: **480 000.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		
1	Поглед од длабочината	1 x 30 = 30	240 000.00
2	Лузните на фојата	1 x 30 = 30	240 000.00 480 000.00

8 Друштво за производство и дистрибуција на филмови и ТВ програма АРТИС 3 Тони и др. ДОО, Скопје Проекти: 2 Вкупен износ: **570 000.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
-----	--------	-------------	-----

Телевизија	проекти: 2		
1	Трезорски систем - за вврба во системот	1 x 30 = 30	280 000.00
2	Реформа на платниот систем	1 x 30 = 30	290 000.00
			570 000.00

9	Друштво за ТВ продукција, маркетинг и интелектуални услуги ТОП ВОРЛД ДООЕЛ	Проекти: 1	Вкупен износ: 752 000.00
----------	---	------------	--------------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 1		
1	Симболи	4 x 30 = 120	752 000.00
			752 000.00

10	Друштво за вработување на инвалидни лица за издаваштво, продукција и услуги ОЗ - ДИЗАЈН ДООЕЛ, Скопје	Проекти: 1	Вкупен износ: 480 000.00
-----------	--	------------	--------------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 1		
1	Митја конечно ќе може да шета	1 x 60 = 60	480 000.00
			480 000.00

11	Друштво за филмска продукција, трговија и услуги ИТВ - СТУДИО експорт - импорт ДООЕЛ Битола	Проекти: 1	Вкупен износ: 440 000.00
-----------	--	------------	--------------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 1		
1	Голем град	1 x 30 = 30	440 000.00
			440 000.00

12	Друштво за производство и дистрибуција на филмови, трговија и услуги МАКЕДОНСКА КРЕПОСТ ДОО увоз-извоз Скопје	Проекти: 3	Вкупен износ: 1 080 000.00
-----------	--	------------	----------------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 3		
1	Македонско движење	1 x 30 = 30	600 000.00
2	Национална галерија-национална гордост	1 x 30 = 30	240 000.00
3	Штровите драаѓаат	1 x 30 = 30	240 000.00
			1 080 000.00

13	Друштво за филмска продукција, трговија и услуги ВИВИСО ДОО увоз-извоз Скопје	Проекти: 2	Вкупен износ: 1 640 000.00
-----------	--	------------	----------------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		
1	Жоро, портрет на оперскиот уметник	1 x 30 = 30	240 000.00
2	Тајните на хипофизата	1 x 30 = 30	1 400 000.00
			1 640 000.00

14	Трговец поединец независна продукција БОЈАРОВСКИ ТП Татјана Трајчо Мицева - Бојаровска	Проекти: 2	Вкупен износ: 480 000.00
-----------	---	------------	--------------------------

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		
1	Белиот водопад во четири годишни промени	1 x 30 = 30	240 000.00
2	Гаволски мост	1 x 30 = 30	240 000.00
			480 000.00

15 Друштво за филмска продукција и други медиумски услуги АРС-МЕДИА КЛУБ ДОО експорт-импорт Проекти: 2 Вкупен износ: **1 540 000.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		
1	Чекориме заедно од Скопје до Париз	2 x 30 = 60	600 000.00
2	Патоканс кон мирот	5 x 30 = 150	940 000.00
			1 540 000.00

16 Друштво за филмска продукција ПРОДУКЦИЈА ПЛУС ДООЕЛ Скопје Проекти: 1 Вкупен износ: **990 000.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 1		
1	Како се раѓа лепчето	1 x 60 = 60	990 000.00
			990 000.00

17 Друштво за снимање на видео спотови трговија и услуги РАН ДОО увоз-извоз Скопје Проекти: 1 Вкупен износ: **480 000.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 1		
1	Македонци среде Банат	2 x 30 = 60	480 000.00
			480 000.00

18 Друштво за продукција и услуги ВИЗИОН ДОО увоз-извоз Проекти: 2 Вкупен износ: **522 000.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 2		
1	Историја на новинарството	3 x 15 = 45	282 000.00
2	Три во едно - едно во три	1 x 30 = 30	240 000.00
			522 000.00

19 Друштво за производство, трговија и услуги ВИДЕО СТУДИО ПЕТКОВСКИ, Миле ДООЕЛ, увоз - извоз Проекти: 1 Вкупен износ: **480 000.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Телевизија	проекти: 1		
1	Патот до автокефалноста	1 x 60 = 60	480 000.00
			480 000.00

20 Средства наменети за радио и телевизиски фестивали Проекти: 1 Вкупен износ: **600 000.00**

Бр.	Наслов	Времетраење	ДЕН
Останато	проекти: 1		
1	Средства за радио и телевизиски фестивали	1 x 1 = 1	600 000.00
			600 000.00

Вкупен број на проекти: 300

Вкупен износ: 79 771 648.00

II. Со наведените трговски радиодифузни друштва и независни продуценти - корисници на средствата, да се склучи договор со кој поблиску ќе се определат начинот и условите на користење на средствата.

Договорите, во име на Владата, ќе ги потпише претседателот на Советот за радиодифузија.

III. Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3927/1
20 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1107.

Врз основа на член 78, став 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97), Владата на Република Македонија на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 20.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

I. Се објавува оглас (V) за финансирање програми од јавен интерес од средствата од радиодифузната такса, кои согласно членот 77 став 1 алинеја 5 од Законот за радиодифузната дејност се наменети за создавање и емитување на радио и телевизиски програми од јавен интерес на трговските радиодифузни друштва и независните продуценти, во износ од 120.000.000,00 (сто и дваесет милиони) денари.

II. Од средствата од претходната точка ќе се финансираат радио и телевизиски програми од јавен интерес и тоа:

1. Играна радио и телевизиска продукција

1.1. Оригинално домашно творештво (радио или телевизиска драма; радио или телевизиска хумореска; радио или телевизиска серија; радио или телевизиски расказ).

2. Документарно - играна и документарна продукција

2.1. Документарен филм, документарни емисии и серии

2.2. Образовни емисии и серии

2.3. Репортажи, патеписи, записи.

3. Информативна продукција

4. Музичка продукција (ТВ музичко шоу; музички програми; радио музичка антологија; телевизиски музички времеплов; пејачки групи на изворна музика; староградска музика; снимање и репродукција на аудио и видео записи).

III. При изборот на програми за финансирање предност ќе имаат:

(а) оригиналната играна продукција; новите, оригинални информативни и документарни програми;

(б) трговските радиодифузни друштва и независни продуценти кои ќе понудат проширена авторска база и

(в) трговските друштва кои својата програмска понуда ја збогатиле со емитување програми финансирани од средствата од радиодифузната такса наменети за програми од јавен интерес.

Кај информативната и документарната продукција предност ќе имаат нови теми и програми, а нема да се поддржуваат тековни и програми што тематски се повторуваат.

IV. Условите (општи, програмски, продукциони и други) за создавање и емитување на програмите се определуваат со тендерската документација.

Тендерската документација може да се подигне во Советот за радиодифузија, ул. „Илинденска“ бр. 9.

За тендерската документација се плаќа надоместок во износ од 2.000,00 денари на жиро сметка бр. 300-0000006180-23, банка депонент Комерцијална банка АД Скопје.

V. Право на учество на огласот имаат трговските радиодифузни друштва и независните продуценти кои имаат регистрирано претежна дејност „Производство на радио и ТВ програми“, односно „Филмска продукција“, „Издавање снимени медиуми“ или „Репродукција на звучни и видео записи“.

Трговските радиодифузни друштва што вршат дејност на национално ниво можат да учествуваат со најмногу 20 пријави, а трговските радиодифузни друштва на локално ниво и независните продуценти со најмногу 10 пријави за програми од јавен интерес.

VI. Пријавите за учество на огласот се поднесуваат во рок од 120 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

Кон пријавата подносителот треба да ги достави следниве документи:

- Документи за судска регистрација (комплетни) и Решение за претежна дејност од Државниот завод за статистика;

- Сценарио;

- Режијерска експликација (за телевизиските програми), односно радиофонско обликување (за радио програмите);

- План на продукција;

- Пресметка на вкупните трошоци за создавање на програмата;

- За играната и документарната програма, податоци за досегашната работа на Режијерот, односно сценаристот во областа на радио и ТВ, односно аудиовизуелната продукција.

Пријавата со наведената придружна документација се поднесува на начин, форма и содржина предвидени со тендерската документација.

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот и што не се подготвени и доставени според условите предвидени со огласот и тендерската документација, односно некомплетните пријави нема да бидат разгледувани.

VII. Советот за радиодифузија во рок од 90 дена од денот на завршувањето на огласот ќе и предложи на Владата распоредување на средствата за одделни програми.

Во функција на подготвувањето на предлогот на Советот за финансирање на одделни програми од јавен интерес, пријавите со придружната документација за програмите ќе ги разгледуваат независни експерти, кои ќе ги именува Советот за радиодифузија.

VIII. Оваа одлука да се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во јавните гласила.

Бр. 23-3880/1
20 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1108.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Се врши замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште кое претставува дел од КП бр. 4354 во површина од 4.950 м², нива 3 класа м.в. „Солена чешма“ во КО Делчево заведена во имотен лист бр. 10096 сопственост на Република Македонија непосредно

ден корисник ПОС ЗИК "Сандански" од Делчево, со земјоделско земјиште во вкупна површина од 5.677 м² кое претставува КП бр. 346 во површина од 1.200 м², нива 4 класа м.в. "Порој" и КП бр. 1307 во површина од 4.477 м², нива 4 класа м.в. "Дривоток" двете во КО Живојно-Битола заведено во поседовен лист бр. 161, сопственост на Љуба Георгиева со стан на ул. "Маршал Тито" бр. 150 од Делчево.

Член 2

Со оваа одлука престанува правото на користење на земјоделското земјиште опишано во член 1 на оваа одлука на ПОС ЗИК "Сандански" од Делчево.

Член 3

Договорот за замена на правото на сопственост на земјоделското земјиште од член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4136/1
20 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1109.

Врз основа на член 36 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА ВИДЕО ОПРЕМА НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА

1. Владата на Република Македонија го пренесува правото на сопственост на видео опрема на Јавното претпријатие Македонска радиотелевизија специфицирана во Лизинг-договорот бр. 16954, склучен на 09.12.1999 година, помеѓу BTM Lease-Германија GmbH и ТМЕ Студио ДОО-Скопје.

2. Вредноста на студиската видео опрема наведена во точка 1 од оваа одлука изнесува 589.785,62 евра.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4308/1
20 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1110.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 август 2002 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА "ИВАН МАЗОВ КЛИМЕ"-КАВАДАРЦИ

1. Душко Глигоров, се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата "Иван Мазов Климе"-Кавадарци.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4160/2
13 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1111.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 август 2002 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА "ИВАН МАЗОВ КЛИМЕ"-КАВАДАРЦИ

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата "Иван Мазов Климе"-Кавадарци се именува Ангел Митев, наставник по историја и географија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4160/3
13 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1112.

Врз основа на член 36 точка 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕ КОЕ ЌЕ ГИ ВРШИ РАБОТИТЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА КОНДОВО

Член 1

За лице кое ќе ги врши работите на градоначалник на Општина Кондово се именува:

- Руфат Рамадани, правник во пензија.

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 29-4324/1
23 јули 2002 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република Македонија,
м-р Џевдет Насуфи, с.р.

1113.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.08.2002 година, ја издаде следнава

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница, се издава на Т.Д. "Супер Лајт" Д.О.О. експорт-импорт-Скопје за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во играчница, ќе се врши во играчницата што се наоѓа на ул. "Гоце Делчев" бр. 11 (СК. Мост)-Скопје.

3. Во играчницата корисникот на лиценцата ќе ги приредува посебните игри на среќа и тоа: Медитерански покер (1 една маса), Покер (со пет карти)-(1 една маса), Рулет (4 маси), Мини Пунто Банко, игри на среќа на автомати-20 автомати за игри на среќа и 4 маси за блек џек.

Уплатите и исплатите на добивките во играчницата ќе се вршат во странска валута.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на домосток за лиценцата кој изнесува 520.000 евра, во де-

нарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 260.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 4, алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка бр. 840-ознака на општината-62207.

Потврдата за уплатениот износ од точка 4, алинеја 1 и 2 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 4, алинеја 2.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Секоја промена во врска со приредувањето на играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува во Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата должен е да го извести Министерството за финансии и за секоја промена на лицата сопственици на акциите, односно уделите во основната главнина на друштвото.

7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

8. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4 алинеја 1.

9. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4249/1
20 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1114.

Врз основа на член 35, став 2 од Законот за високо образование ("Службен весник на РМ" бр. 64/2000), на предлог на Интеруниверзитетската конференција на Република Македонија, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.08.2002 година донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ И ЗА ВРШЕЊЕ ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Член 1

Со Правилникот за нормативите и стандардите за основање високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност се определуваат минималните услови за основање високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност во Република Македонија.

Член 2

Нормативите и стандардите за основање и за вршење високообразовна дејност ги сочинуваат:

- стандарди за основање високообразовни установи;
- стандарди за утврдување на студиските области;
- нормативи за просторот и опременоста за вршење високообразовна дејност;
- нормативи за обезбедена квалитетна финансиска гаранција и за обезбедено одржливо ниво на финансирање на приватната високообразовна установа;
- нормативи за бројот на потребните наставници во високообразовните установи;
- нормативи за бројот на потребниот помошнонаставен кадар во високообразовните установи;
- нормативи за бројот на потребниот помошен кадар во високообразовните установи.

Нормативи и стандарди за основање високообразовни установи

Член 3

Проект за основање високообразовна установа

Проектот за основање високообразовна установа го изготвува основачот. Проектот мора да ги содржи:

- студиската област која ќе се изучува;
- опис на студиските програми за целата студиска област, како и за одделните студиски групи, оддели и насоки;
- соодветни простории и опрема за изведување на наставно-образовната, научната и уметничката дејност;
- изворот на финансиските средства неопходни за вршење на дејноста;
- можноста за обезбедување на потребниот број лица за изведување на наставата, а кои ги исполнуваат условите за избор во наставно-научни звања.

Член 4

Утврдување на студиската област

Во проектот за основање високообразовна установа се утврдува студиската област која ќе се изучува, како и студиските области за одделните студиски групи, оддели и насоки што се изучуваат на високообразовната установа. Студиската област се утврдува согласно со класификацијата на научните подрачја, полиња и области (дисциплини на истражување), согласно со стандардите на OECD ("Службен весник на РМ" бр. 55 од 20 јули 2001 година).

Нормативи за просторот и опременоста за вршење на високообразовната дејност

Член 5

Нормативите и стандардите за просторот и опременоста на високообразовните установи треба да овозможат непречено изведување на наставно-образовната, научната, уметничката и стручната дејност.

Нормативите за просторот и опременоста треба да овозможат реализација на Програмата за остварување и развој на високообразовната дејност во Република Македонија како и реализација на програмата за работа на високообразовната установа. Нормативите и стандардите се темелат врз студиските програми и програмите за наставните предмети, потребниот број наставници и други учесници во реализацијата на усвоената програма, одржувањето на способноста на високообразовната установа за едукација на кадри од соодветната струка и профил, како и врз покривањето на одредено наставно-научно подрачје, бројот на студентите и програмата за слободните активности на студентите.

Член 6

Општи нормативи за просторот на високообразовните установи:

- објекти со мин. 5м² бруто-простор по студент, односно 3м² за изведување настава по студент во една смена;
- амфитеатар, односно амфитеатри кои можат да примат 1/4 од вкупниот број запишани студенти во една смена за одржување предавања, симпозиуми, конференции и сл.;
- предавални со вкупен број на седишта кој е рамен на 1/2 од вкупниот број запишани студенти во една смена;
- компјутерска училиница со капацитет од 20 компјутерски места, поврзана со Интернет;
- лаборатории за изведување практична настава со капацитет 10-20% од вкупниот број запишани студенти.

Неопходниот простор за вршење високообразовна дејност и специфичноста на лабораториите за различни области зависно од студиската програма и на наставните предмети.

Член 7

За основање високообразовна установа и за вршење високообразовна дејност, потребна е и соодветна опременост со технички и нагледни средства.

Опремата од став еден на овој член треба да соодветствува на студиската програма и на наставните предмети.

Нормативи за обезбедена квалитетна финансиска гаранција и за обезбедено одржливо ниво на финансирање на приватна високообразовна установа

Член 8

Се смета дека основачот на приватна високообразовна установа обезбедил квалитетна финансиска гаранција и одржливо ниво на финансирање на високообразовната установа ако приложи:

- доказ за сопственост на просторот што ќе се користи или друг доказ за право на трајно и непречено користење на наставно-образовниот простор;
- основачот на приватна високообразовна установа треба да приложи доказ за сопственост на просторот или за донација на просторот што ќе се користи, или договор за закуп на просторот, кој не може да се раскине најмалку 10 години од денот на започнувањето на наставата, или друг доказ за право на трајно и непречено користење на наставно-образовниот простор;
- финансиски план во четиригодишни циклуси, во кој се прикажани очекуваните трошоци и приходи според меѓународните сметководствени стандарди;
- финансиска гаранција за четиригодишен циклус на финансирање на студиите;
- депозит обезбеден во банка или во друга финансиска институција;
- документ за хипотека или залог на имот;
- други документи за финансиска гаранција на работењето и за враќање на уплатените средства на студентите доколку високообразовната установа престане со работа.

Член 9

Нормативите и стандардите за просторот и опремата се однесуваат и за организирање настава во две смени.

За организирање настава на високообразовна установа во три смени, нормативите и стандардите се зголемуваат за 30%, при што треба да се обезбедат и дополнителни хигиенско-заштитни услови.

Нормативи за големината на групата за редовни студенти

Член 10

Норматив за бројот на студентите во една група е:

- 1 студент на факултетите од областа на уметностите за стручно-уметничките наставни предмети по кои се изведува индивидуална настава;
- 3-10 студенти на факултетите од областа на уметностите за стручно-уметничките наставни предмети по кои не се изведува индивидуална настава;
- 20 студенти на Факултетот за физичка култура (за потесно стручните предмети, што изнесува 50% од предметите предвидени со наставниот план) и на Архитектонскиот факултет (за стручно-уметничките и за уметничките предмети);
- 30 студенти на медицинските науки, биолошко-биотехничките науки и за предметите од областа на медицинските и биолошко-биотехничките науки на Факултетот за физичка култура;
- 35 студенти на природно-математичките и техничките науки и методиките на педагошките факултети;
- 35 студенти во група за физичко воспитание на нематичните факултети;
- 50 студенти на високообразовните организации од општествените науки.

Нормативи за бројот на потребните наставници во високообразовните установи

Член 11

Бројот на потребните наставници во високообразовна установа се определува и во зависност од бројот на часовите по наставник во една академска година, и тоа:

- до 180 часа годишно за наставник на факултетот што претставува настава на еквивалентен предмет со фонд до 6 часа неделно;
- до 300 часа годишно за факултетите од областа на уметностите;
- до 300 часа годишно за наставник за наставните дисциплини за физичко воспитание.

Високообразовната установа, во рок од пет години од денот на добивањето акредитација, е должна да обезбеди најмалку една половина од наставно-научниот кадар да биде вработена во редовен работен однос.

Нормативи за бројот на потребниот соработнички кадар во високообразовните установи

Член 12

Бројот на потребниот соработнички кадар се определува во зависност од бројот на потребните групи за вежби во високообразовната установа. Во една група се нормира следниов максимален број на студенти за вежби според природата на наставните дисциплини:

- за наставните дисциплини од дискусионен и семинарски карактер - 40 студенти;
- за наставните дисциплини или за вежбите што се изведуваат претежно со користење на соодветни инструменти од нелабораториски карактер (математика, статистика, книговодство, странски јазици на нематичните факултети и на вишите школи, освен Факултетот за туризам и угостителство) - 20 студенти;
- за наставните дисциплини кои претежно лабораториски и експериментални вежби, со употреба на оптички мерки и други инструменти, како и за графички работи и за теренска настава - 10 студенти;
- за наставните дисциплини кои бараат работа со помала група студенти, за странски јазици на Филолошкиот факултет, на Факултетот за туризам и угостителство, специјални практикуми, проектирање, програмирање, наставни дисциплини чии вежби се изведуваат во рудник, специјални биолошко-препаративни вежби со животни и обработка на патолошки материјали и вежби од стручно-уметнички предмети, потесностручни предмети од дефектолошката струка, како и предмети од потесна струка, гимнастичка вештина, борење и слично - 10 студенти;
- за наставните дисциплини методика на наставата на одделни предмети, уметничко ателје, проектантско ателје на Архитектонскиот факултет и практични предмети - 10 студенти;
- за специјални наставни дисциплини кои бараат работа со помала група студенти - клинички вежби на пациенти, претклинички вежби и вежби на лешеве, вежби по главни уметнички предмети - 5 студенти. Изработка на проекти кои имаат карактер на испит согласно со наставниот план - 5 студенти;
- 1 студент на факултетите од областа на уметностите за стручно - уметничките наставни предмети по кои се изведува индивидуални вежби;
- 3-10 студенти на факултетите од областа на уметностите за стручно - уметничките наставни предмети по кои не се изведува индивидуални вежби.

Бројот на потребните извршители - асистенти во високообразовната установа се определува и во зависност од бројот на наставниците, и тоа најмалку еден асистент за секој потребен наставник.

Бројот на часовите по асистент во една академска година се нормира на 360 часа годишно.

Нормативи за бројот на потребниот помошен кадар за остварување на високообразовната дејност

Член 13

Норматив за бројот на потребниот помошен кадар е следен:

- едно работно место библиотекар со високо образование, за секоја установа;

- едно работно место книжничар доколку има читална и над 5.000 книги, а бројот на студентите изнесува од 501 до 1.001; над 1.001 студент треба да се обезбедат два извршители, а над 2.000 студента - три извршители;

- на сите високообразовни установи се нормира најмалку 1 извршител со високо образование за информативниот систем;

- на сите високообразовни установи се нормира најмалку 1 извршител со високо образование за координатор на кредит трансфер системот.

Преодни и завршни одредби

Член 14

Доколку условите за вршење на дејноста на постоечката државна високообразовна установа не соодветствуваат на нормативите и стандардите за вршење високообразовна дејност утврдени во овој правилник, основачот на високообразовната установа треба да создаде услови за нивно усогласување во рок од 5 години.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 23-2854/1
13 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1115.

Врз основа на член 40 став 5 од Законот за градежно земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/01), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ИЗГРАДЕНО И НЕИЗГРАДЕНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СЕ ДАВА ПОД КРАТКОТРАЕН ЗАКУП

Член 1

Во Правилникот за начинот и условите под кои изградено и неизградено градежно земјиште се дава под краткотраен закуп ("Службен весник на РМ" бр. 80/01), во член 2 став 1 по алинеја 5 се додава нова алинеја која гласи:

- "сезонска опрема" (маси, столици, чадори за сонце, настрешници, фрижидери, опрема за плажа, игри на вода, кампови и др.).

Член 2

Во член 3 став 2 по алинеја 6 се додаваат две нови алинеи кои гласат:

- "активности заради научно истражувачки цели"
- "партерно уредување со поставување на сезонска опрема".

Член 3

Во член 9 став 1 по зборовите: "почетната цена" се додаваат зборовите: "согласно табеларниот преглед кој е составен дел на овој правилник".

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-10028
20 август 2002 година
Скопје

Министер,
Љупчо Балкоски, с.р.

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД за висината на надоместокот за почетна цена при краткотраен закуп

Во градовете : Скопје , Тетово и Гостивар

намена - дејност	градски реон (ДОН.)		селективен реон (ДОН.)	м2/мес. год.
	I зона	II зона		
урбана опрема	50	40	20	м2/мес.
спортско-рекреативни и забавни активности	120	70	20	м2/год.
киосци	80	50	20	м2/мес.
припремени паркинзи, природни патеки и потреби на градилишта	30	25	20	м2/год.
сезонска опрема на уредено земјиште	150	120	100	м2/мес.
партерно уредување на неуредено земјиште	20	15	10	м2/мес.
сезонска опрема на неуредено земјиште	50	40	30	м2/мес.
постојни објекти по чл.71 од Законот за градежно земјиште за намени што не се опфатени со овој Правилник	150	120	100	м2/мес.

Во градовите : Гевгелија , Кавадарци , Струмица , Велес , Штип ,
Виница , Кочани , Крива Паланка , Неготино ,
Радовиш , Ресен , Свети Николе , Берово , Делчево ,
Македонски Брод , Валандово , Демир Хисар , Кратово ,
Крушево и Пробиштип

намена - дејност	градски реон (Den.)		селски реон (Den.)	м2/мес. год.
	I зона	II зона		
урбана опрема	30	20	10	м2/мес.
спортско - рекреативни и забавни активности	60	40	10	м2/год.
киосци	40	30	10	м2/мес.
привремени паркинзи, приодни патеки и потреби на градилишта	15	10	10	м2/год.
сезонска опрема на уредено земјиште	100	80	60	м2/мес.
партерно уредување на неуредено земјиште	15	10	10	м2/мес.
сезонска опрема на неуредено земјиште	30	20	10	м2/мес.
партерно уредување на плажи на неуредено земјиште	20	15	10	м2/мес.
сезонска опрема на плажи на неуредено земјиште	100	90	80	м2/мес.
постојни објекти по чл.71 од Законот за градежно земјиште за намени што не се опфатени со овој Правилник	100	80	60	м2/мес.

Во градовите : Битола , Дебар , Кичево , Куманово , Охрид , Прилеп
и Струга

намена - дејност	градски реон (Den.		селски реон (Den.	м2/мес.
	I зона	II зона		
урбана опрема	40	30	20	м2/мес.
спортско - рекреативни и забавни активности	90	60	15	м2/год.
киосци	60	40	20	м2/мес.
привремени паркинзи, приодни патеки и потреби на градилишта	20	15	10	м2/год.
сезонска опрема на уредено земјиште	120	100	80	м2/мес.
партерно уредување на неуредено земјиште	20	15	10	м2/мес.
сезонска опрема на неуредено земјиште	40	30	20	м2/мес.
партерно уредување на плажи на неуредено земјиште	30	25	20	м2/мес.
сезонска опрема на плажи на неуредено земјиште	110	105	100	м2/мес.
постојни објекти по чл.71 од Законот за градежно земјиште за намени што не се опфатени со овој Правилник	120	100	80	м2/мес.

1116.

Врз основа на член 17 и член 59 став 1 од Законот за телекомуникации („Службен весник на РМ“ бр. 33/96, 17/98, 28/00 и 4/02), а во врска со член 5 од Планот за нумерација за телекомуникациските мрежи во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 47/99), министерот за транспорт и врски, донесува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИ БРОЕВИ, СЕРИИ НА БРОЕВИ, ИМИЊА И АДРЕСИ ОД ПЛАНОТ ЗА НУМЕРАЦИЈА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Правилникот за утврдување на висината на надоместоците за користење на доделени броеви, серии на броеви, имиња и адреси од Планот за нумерација за телекомуникациските мрежи во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/99, 57/01 и 39/02), во член 2 точка 4.1 коефициентот „3300*а“ се заменува со коефициентот „2300*а“, точка 4.2 коефициентот „2300*а“ се заменува со коефициентот „1700*а“, точка 4.3 коефициентот „1600*а“ се заменува со коефициентот „1200*а“ и точка 4.4 коефициентот „700*а“ се заменува со коефициентот „500*а“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-11464
26 август 2002 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Љупчо Балкоски, с.р.

1117.

Врз основа на член 7 став 2 алинеја 8 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), директорот на Агенцијата за државни службеници, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој правилник се утврдува начинот и постапката за собирање и обработка на податоците за државните службеници во Централниот регистар на државни службеници во Агенцијата за државни службеници (во натамошниот текст: Централен регистар).

Член 2

Централниот регистар кој се води во Агенцијата за државни службеници (во натамошниот текст: Агенцијата) претставува единствена електронска база на податоци за државните службеници.

Податоците од Централниот регистар претставуваат службена тајна.

ПОДАТОЦИ КОИ СЕ ВНЕСУВААТ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР**Член 3**

Податоците за државните службеници кои се внесуваат во Централниот регистар се обезбедуваат преку пополнување на соодветни обрасци, изготвени од Агенцијата и тоа:

- Образец ДС-1
- Образец ДС-2
- Образец ДС-3

Во Централниот регистар се внесуваат и податоците за државните службеници кои се обезбедуваат преку пополнување на обрасците за оценување на државните службеници.

Образецот ДС-1 содржи: лого на Агенцијата, Република Македонија, Агенција за државни службеници, грб на Република Македонија, назив на органот во кој е вработен државниот службеник, лични податоци за државниот службеник (име, татково име, презиме, пол ЕМБГ, датум на раѓање, место на раѓање, општина на раѓање, држава, припадност на заедница, адреса на живеење, место на живеење и општина на живеење), брачна состојба (податоци за брачниот другар на државниот службеник - име, презиме, година на раѓање, степен на образование, занимање, вработен(а) во и лицата кои ги издржува - име, презиме, сродство и година на раѓање), завршено образование (степен на образование, вид на образование и занимање), познавање на странски јазици, податоци за работен стаж, потпис на овластено лице што го пополнило образецот и место за печат.

Образецот ДС-2 содржи: лого на Агенцијата, Република Македонија, Агенција за државни службеници, грб на Република Македонија, пријава за вработување на државниот службеник - назив на органот во кој се вработува, име, презиме, ЕМБГ, датум на вработување, звање, организациониот облик во кој се вработува и основот на вработување, е-маил и телефон, потпис на државниот службеник, потпис на овластено лице од органот и место за печат и одјава од органот каде бил вработен, назив на органот, име, презиме, ЕМБГ, датум на одјавување, причини за одјавување, потпис на државниот службеник, потпис на овластено лице од органот и место за печат.

Образецот ДС-3 содржи: лого на Агенцијата, Република Македонија, грб на Република Македонија, Агенција за државни службеници, назив на органот во кој е вработен, име, презиме, ЕМБГ, податоци за стручно усовршување (образование во тек, добиени сертификати, доказ за посетени курсеви, семинари, обуки и др.) и потпис на државниот службеник.

Обрасците од став 2, 3 и 4 на овој член се составен дел на овој правилник.

Член 4

Обрасците ДС-1 и ДС-2 се пополнуваат од раководните работници кои раководат со организациониот облик од областа на човечките ресурси во државниот орган. Образецот ДС-3 што лично го пополнува државниот службеник, го потпишува овластеното лице од државниот орган.

Член 5

Начинот на пополнувањето на обрасците се објаснува со посебно упатство што се наоѓа на задната страница на самите обрасци.

ПОСТАПКА ЗА СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР**Член 6**

Државниот орган секоја настаната промена во врска со државните службеници, ја доставува до Агенцијата, со пополнување на соодветниот образец, во рок од осум дена, сметано од денот на настанатата промена.

Агенцијата ги внесува податоците во Централниот регистар во рок од осум дена од денот на приемот на образецот.

Член 7

Податоците од Централниот регистар, како и изготвените анализи врз база на истите можат да се обработуваат за потребите на државните органи, врз основа на нивно писмено барање.

Писменото барање треба да содржи: опис на бараните податоците и анализи како и целта за која ќе бидат користени.

Врз основа на претходно добиена писмена согласност од директорот на Агенцијата бараните податоци и анализите се изготвуваат во Секторот за информатичка логистика на Агенцијата и се доставуваат до соодветниот орган.

Член 8

Државниот службеник има право да бара извод на податоци што лично за него се водат во Централниот регистар.

Врз основа на претходно добиена согласност на генералниот секретар податоците се изготвуваат во Секторот за информатичка логистика на Агенцијата и се доставуваат до државниот службеник.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 9

Првичните податоци за државните службеници кои согласно одредбите на овој правилник ќе се собираат и

обработуваат во Централниот регистар, државните органи ќе ги доставуваат до Агенцијата во рок од три месеци од денот на објавувањето на овој правилник.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 04-1376/1
20 август 2002 година
Скопје

Агенција за државни службеници
Директор,
Рубин Двојаков, с.р.

Образец ДС-1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

**ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК**

орган: _____
(назив на органот)

1. Лични податоци за државен службеник

- Име _____
 - Татково име _____
 - Презиме _____
 - Пол
 - ЕМБГ
 - Датум на раѓање _____
 - Место на раѓање _____
 - Општина на раѓање _____
 - Држава _____
 - Припадност на заедница _____
 - Адреса на живеење _____
 - Место на живеење _____
 - Општина на живеење _____

2. Брачна состојба на државниот службеник ☐

не е во брак = 1, во брак = 2, разведен = 3, вдовец = 4

- Податоци за брачниот другар на државниот службеник

- Име _____
- Презиме _____
- Година на раѓање _____
- Степен на образование _____
- Занимање _____
- Вработен(а) во _____
- Лица кои ги издржува _____

Име и презиме	средство	година на раѓање
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ДС-1

податоците да бидат идентични со податоците од личната карта и истите да се пополнуваат со големи печатни букви

1. Лични податоци за државниот службеник

начин на пополнување на образецот

пример

Име	се внесува името на државниот службеник	ГОРАН
Татково име	се внесува татковото име на државниот службеник	ПЕТАР
Презиме	се внесува презимето на државниот службеник	ТРАЈКОВСКИ
Пол	се избира една од понудените опции (машки/женски)	машки ☒ женски ☐
ЕМБГ	се внесуваат податоците за ЕМБГ директно од личната карта на државниот службеник	0101962420019
Датум на раѓање	се внесува датумот на раѓање во облик dd.mm.yyyy (22.01.2000) за 22 јануари 2000 година	01.01.1962
Место на раѓање	се внесува местото, каде е роден државниот службеник (Скопје, Куманово, Кратово...)	КУМАНОВО
Општина на раѓање	се внесува општината каде е роден државниот службеник (Скопје, Куманово, Кратово...)	КУМАНОВО
Држава	се внесува државата (Македонија, Германија, Франција...)	МАКЕДОНИЈА
Припадник на зведница	за припадноста се определува самиот државен службеник а согласно Уставот на РМ	МАКЕДОНЕЦ
Адреса на живеење	се внесува адресата на живеење на државниот службеник (улица и број)	БУЛ 3-ТА МУБ бр.29а/20
Место на живеење	се внесува местото на живеење на државниот службеник	КУМАНОВО
Општина на живеење	се внесува општината на живеење на државниот службеник	КУМАНОВО

2. Брачна состојба на државниот службеник 2

се внесува 1, 2, 3 или 4 според и тоа (1= не е во брак, 2=во брак, 3=разведен, 4=вдовец(а))

Податоци за брачниот другар

начин на пополнување на образецот

пример

Име	се внесува името на сопругот(ата) на државниот службеник	АНИТА
Презиме	се внесува презимето на сопругот(ата) на државниот службеник	ТРАЈКОВСКА
Година на раѓање	година на раѓање на брачниот другар (од облик 1969)	1969
Степен на образование	се внесува во облик IV, VI, VII, VII/2	VII
Занимање	занимање на брачниот другар	ЛЕКАР
Вработен(а) во	каде е вработен брачниот другар	МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР КУМАНОВО
Лица кои ги издржува	се пополнуваат со име и презиме, во родство (сын, ќерка, татко, мајка...) и година на раѓање на лицето (во облик 1969)	МАРКО ТРАЈКОВСКИ, СИН, 1999

3. Завршено образование на државниот службеник

начин на пополнување на образецот

пример

Степен на образование	се внесува 1, 2, 3, 4 или 5 според тоа дали 1= средно, 2=внш, 3=високо, 4=магистратура, 5=докторат	3
Завршено образование	назив на образовната институција	ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
Занимање	по завршеното образование	ДИПЛ. ЕКОНОМИСТ

4. Познавање на странски јазици

начин на пополнување на образецот

пример

- Англиски, Француски...	се избира соодветно (дали државниот службеник го чита, пишува или зборува странскиот јазик)	чита ☒ пишува ☐ зборува ☒
--------------------------	---	--

5. Податоци за работен стаж

начин на пополнување на образецот

пример

Вкупен работен стаж до стекнување на статус државен службеник	се наведува вкупниот работен стаж до стекнување на статус државен службеник во облик години, месеци и денови	7 ГОДИНИ, 11 МЕСЕЦИ И 2 ДЕНА
Вкупен работен стаж во државна администрација до стекнување на статус државен службеник	се наведува вкупниот работен стаж во државна администрација до стекнување на статус државен службеник во облик години, месеци и денови	2 ГОДИНИ, 4 МЕСЕЦИ И 18 ДЕНА

3. Завршено образование

- Степен на образование ☐
средно=1, више =2, високо = 3, магистратура= 4, докторат =5
- Вид на образование _____
- Занимање _____

4. Познавање на странски јазици

	чита	пишува	зборува
- Англиски јазик	☐	☐	☐
- Француски јазик	☐	☐	☐
- Германски јазик	☐	☐	☐
- Други:			
1. _____	☐	☐	☐
2. _____	☐	☐	☐
3. _____	☐	☐	☐
4. _____	☐	☐	☐
5. _____	☐	☐	☐

5. Податоци за работен стаж

- Вкупен работен стаж до стекнување на статус на државен службеник _____
- Вкупен работен стаж во државна администрација до стекнување на статус државен службеник _____

потпис на овластено лице од органот



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Образец ДС-2



ПРИЈАВА-ОДЈАВА НА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК

ПРИЈАВА

- Орган _____
- Име _____
- Презиме _____
- ЕМБГ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Датум на вработување _____
- Звање _____
- Сектор _____
- Одделение _____
- Работно место _____
- Основ на вработување ☐
оглас =1, превземање од друг орган -2
- e-mail _____
- Телефон на раб.место _____ Службен мобилен _____
- Тип на решение ☐
за државен службеник =1, до стекнување на статус државен службеник -2, приправник = 3

ПОТНЕС НА ДРЖАВИНОТ СЛУЖБЕНИК

ПОТРИС НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ОД ОРГАНОТ

ОДЈАВА

- Орган _____
- Име _____
- Презиме _____
- ЕМБГ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- Датум на одјавување _____
- Причина за одјавување на службеникот ☐
- 1= спогодбено преземање во друг орган,
2=престанок по барање на државниот службеник,
3=престанок поради осуденост за кривично дело,
4=престанок поради оценка "не задоволува",
5= престанок поради економски, технолошки, структурални и сл. промени,
6= престанок како дисциплинска мерка,
7= избор или именување на функција
8= пензија,
9=смрт,
10=одење во странство (неплатено отсуство, специјализација и сл.),
11=отслужување на воен рок и
12=други причини

ПОТПИС НА ДРЖАВНИОТ СЛУЖБЕНИК

ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ОД ОРГАНОТ

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ДС-2

личните податоци за државниот службеник да бидат идентични со податоците од личната карта и истите се пополнуваат со големи печатни букви

ПРИЈАВА

Орган	се внесува името на органот каде се пријавува државниот службеник	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
Име	се внесува името на државниот службеник	ГОРАН
Презиме	се внесува презимето на државниот службеник	ТРАЈКОВСКИ
ЕМБГ	се внесуваат податоците за ЕМБГ директно од личната карта на државниот службеник	0101962420019
Датум на вработување	се внесува датумот на вработување во облик dd.mm.yyyy (22.01.2000) за 22 јануари 2000 година	26.07.1999
Звање	звање кое го има добиено државниот службеник според актот за систематизацијата на органот, а согласно Законот за државни службеници	РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ
Сектор	името на соодветниот сектор во органот каде е вработен државниот службеник	СЕКТОР ЗА ОПШТИ РАБОТИ
Одделение	името на соодветното одделение во секторот на органот на државната управа каде е вработен државниот службеник	ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РАБОТА СО МТС
Работно место	на кое работно место (според актот за систематизацијата)	РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ
Основ на вработување	се внесува 1 или 2 според тоа дали 1= е вработен по оглас, 2=преземање од друг орган	1
e-mail	се внесува адресата на електронската пошта која ја добива државниот службеник на новото работно место	g.trajkovski@morm.gov.mk
Службен телефон	се внесува телефонот на др. службеник од новото работно место	02/282202
Службен мобилен телефон	се внесува службениот мобилен телефон на др. службеник	070 258 807
Тип на решение	се внесува 1, 2 или 3 според тоа дали 1= е издадено решение со стекнат статус државен службеник, 2= до стекнување на статус државен службеник, 3= припрема	1

ОДЈАВА

Орган	се внесува името на органот каде од каде се одјавува државниот службеник	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
Име	се внесува името на државниот службеник	ГОРАН
Презиме	се внесува презимето на државниот службеник	ТРАЈКОВСКИ
ЕМБГ	се внесуваат податоците за ЕМБГ директно од личната карта на државниот службеник	0101962420019
Датум на одјавување	се внесува датумот на одјава во облик dd.mm.yyyy (22.01.2000) за 22 јануари 2000 година	26.07.1999
Причина за одјавување на службеникот	се внесува 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12 според тоа дали 1= спогодбено преземање во друг орган, 2=престанок по барање на државниот службеник, 3=престанок поради осуденост за кривично дело, 4=престанок поради оценка "не задоволува", 5= престанок поради економски, технолошки, структурални и сл. промени, 6= престанок како дисциплинска мерка, 7= избор или именување на функција 8= пензија, 9=смрт, 10=одлево во странство (неплатено отсуство, специјализација и сл.), 11=отелужување на воен рок и 12=други причини (да се наведат причините)	1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Образец ДС-3



ПОДАТОЦИ ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК

орган: _____
(точен назив на органот)

- Име _____

- Презиме _____

- ЕМБГ _____

- Образование во тек ☐
1=више, 2=високо, 3=магистратура, 4=докторат

- Добиени сертификати

назив	датум	кој го издал сертификатот
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- Посетени курсеви, семинари, обуки и др.

назив	датум	изведувач на обука
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

ПОТПИС НА ДРЖАВНИОТ СЛУЖБЕНИК

потпис на овласено лице од органот

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ДС-3		
личните податоци за државниот службеник да бидат идентични со податоците од личната карта и истите да се пополнуваат со големи печатни букви		
ПОДАТОЦИ ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДРЖАВНИОТ СЛУЖБЕНИК		
Име	се внесува името на државниот службеник	ГОРАН
Презиме	се внесува презимето на државниот службеник	ТРАЈКОВСКИ
ЕМБГ	се внесуваат податоците за ЕМБГ диктирани од личната карта на државниот службеник	16 10 19 62 14 20 01 19
Образование по тек	се внесува 1, 2, 3 или 4 според тоа дали 1-вие, 2-високо, 3-магистратура, 4-докторат (вр. Доказу: државниот службеник подготвува магистратура се подготвува 3)	3
Добивени сертификати	се наведуваат сертификатите кои ги има добито државниот службеник и тоа в а форма, назив, датум и кој го млада сертификатот	MCSE, 01.01.2001, NEXTSENSE
Посетени курсеви, семинари, обуки и др.	се наведуваат курсевите, семинарите и обуките кои ги има посетено државниот службеник и тоа во форма, назив, датум и кој ги регистрирал	2151 ADMINSTRING WINDOWS 2000 SERVER, 01.01.2001, NEXTSENSE

1118.

Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

СПИСОК
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАРНТА МЕДИЦИНА ЗА КОЈ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОД ОД 01.06.1997 ДО 01.06.2002

Име на лекот	Форма и пакување на лекот	начин на издавање	производител на лекот	број и датум на решението
INN генеричко име			застапник	
1	2	3	4	5
ABCDE VIT	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршиц Југославија	11-486 2 22.07.1998
A + D3 + E + B1 + B2 + B6 + B12 + C + K3 + витамини	кеси (20g) пески (1,5kg)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
ADDEDRI – kel 100 inj. sol.	Раствор за парентерална употреба	лекарски рецепт (P)	KELA Laboratorija NV Белгија	11-1948 2 03.06.2002
Vit A Vit E acetate (antioxydant)	шпите 100 мл		РЕМЕДИА Штип	
ANISTIN	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-1248 2 02.12.1998
Difenhydramin hlorid	кутија (10 ампули x 5ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
ALBENDAZOL	таблети	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-1740 2 17.07.2001
Albendazol	кутија (50, 100) таблети		АЛКАЛОИД Скопје	
ALBENDAZOL 10%	суспензија за перорална примена	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-5154 2 22.07.1998
Albendazol	пластично шпите (500ml.11) пластични канти (3l)		АЛКАЛОИД Скопје	
ALBENZOL 1500 bolus	Болуси за перорална примена	лекарски рецепт (P)	KELA Laboratorija NV Белгија	11-1948 4 03.06.2002
Albendazol	ленти со болуси (25x4)		РЕМЕДИА Штип	
ALBENZOL 250 bolus	Болуси за перорална примена	лекарски рецепт (P)	KELA Laboratorija NV Белгија	11-1948 5 03.06.2002
Albendazol	ленти со болуси (25x4)		РЕМЕДИА Штип	
ALFACILLINE	Инјекциона суспензија	лекарски рецепт (P)	ALFASAN International BV Холандија	11-1723 5 26.03.2002
Benzathine benzylpenicillin Procaine benzylpenicillin	шпите 100 мл		ИНОКС Скопје	
ALFACRON® WP50 pulv	Прашок	лекарски рецепт (P)	Novartis Animal Health INC Basel Швајцарија	11-8836 3 16.04.2001
Azametifloc	кутии (50gr, 1kg)		ОХИС Скопје	

ALFAFER 10% + B12	Инјекционен раствор	лекарски рецепт (P)	ALFASAN International BV Holandija	11-1755/4 26.03.2002
Dextran Complex Fe CyanoKobalamin	шише 100 мл		INOKS Скопје	
ALFATRIM	Инјекционен раствор	лекарски рецепт (P)	ALFASAN International BV Holandija	11-1755/6 26.03.2002
Trimethoprim Sulphamethoxazole	шише 100 мл		INOKS Скопје	
AMIVIT® + Se	прашок за орална примена	без лекарски рецепт (BP)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-9008/2 23.03.1998
A+ D3+ E+ B1+ B2+ B6+ B12+ C+ nikotinamid+ Ca-d-Pantotemat + folna kiselina+ K3+ lizin+ metionin+ triptofan+ Se	кеси (20, 50, 100, 1000g, 20kg)		АЛКАЛОИД Скопје	
AMOKSICILIN	инјекциска суспензија	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Slovenija	11-4772/2 12.07.2000
Amoksicilin trihidrat	шише (100ml)		KRKA ФАРМА Скопје	
AMOKSIKLAV® сусп. за интратримарна примена	суспензија за интратримарна примена	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Slovenija	11-1971/2 08.05.1998
Amoxycillin trihidrat + clavulanska kiselina + prednizolon	кутија (20 инјекции x 10ml)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
AMOKSIKLAV® tabl. a 250 mg	таблети	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Slovenija	11-6637/2 20.10.1997
Amoxycillin trihidrat + clavulanska kiselina	кутија (10, 250mg)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
AMOKSIKLAV® tabl. a 50 mg	таблети	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Slovenija	11-6615/2 20.10.1997
Amoxycillin trihidrat + clavulanska kiselina	кутија (10 x 50mg)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
AMOKSIKLAV® bolusi	болуси	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Slovenija	11-6625/2 20.10.1997
Amoxycillin trihidrat + clavulanska kiselina	Кутија (10 x 500mg 20 x 500mg)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
AMOKSIKLAV® pulv. 12.5%	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Slovenija	11-6624/2 20.10.1997
Amoxycillin trihidrat + clavulanska kiselina	пластично шише (100g)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
AMOXICILLYN+VITAMINI	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-8840/2 29.01.2001
Amoxycillin trihidrat + stamin hidrohlorid + riboflavin + askorbinska kiselina + nikotinska kiselina + laktoza	кеси 20, 100 и 1000g и 20kg		АЛКАЛОИД Скопје	
AMURIL® pulv.10%	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Slovenija	11-6618/2 20.10.1997
Amoxycillin trihidrat	кутии (50 x 20g, 100g и 1kg)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
ANEMIN® 20%	инјекционен раствор	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Slovenija	11-5632/2 16.07.1999
Kompleks ferri hidroksi dekstran	шише (100, 200 и 500ml раствор) кутија со полиетиленски пакувања (5 x 100 и 200ml раствор)		KRKA ФАРМА Скопје	

ANEURIN 125	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-9411/2 20.12.1999
Tiamin hlorid	кутија (5 ампули x 5ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
ANEURIN 5%	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-8835/3 29.01.2001
Tiamin hidrohlorid	кутија (10 ампули x 10ml)		АЛКАЛОИД Скопје	
ANPROCILIN 200 premix	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	HEMIFARMA SPA Forli Италија	11-4195/2 12.07.2000
Oksitetraciklin hidrohlorid + пченкарен глутен	вреќи (10, 25kg)		АГРОЦЕНТАР Кочани	
AY-VAC® Bartha	жива лиофилизирана вирусна вакцина за санинг	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-8182/2 29.12.1997
вакцина против болеста на Аујески. сој Bartha K/61 (gl)	(10 x 10, 10 x 50, 10 x 100, 10 x 250 дози)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
BENZAPEN®	инјекциска суспензија	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7247/2 02.12.1997
Procain benzylpenicillin + benzatinbenzylpenicillin	шпице (50, 100ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
BIODEXAMINE®	инјекциска суспензија	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-7804/2 22.02.1998
Procain benzylpenicillin + dihidrostreptomycin sulfat + dexamethazon trifenilamin	шпице 100ml		ВИТА- ВЕТ Скопје	
BIODYL®	раствор за инјекции	лекарски рецепт (P)	MERIAL Lyon Франција	11-8779/2 20.12.1999
Natrium selenit ATP + B12 + kalium aspartat hemihidrat + magnezium aspartat tetrahidrat	флакон (5l, 100ml)		АЛКАЛОИД Скопје	
BIOVERMIN®	прашок за перорална примена	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/2 21.12.2001
Flubendazol	кутија со кеси (10 x 20g, 600g)		КРКА ФАРМА Скопје	
BIVACYN®	прашок за натворешна примена	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Словенија	11-6617/2 20.10.1997
Neomicin - bacitracin	пластичко шице (50g)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
BURAGODIGEST®	прашок за орална примена	без лекарски рецепт (BP)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-8841/2 29.01.2001
Ca-karb., M-karb., Cu-sulfat, Na- diabaz fosfat, Na-bikarb, Mn-sulfat, Co-sulfat.R., gent.B-1, B-2, Nikotinska kis, Farina maize и saccharum lactis	кеси (160g) прашок		АЛКАЛОИД Скопје	
CALCII BOROGLUCONAS 40%	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-9412/2 20.12.1999
Kalcium boroglukonat	шпицења од 200 и 500ml инјекциски раствор		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
CALFOSET®	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-5629/2 16.07.1999
Kalcium glukonat + kalcium glicerofosfat + magnezium hlorid	шпице (50, 100ml инјекциски раствор)		КРКА ФАРМА Скопје	
CHORULON®	лиофилизирана супстанција со растворувач	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-7805/2 22.02.1998
Human horionski gonadotrofin (HCG)	кутија со шициња (5 x 1500i.e.) лиофилизирана супстанција и		ВИТА- ВЕТ Скопје	

CHRONO-GEST® PMSG	кутија со растворувач (5 x 5ml)			
	лиофилизиран продукт со растворувач	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-7809/2 23.02.1998
Серумски гонадотрофин од ждребни кобили (PMSG)	шише (5000i.e.) хормон шише (25ml) растворувач		ВИТА- ВЕТ Скопје	
CHRONO-GEST® za ovcí nadzor od sezonata	интравлагинални сунгери	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-7810/2 23.02.1998
Fluorogeston acetat (hronolon)	пластични кеси (25 интравлагинални сунгери)		ВИТА- ВЕТ Скопје	
ЦИНК-ВИТАМИНСКА МАСТ	Маст	без лекарски рецепт (BP)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-964/2 11.07.1997
Cink oksid + ribino maslo + masna podloga	туџи (100g)		АЛКАЛОИД Скопје	
COFFEINUM 50%	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7241/2 02.12.1997
Kofein + natrium benzoat	кутија (5 ампули x 5ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
COMBACTAN inj. susp.	Суспензија за парентерална употреба	лекарски рецепт (P)	INTERVET Deutschland GmbH Германија	11-5016/2 03.06.2002
Cefquinome sulfate	стаклено шише 100 ml		VITA-VET Скопје	
CRESTAR®	имплант од силиконска гума + инјекциска микстура	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-7806/2 23.02.1998
Norgestomet + estradiol valerianat	кутија (25 x 25 x 2ml)		ВИТА- ВЕТ Скопје	
DEHINEL®	таблети	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-8481/2 23.11.1999
Prazikvantel	кутија (2 x 2, 2 x 4, 2 x 10, 2 x 20 таблети)		КРКА ФАРМА Скопје	
DERMO SPRAY N®	раствор за надворешна примена	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Словенија	11-6616/2 20.10.1997
Floramfenikol + metilroznil hlorid	пластично шише 150g со рачна пумпичка		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
DESECTIN-EC®	емулсионен концентрат	без лекарски рецепт (BP)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-10111/4 21.12.2001
Tetrametrin Permetrin Piperonil Butoksid	шише (1, 50, 100 ml)		КРКА ФАРМА Скопје	
DEXAFORT®	инјекциски суспензија	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-7820/2 23.02.1998
Deksametazon Na fosfat + deksametazon fenil propionat	шише (50ml)		ВИТА- ВЕТ Скопје	
DEXAMETHASON	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Словенија	11-5308/2 22.07.1998
Deksametazon-21-fosfat	шише (20ml, 10 ампули x 2.5ml)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	

DIGESTAN®	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7249/2 02.12.1997
Kalcium karbonat + magnezium subkarbonat + natrium hidrogenofosfat dodekahidrat + natrium dihidrogenofosfat dihidrat + kobalt dihidrid heksahidrat + krmen kvasec	врска (200g)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
DIZIVAC® vac.	инактивирана адсорбирана бактериска вакцина	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-8184/2 24.11.1999
Инактивирана бактериска вакцина на анакултурни на токсикогени соеви на Cl.Perfringens тип C и D	шпиче (50, 100, 250 и 500ml) вакцина		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
DOLOGIN® 50%	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-8842/2 29.01.2001
Metamizol natrium	шпиче (50 и 100ml)		АЛКАЛОИД Скопје	
DUPLOCILLIN LA	инјекциска суспензија	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-5427/2 28.06.2001
Прокани бензил пеницилин; Бензатин бензил пеницилин	шпиче 100 мл		ВИТА- ВЕТ Скопје	
EGOCIN® 155	прашок за перорална примена	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/8 21.12.2001
Oxytetracyclin + sulfamonometoksin	кеси (25, 250, 1000g, 1kg, 25kg)		КРКА ФАРМА Скопје	
EGOCIN® 5%	прашок за перорална примена	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/8 21.12.2001
Oxytetracyclin	кеси (25, 250g)		КРКА ФАРМА Скопје	
EGOCIN® L.A.	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/10 21.12.2001
Oxytetracyclin	шпиче (50, 100ml)		КРКА ФАРМА Скопје	
EKTANON liq. Conc.	Концентриран раствор	лекарски рецепт (P)	VETERINARSKI ZAVOD Sobotica Југославија	11-10649/7 26.02.2002
Diazanop	шпиче 100, 200 и 1000 мл		ВЕТЗАВОД Скопје	
ENBECIN® pulv.	прашок за надворешна примена	лекарски рецепт (P)	ICN-ЈУГОСЛАВИЈА Zemlin Југославија	11-9098/2 23.05.1998
Neomycin sulfat + bacitracin	шпиче (50, 100g)		ICN-ГАЛЕНИКА Скопје	
ЕНРОЦИН - П®	прашок	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-5734/2 29.06.2001
Enrofloxacin	кутан 10gr, 1kg кеси 5kg, 25kg		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
ЕНРОЦИН - С® 5%	Инјекционен раствор	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-5733/2 29.06.2001
Enrofloxacin	шпиче (30, 50 и 100ml)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
ENROFLOKSACIN S 10%	Инјекционен раствор	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-8575/2 30.12.1998
Enrofloxacin	шпиче (30, 50 и 100ml)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	

ENROFLOKSACIN 10%	раствор за орална примена	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-8574/2 30.12.1998
Enrofloxacin	шише (100, 500 и 1000ml)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
ENROFLOXACIN 10%	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-4825/2 20.07.1999
Enrofloxacin	шише (50, 100 и 250ml)		АЛКАЛОИД Скопје	
ENROFLOXACIN 10%	раствор за орална примена	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-4822/2 22.07.1999
Enrofloxacin	шише (50, 100, 500 и 1000ml)		АЛКАЛОИД Скопје	
ENROFLOXACIN 5%	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-4824/2 20.07.1999
Enrofloxacin	шише (50, 100, 250ml)		АЛКАЛОИД Скопје	
ENROXIL® 10%	раствор за перорална примена	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/7 21.12.2001
Enrofloxacin	шише (50, 1000ml)		KRKA ФАРМА Скопје	
ENROXIL® 10%	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/6 21.12.2001
Enrofloxacin	шише (50, 100ml)		KRKA ФАРМА Скопје	
ENROXIL® 15 mg	таблети	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-11301/2 30.12.1998
Enrofloxacin	кутија (30 x 15mg)		KRKA ФАРМА Скопје	
ENROXIL® 150 mg	таблети	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-11299/2 30.12.1998
Enrofloxacin	кутија (30 x 150mg)		KRKA ФАРМА Скопје	
ENROXIL® 2.5%	раствор за перорална примена	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-11302/2 30.12.1998
Enrofloxacin	шише (100, 1000ml)		KRKA ФАРМА Скопје	
ENROXIL® 5%	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/11 21.12.2001
Enrofloxacin	шише (50, 100ml)		KRKA ФАРМА Скопје	
ENROXIL® 5%	пришок	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-11300/2 30.12.1998
Enrofloxacin	преди (100, 1000g и 25kg)		KRKA ФАРМА Скопје	
ERY-VAC®	инактивирана лигат-вакцина за свињи	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-8185/2 29.12.1997
Erysipelothrix rhusiopathiae (insidiosa)	шише (20,50 и 100ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
EVITASELEN®	инјекциска емулзија	лекарски рецепт (P)	ИСН-ЈУГОСЛАВИЈА Zetina Југославија	11-9099/2 23.03.1998
Natrium selenit + tokoferol acetat	шишенци (50, 100ml)		ИСН-ГАЛЕНИКА Скопје	
FARMATAN®	пришок	без лекарски рецепт (БР)	ТАПН Senica Словенија	11-9766/2 29.01.2001
Прашок со 55%екстракт од Castanea Sativa, Mill.	кеси (100g, 1kg)		ЕДИН-КОМЕРЦ Скопје	

FARMFLUID S®	течен концентрат	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-10111/2 21.12.2001
Катранска киселина	шише (5, 20 l)		KRKA ФАРМА Скопје	
FASCOVERM®	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/5 21.12.2001
Klozantel	шише (100, 250ml)		KRKA ФАРМА Скопје	
FASCOVERM® PLUS	суспензија за орална примена	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-5474/2 10.09.1997
Klozantel + mebendazol	пластично шише (1, 2.5l)		KRKA ФАРМА Скопје	
FERRUM LEK	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Словенија	11-6623/2 20.10.1997
Ferri-poli-izomaltosiat + fenol	кутија (4 x 50, 250ml)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
FERTAGYL®	воден раствор	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-7825/2 23.02.1998
Gonadotrofen releasing hormon	кутија (10 x 5ml)		ВИТА-ВЕТ Скопје	
FLU BACTIN®	раствор за орална примена	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-5630/2 16.07.1999
Flumekvin	шише (100ml) пластично шише (1l) раствор од дозатор		KRKA ФАРМА Скопје	
FLU MEKVIN	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-513/2 20.07.1999
Flumekvin	кутија (100g, 1 и 5kg)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
FLU MEKVIN 50%	раствор за орална примена	лекарски рецепт (P)	HEMIFARMA SPA Forli Италија	11-4193/2 12.07.2000
Flumekvin	пластично шише (1, 5l)		АГРОЦЕНТАР Кочани	
FOLLIGON®	лиофилизирана супстанција	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-7807/2 23.02.1998
Серумски гонадотропин од ждрепни кобили (PMSC)	шише (5000 i.e. лиофилизирана супстанција + 5ml растворувач)		ВИТА-ВЕТ Скопје	
FUVICIN®	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-5628/2 16.07.1999
Oksitetraciklinhlorid + sulfamonometoksin natrium + A - D3 + E + K + B1 + B2 + B6 + B12 + nikotinamid + calcium-D- panotemat + natriumaskorbat + DL metionin + natriumsulfat + eleozosulfat + mangansulfatmonohidrat + cinksulfatheptahidrat + bakarsulfatpentahidrat + kobalthloridheksahidrat	прека (100g, 1kg)		KRKA ФАРМА Скопје	
GALLOFAK®- 200 pulv.	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	ЈСН-ЈУГОСЛАВИЈА Zemal Југославија	11-9102/2 23.03.1998
Oxytetracyclin hlorid + neomycin sulfat + sulfadimidin	прека (100, 200g) прека (1, 5 и 40kg)		ЈСН-ГАЛЕНИКА Скопје	

GENTAMICIN	инјекционен раствор	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-1791/2 17.07.2001
Gentamicin sulfat	шипе (50, 100ml)		АЛКАЛОИД Скопје	
GENTAMICIN	инјекциски раствор 80mg/ml	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-6622/2 20.10.1997
Gentamicin sulfat	кутија (10 x 10ml, 10 x 20ml, 4 x 50ml)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
GENTAMICIN	таблети за интравентозна примена	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-1962/2 08.05.1998
Gentamicin + retinol-acetat + dexametazon	пластичен сад (18 x 15g)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
GENTAMICIN PIG PUMP	раствор за перорална примена	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-6619/2 20.10.1997
Gentamicin sulfat	пластично шице (115 и 135ml со помпа дозатор)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
GENTAMICIN pulv 10 %	прашок за перорална примена	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-6614/2 20.10.1997
Gentamicin sulfat	пластичен сад (100, 1000g) прашок		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
GEOMYCIN[®]	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7809/2 28.11.2000
неситки, гулаби и собни птици Oksitetraciklinhlorid + A + D3 + E; + B2 + B12 + nikotinamid + kalcium pantotenat + K3	преки (20, 100, 200 и 1000g)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
GEOMYCIN[®]	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7808/2 28.11.2000
растворлив прах со дезинфекционен Oksitetraciklinhlorid + chlorhexidylglukonat	преки (10, 20, 100, 200, 1000g)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
GEOMYCIN[®] F	таблети за интравентозна примена	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7242/2 02.12.1997
Oksitetraciklin hlorid	кутија (10 таблети)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
GEOMYCIN[®] L	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7246/2 02.12.1997
Oxytetraciklin hidrohlorid lidokain hlorid	шипе (50 и 100ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
GEOMYCIN[®] retard 20%	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7810/2 28.11.2000
Oksitetraciklin dihidrat	шипе (100ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
GEOMYCIN[®]+VITAMINI	таблети	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7802/2 28.11.2000
Oksitetraciklinhlorid + A + D3 + C + nikotinamid	кутија (4 таблети)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	

GROVIT[®] A + D3 + E + B1 + B2 + B6 + B12 + nikotinamid + kalcium pantotenat + holin hlorid + K3 + NaCl + Mg + P + Ca + Fe + Mn + Cu + Co + Se + J + Zn + aroma + antioksidant BHT	пришок за додавање во храната вреќи (2, 5, 10 и 20kg)	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto - Словенија КРКА ФАРМА Скопје	11-4774/2 12.07.2000
GUMPEKAL + IB + EDS вакцина против заразниот бронхитис, синдром на пад на несицоста, Њукаслека и Гамборската болест	хомогена суспензија (500ml)	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	11-8183/2 29.12.1997
GYNOBIOTIC[®] Neomycin sulfat + oksitetracliklin hlorid	псилни таблети за интраутерина примена кутија (18 x 15g)	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Словенија ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	11-6613/2 20.10.1997
ХЕМОСУЛ - П[®] Trimetoprim, sulfametaksazol	Прашок	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	11-5732/2 29.06.2001
ХЕМОСУЛ - С[®] Trimetoprim, sulfametaksazo.	Инјекционен раствор шприце 100ml	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	11-5731/2 29.06.2001
HYPEROX[™] Пероксидетна киселина Водороден Пероксид	течен концентрат шприце (5, 20 l)	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto - Словенија КРКА ФАРМА Скопје	11-10111/3 21.12.2001
ILIREN[®] Triacost trometamol	Инјекционен раствор кутија (5 x 10ml)	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија ВИТА- ВЕТ Скопје	11-1103/3 03.03.2001
INTERTOCIN-S OKSITOCIN	инјекционен раствор за парентерална употреба	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија ВИТА- ВЕТ Скопје	11-5724/2 28.06.2001
INTESTAZIN[®] прашок Ftalilsulf'acetamid	прашок за орална примена кеси (20, 100, 250, 1000g, 20kg)	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија АЛКАЛОИД Скопје	11-8837/2 29.01.2001
IVERMECTIN 1% Ivermektin	инјекциски раствор шприце (50, 100, 200 и 500ml)	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија АЛКАЛОИД Скопје	11-4823/2 20.07.1999
IVERMEKTIN-S Ivermektin	инјекциски раствор шприце (30, 50 и 100ml)	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	11-4199/2 20.07.1999
JUGOCILIN[®] Benzylpenicillin-kalium + procain-benzylpenicillin	суви инјекции кутија (50 шприца x 400.000 i.e., 800.000 i.e. и 4.000.000 i.e.)	лекарски рецепт (P)	ICN-ЈУГОСЛАВИЈА Zemlin Југославија ICN-ГАЛЕНИКА Скопје	11-9093/2 23.03.1998

KALCIGAL® inj. sol	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	ICN-ЈУГОСЛАВИЈА Zemun Југославија	11-9096/2 23.03.1998
Kalcium glukonat + kalcium glicerofosfat + magnezium hlorid	шише (50, 100ml)		ICN-ГАЛЕНИКА Скопје	
KALCIJ LEK	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Словенија	11-4251/2 12.07.2000
Kalcium + fosfor + magnezium + glukoza	природни пластични шишиња (250ml)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
KLOBOVAK vacc.	Инјекциона суспензија	лекарски рецепт (P)	VETERINARSKI ZAVOD Subotica Југославија	11-10649/4 26.02.2002
Homogena mešavina na koncentrirani anakulturi i anatoksinu na Clostridium Chauvoei; Clostridium Septicum, Clostridium Perfringens A, C i D, Clostridium sordeli.	шише 100 мл		BETZAVOD Скопје	
KLOSAVET® M	суспензија за интраматерна примена	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7243/2 02.12.1997
Kloxacilin natrium + prednizolon acetat	кутија (12 инјектори x 5ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
KOLISTIN SULFAT 12%	раствор за перорална примена 120g/ 1000ml	лекарски рецепт (P)	HEMIFARMA SPA Forli Италија	11-4192/2 12.07.2000
Kolistin sulfat + polietilenglikolat - aqua destilata	пластично шише (1, 5l)		АГРОЦЕНТАР Кичани	
KOMBI - kel L.A. 40 inj. susp.	Суспензија за парентерална употреба	лекарски рецепт (P)	KELA Laboratorija NV Белгија	11-1948/8 03.06.2002
Procain-Benzilpenicillin Benzathine benzylpenicillin Dihydrostreptomycin sulphate Procaine hydrochloride	шише 100 мл		РЕМЕДИА Штип	
KOMBITRIM 240 inj. sol.	Инјекционен раствор	лекарски рецепт (P)	KELA Laboratorija NV Белгија	11-1948/2 03.06.2002
Sulfamethoxazol Trimetoprim	шише 100 мл		РЕМЕДИА Штип	
LANIRAT 0.25% liq conc-	Роцентинид	лекарски рецепт (P)	Novartis Animal Health INC Basel Швајцарија	11-8836/2 26.04.2001
Bromadiol	пластични канистри (5l)		ОХИС Скопје	
LASOVAK vacc.	Инјекциона суспензија (лиофилизирана вакцина)	лекарски рецепт (P)	VETERINARSKI ZAVOD Subotica Југославија	11-10649/3 26.02.2002
10 ⁷ ID ₅₀ na virusot na atipi-na uma kaj tvinata (New Castle) lentogen sol.	шише 25, 50, 100, 2000 дози		BETZAVOD Скопје	
LECLOSAN	инјекциона суспензија	лекарски рецепт (P)	LABORATORIOS. HISPRA Шпанија	11-5426/2-1 28.06.2001
Klozantel Levamisol hidroklorid	Шипче 100, 250 мл		ВИТА- BET Скопје	
LEKASEPTAL®	маст за надворешна примена	без лекарски рецепт (BP)	LEK Ljubljana Словенија	11-5307/2 22.07.1998
масло од сукалптус, есенција од мускатно орехче, есенција од кедер, камфор, ментол, масло од дафин, хлорофил и мрсна подлога	пластично шише (350g)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	

LEVACID®	болуси	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-6620/2 20.10.1997
Bitionol sulfoksid	кутии (10, 100 болуси x 4.3g)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
LEVAMI – kel 7.5 inj. sol.	Раствор за парентерална употреба	лекарски рецепт (P)	KELA Laboratoria NV Белгија	11-1948/9 03.06.2002
Levalsoli hydrochloridum	инише 100 ml		РЕМЕДИА Штип	
LINKOGENT®	раствор за орална примена	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-6612/2 20.10.1997
Linkomycin Gentamicinsulfat	пластично инше (140ml орален раствор)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
LINKOGENT® PIG	раствор за орална примена	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-6621/3 20.10.1997
Linkomycin hidrochlorid Gentamicin sulfat	пластично инше (140ml)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
LINKOMICIN 11%	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	HEMIFARMA SPA Forli Италија	11-4194/2 12.07.2000
Linkomicin hidrochlorid + koloiden silicium + dekstroza	пластичен сад (1kg) и вреќа (5,10kg)		АГРОЦЕНТАР Кочани	
LINKOMICIN® 44 N	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-1963/2
linkomicin hidrochlorid	пластичен сад (5 x 1, 20kg)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	08.05.1998
LINKOMICIN® F	суспензија за интраматерна примена	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-1963/3 08.05.1998
Linkomicin hidrochlorid + neomycin sulfat + deksametazon- 21-fosfat	кутија (20 x 10ml) суспензија		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
LINKOSPEN-S	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-4499/2 20.07.1999
Linkomicin-hlorid + spektinomycin-sulfat	инише (30, 50 и 100ml)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
MAREK'S DISEASE VACCINE serotype 1&3 live virus	Замрзната жива вакцина за живина	лекарски рецепт (P)	MERIEL SELECT INC Guinesville G.A. SAD	11-10649/2 26.02.2002
836PFU на вирусот на Марковата болест серотип 1 (Rispen CVI 988 хермес вирус сој) 1466 PFU на вирусот на Марковата болест серотип 3 (HVT сој FC-126 хермес вирус сој)	Стаклени ампули 2 ml (1000 дози) инише 200 ml растворувач		АЛКАЛОИД Скопје	
MASTIJET FORTE®	инјектори за интраматерна примена	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-7828/2 23.02.1998
Tetraciklin-hidrochlorid + neomycin-sulfat + bacitracin + prednizolon	кутија (4 x 8g)		ВИТА-ВЕТ Скопје	
MENBUTON	Инјекционен раствор	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-1103/4 06.03.2001
Menbuton	инише (50, 100ml)		ВИТА-ВЕТ Скопје	
METRICURE®	суспензија за интраутерина примена	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-5954/2 22.10.2001
Cefaspirin	кутии 10 инјектори по 19гр. 10 катетри и 10 рожавини		ВИТА-ВЕТ Скопје	

MIVIL® tabl	таблети за орална примена	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-1964/2 08.05.1998
Mg+ P+ Ca+ Fe+ Mn+ Cu+ Co+ Se+ J	кутии (20, 50 x 4g таблети)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
MONIL®	таблети	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7239/2 02.12.1997
Albendazol	кутија (50 таблети)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
MONIL® 5%	суспензија за орална примена	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7253/2 02.12.1997
Albendazol	шише (200, 500 и 1000ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
MONIL®-bolusi	болуси	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7251/2 02.12.1997
Albendazol	кутија (24 болуси)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
NEOCIDOL® 600 EC conc ектопаразитик	течен концентрат	лекарски рецепт (P)	Novartis Animal Health INC Basel Швајцарија	11-8836/5 16.04.2001
Diazinon	пластично шише (20, 50, 100, 1000ml) пластични канистри (1, 5, 50, 200l)		ОХИС Скопје	
NEOMICIN – 245	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршиц Југославија	11-3493/2 22.07.1998
Neomycin-sulfat	кеса (20g) кутија (100g, 1kg)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
NEOMICIN - 70	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршиц Југославија	11-3495/2 22.07.1998
Neomycin	кутија (1kg) арска (5kg)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
NEOPEN®	инјекциска водена суспензија	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-7826/2 23.02.1998
Procain-benzilpenicillin Neomycin-sulfat	шише (100ml)		ВИТА- ВЕТ Скопје	
SILVERM®	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7803/2 28.11.2000
Levamisol hidrohlorid	шише (80, 100ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
SILVERM® гранули	гранули за орална примена	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7804/2 28.11.2000
Tetramizol hidrohlorid	пластично шише (150g)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
SILVERM® таблети	таблети	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7811/2 28.11.2000
Tetramizo hidrohlorid	кутија (24 x 1g)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
NILZAN	болуси за перорална примена	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-530/2 29.01.2001
Oksiklozanid, tetramizolhlorid	(24 болуси)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
NISTATIN 10%	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршиц Југославија	11-3494/2 22.07.1998
Nistatin	кутија (50, 100g)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	

NOBI-VAC TRICAT vacc. 10 ^{4.5} p.f.u. od (Feline Viral Rinothraheitis) 10 ^{4.5} p.f.u. od (Feline Calci Virus) 10 ^{4.5} TCID ₅₀ od (Feline panleukopenia)	Комбинирана тривалентна вакцина Кутија со 5 стаклени шприценци вакцина и 5 дилуенти	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL B.V. Holandija VITA-VET Skopje	11-5015/2 03.06.2002
NOBI-VAC[®] DHP = L-vakcina вирус на штенекак сој Onderstepoort; кучешки аденовирус тип 2 сој Manhattan LPV3; кучешки парвовирус сој154; Leptospira icterohaemorrhagiae	NOBI-VAC [®] DHP лиофилизирана палета и NOBI- VAC [®] Lepto раствор кутија шише (10x1доза и 50x1доза)	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија ВИТА- ВЕТ Скопје	11-3477.2 15.05.2001
NOBI-VAC[®] PUPY DP вирус на штенекак сој Onderstepoort; кучешки парвовирус сој154;	лиофилизирана палета и NOBI- кутија – шише (5x1доза)	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија ВИТА- ВЕТ Скопје	11-8395.2 05.11.2001
NUTRIL[®] Se A + D3 + E + B1 + B2 + B6 + B12 + C + nikotinamid + kolna kiselina + lizin + metionin + triptofan+ Se	подрастворлив прашок за перорална употреба кутија (10 x 100g прашок)	без лекарски рецепт (BP)	LEK Ljubljana Словенија ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	11-5509.2 22.07.1998
NUVAN 1000 EC conc Dihlorvos	течен концентрат шише (100ml) канистер (1, 5l) (2000)	лекарски рецепт (P)	Novartis Animal Health INC Basel Швајцарија ОХИС Скопје	11-8836.4 16.04.2001
NYMFALON[®] Human horionski gonadotropin (HCG) + progesteron	лиофилизирана супстанца со растворувач кутија (5 x 3000 i.e.) лиофилизирана супстанца +5 x 5ml растворувач)	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија ВИТА- ВЕТ Скопје	11-7808.2 23.02.1998
OKSITO – kel inj. sol. Oxytocin synth	Инјекционен раствор шише 50 мл	лекарски рецепт (P)	KELA Laboratorija NV Белгија РЕМЕДИА Штип	11-1948.3 03.06.2002
OOCID[®] Амониум Хлорид Натриум Хидроксид	Прашок и пелети Кеса со пластични кутии	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија КРКА ФАРМА Скопје	11-10111.5 21.12.2001
OXYTETRACYCLINE Oxytetracycline hydrochloride	Инјекциони раствор шише 500, 100 и 50 мл	лекарски рецепт (P)	ALFASAN International BV Холандија ИНОКС Скопје	11-1755.3 26.03.2002
OXYTETRACYKLIN Oxytetracyelin hidrohlorid	прашок за орална примена кеси (20, 100, 1kg, 20kg)	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија АЛКАЛОИД Скопје	11-8838/1 29.01.2001
OXYTETRACYKLIN RETARD Oxytetracyelin dihidrat	инјекциски раствор 200mg/ml шише (50, 100ml)	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија АЛКАЛОИД Скопје	11-9007.2 23.03.1998

PEDICAN®	инсектициден околузратник	без лекарски рецепт (БР)	LEK Ljubljana Словенија	11-1965/2 08.05.1998
Diazinon + есенцијални масни киселини (витамини Ф во ПВЦ носач)	кутија со еден околузратник		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
PENI – kel L.A. 15+15 inj. susp.	Суспензија за парентерална употреба	лекарски рецепт (Р)	KELA Laboratorija NV Белгија	11-1948/6 03.06.2002
Procain-Benzilpenicilin Benzatin- benzilpenicilin	шише 100 мл		РЕМЕДИА Штип	
PENTARD STREP®	инјекциска водена суспензија	лекарски рецепт (Р)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-5631/2 16.07.1999
Prokain benzilpenicilin + dihidrostreptomycin-silfat	шише (100ml)		КРКА ФАРМА Скопје	
PENTARD® STREP L.A.	инјекциска водена суспензија	лекарски рецепт (Р)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-5627/2 16.07.1999
Prokain benzilpenicilin + benzatin-benzilpenicilin + Dihidrostreptomycin-silfat	шише (100ml)		КРКА ФАРМА Скопје	
PESTIFFA®	лиофилизирана вирусна вакцина за свиња	лекарски рецепт (Р)	MERIAL Lion Франција	11-8778/2 20.12.1999
вакцина против класична свинска чума, модифициран C1. вирус	вакцина (10, 25, 50 доз), стерилен растворувач (20, 50 и 100ml)		АЛКАЛОИД Скопје	
PG 600	лиофилизиран противод со растворувач 400 је серумски гонадотропин од ждревни кобили 200 је хуман хорионски гонадотропин hCG	лекарски рецепт (Р)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-5724/2 28.06.2001
Серумски гонадотропин од ждревни кобили PMSG хуман хорионски гонадотрофин	шише со лиофилизат и растворувач (5ml и 25ml)		ВИТА- BET Скопје	
PIPERAZIN CITRAT	прашок за перорална употреба	лекарски рецепт (Р)	PLIVA Загреб Хрватска	11-530/3 29.01.2001
Piperazin citrat	(10 x 50g)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
PIRITEL®	прашок за орална примена	лекарски рецепт (Р)	LEK Ljubljana Словенија	11-1966/2 08.05.1998
Pirantel-tartrat	кутија (50 kesici x 20g) пластичен сад (100g, 1kg)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
PLIVACILLIN®	инјекциски прашок	лекарски рецепт (Р)	PLIVA Загреб Хрватска	11-9410/2 20.12.1999
Prokain benzilpenicilin + benzilpenicilin kalium	стаклоно шише 400.000 i.e., 800.000 i.e., 4.000.000 i.e		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
PLIVAK® KS	лиофилизирана вирусна вакцина за свиња	лекарски рецепт (Р)	PLIVA Загреб Хрватска	11-9461/2 28.11.2000
вакцина против класична свинска чума, сој Кина	кутија вакцина (5 x 10 дози) кутија растворувач (5 x 10ml) кутија вакцина (5 x 20 дози) кутија растворувач (5 x 20ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
PRATEL® tabl.	таблети за орална примена	лекарски рецепт (Р)	LEK Ljubljana Словенија	11-1967/2 08.05.1998
Pirantel + praziquantel	кутија (100 таблети x 420mg) (алу-фолија 10 x 10)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
PREDNIZOLON inj. sol	инјекциски раствор суспензија	лекарски рецепт (Р)	ICN-ЈУГОСЛАВИЈА Zemun Југославија	11-9097/2 23.03.1998
Prednizolon acetat	шише (10ml)		ICN-ГАЛЕНИКА Скопје	

PROMTSELEN	Ињекциона суспензија	лекарски рецепт (P)	VETERINARSKI ZAVOD Subotica Југославија	11-10649/5 26.02.2002
Retinol(vitamin A) Holikalci ferol(vitamin D ₃) Tokoferol(vitamin E) Selen	шише 100 мл		BETЗАВОД Скопје	
RABIKAL	инактивирана адсорбирана вирусна вакцина за кучиња, мачки, коњи, говеда, овци и свињи	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-8187/2 29.12.1997
вакцина против беснило, сој FLORY LEP	(1 x 1 дози, 5 x 5 дози, 5 x 10 дози)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
RABISIN®	инактивирана вирусна вакцина	лекарски рецепт (P)	MERIAL Lion Франција	11-9066/2 20.12.1999
вакцина против беснило G52 сој Пастер	шише (10ml x 1, 10 дози)		АЛКАЛОИД Скопје	
RESORBENS	маст за надворешна употреба	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-530/4 29.01.2001
Jod, kaliumjodid, kamfor			ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
ROPADIAR®	прашок за орална примена	без лекарски рецепт (BP)	ROPA PHARM Amsterdam Холандија	11-3617/2 11.07.1997
Aetheroleum origanum vulgaris	кутија (500g, 1 и 25kg)		ХУПЕРИОН Скопје	
Salmonella Gallinarum Pullorum Antigen	суспензија на култура	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-8181/2 29.12.1997
дијагностичко сретство за откривање на салмонели за кај животната, суспензија на култура S.Gallinarum	шише (10ml x 200 одредувања)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
Серум против првен петер	хиперимун серум	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-8186/2 29.12.1997
антиризинислотричен коњски серум, имуногени соеви на Erysipelotrix Rhusipelotrix (insidiosa)	шише (250ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
SPECTOLIN® 100 S pulv.	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Словенија	11-1970/2 23.03.1998
Linkomycin hidrohlodid Spektinomycin sulfat	пластичен шише (10 x 150g) пластичен сад (1kg)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
SPECTOLIN® 44 pulv.	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Словенија	11-1969/2 08.05.1998
Linkomycin hidrohlodid Spektinomycin hidrohlodid	пластичен сад (1, 5kg) врска (1, 20kg)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
SPECTOLIN® inj. sol.	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Словенија	11-1961/2 08.05.1998
linkomycin hidrohlodid spektinomycin hidrohlodid	шише (4 x 50ml)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
SPOROTAL-100	течен концентрат	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-4200/2 20.07.1999
Natrium hipohlorit	пластичен канистер (3, 10l)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
STREPTOMYCIN pulv.	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	ИСН-ЈУГОСЛАВИЈА Zemun Југославија	11-9092/2 23.03.1998
Streptomycin sulfat	прекн (250g и 1, 2, 5 и 10kg)		ИСН-ГАЛЕНИКА Скопје	

STREPTOMYCIN SOLUTIO	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	ICN-ЈУГОСЛАВИЈА Zemun Југославија	11-9095/2 23.03.1998
Streptomycin sulfat	шпие (50, 100ml)		ICN-ГАЛЕНИКА Скопје	
STREPTOMYCIN SULFAT	суви инјекции	лекарски рецепт (P)	ICN-ЈУГОСЛАВИЈА Zemun Југославија	11-9094/2 23.03.1998
Streptomycin sulfat	кутија со 50 шишенца x 1, 5g		ICN-ГАЛЕНИКА Скопје	
SULFADIMIDIN	таблети	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7813/2 28.11.2000
sulfadimidin	кутија со таблети (18 x 2.5g и 24 x 2.5g)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
SULFAGUANIDIN	таблети	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7814/2 28.11.2000
Sulfagvanidin	кутија таблети (24 x 2.5g)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
SULFAPYRIDAZIN 25%	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7805/2 28.11.2000
Sulfametoksipiridazinnatrium	шпие (50ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
SURCALCE®	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	WERFT-СHEMIE Vienna Австрија	11-7079/2 23.02.1998
Kalciumglukonat + kalcium glukolaktobionat monohidrat +acidi borici + magnezium hiposofatheksashidrat	шпие (100ml)		ВИТА- ВЕТ Скопје	
SUSTREPEN®	инјекциона суспензија	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7240/2 02.12.1997
Procain benzilpenicillin Dihidroestreptomycin sulfat	шпие (50, 100ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
SUSTREPEN® D	инјекциска суспензија	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-9409/2 20.12.1999
prokain benzilpenicilin + dihidroestreptomycin sulfat + deksumetazon natrium fosfat	шпие (50, 100ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
TETRADOG®	асопирана вакцина	лекарски рецепт (P)	MERIAL Lion Франција	11-9950/2 20.12.1999
вакцина против болеста на тврди шепи (штенечак), заразниот хепатитис, парвовирусната и лептоспирозата кај кучињата (Trivirox + Leptodog)	шпие (10 x 1, 100 x 1 доза)		АЛКАЛОИД Скопје	
TIAVET® 20%	маслен раствор за инјекции	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватски	11-7244/2 02.12.1997
Tiamulinhidrogen fumarat	шпие (50ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
TRIMETOSUL®	инјекциска суспензија	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7252/2 02.12.1997
Sulfadiazin natrium + trimetoprim	шпие (50, 100ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
TRIMETOSUL®	прашок за перорална примена	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7807/2 28.11.2000
Sulfafurazol + trimetoprim + laktoza	преки (20, 100, 200g и 1, 5, 10 и 25g)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	

TRIMETOSUL® 48%	инјекциска суспензија	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7806/2 28.11.2000
Sulfadiazin + trimetoprim	шише (100, 200ml) пластично шише (1l)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
TRISULFON®	прашок за перорална примена	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/3 21.12.2001
Sulfamonometoksin + trimetoprim	кеси (20, 100g и 1kg)		КРКА ФАРМА Скопје	
TRISULFON®	суспензија за перорална примена	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-5633/2 17.07.1999
Sulfamonometoksin + trimetoprim	шишенца (100ml) пластично шише (1000ml) раствор со дозатор		КРКА ФАРМА Скопје	
VERMIZOL® inj. sol.	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	ICN-ЈУГОСЛАВИЈА Zemun Југославија	11-9101/2 23.03.1998
Levamisoli hlorid	шише (50, 100 и 500ml)		ICN-ГАЛЕНИКА Скопје	
VERPANIL®	таблети	Без рецепт (БР)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/4 21.12.2001
Mebendazol	кутија (10 таблети)		КРКА ФАРМА Скопје	
VETALGIN	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-530/5 29.01.2001
Metamizolnatrium	стаклени шишенца од по 50ml		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
VETAMYCIN®	спреј за инхалациона примена	без лекарски рецепт (БР)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-8836/2 29.01.2001
Floramfenikol + metilvoranil hlorid	асиропини (84, 150, 340g)		АЛКАЛОИД Скопје	
VETOFLOK® 5%	раствор за парентерална примена	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-9415/2 20.12.1999
Enrofloxacin	шише (100ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
VETOFLOK® 10%	раствор за орална примена	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-9409/2 20.12.1999
Enrofloxacin	шише (100, 1000ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
VETRAMYCIN®	инјектори за интрамускулна примена	лекарски рецепт (P)	WERFFT-CHEMIE Vienna Австрија	11-7078/2 23.02.1998
Prokain-benzilpenicilin + dihidrostreptomycin-sulfat + retinolpalmitat + kalcium-D- pantotemat	кутија (12 инјектори x 9g)		ВИТА- ВЕТ Скопје	
VETRAMYCIN® P - FORTE	инјекциска суспензија	лекарски рецепт (P)	WERFFT-CHEMIE Vienna Австрија	11-7076/2 23.02.1998
Procain benzilpenicillin + dihidrostreptomycin+ prednizolon	шише (100ml)		ВИТА- ВЕТ Скопје	
Vi-AD3	раствор за орална примена	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-9413/2 20.12.1999
Retinol + holkalciferol	шише (20,50 и 100ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
VIRKON® S	прашок за растворање	без лекарски рецепт (БР)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-8484/2 23.11.1999
Natrium hlorid + Kalium peroksi sulfat + Sulfaminska kiselina + Laktuloza + Eritrol + Stereolium	кутија (25 вреќи x 50g x 1kg)		КРКА ФАРМА Скопје	

Jabolčnakiselina + Natrium heksamet fosfat + Natrium dodecil benzen sulfonat + Amarant boja (EEC No.123) + Miris na kora od limun				
VITAMIN A+D3+E	раствор за п/он парентерална примена	без лекарски рецепт (БР)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7250/2 02.12.1997
retinol + holecalfiferol + tokoferolacetat	шише (100, 1000ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
VITAMIN AD₃E	Инјекциона раствор	лекарски рецепт (Р)	ALFASAN International BV Холандија	11-1753/2 26.03.2002
Vitamin A Vitamin D ₃ Vitamin E	шише 100 мл		ИНОКС Скопје	
VITAMIN AD₃E	инјекциски раствор	лекарски рецепт (Р)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-8482/2 23.11.1999
Retinilpalmitat + holecalfiferol + tokoferol acetat	шише (100ml)		КРКА ФАРМА Скопје	
VITAMIN AD₃E	орален расвор примена	лекарски рецепт (Р)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-8483/2 23.11.1999
Retinilpalmitat + holecalfiferol + tokoferol acetat	шише (100ml) пластични шишиња (1l)		КРКА ФАРМА Скопје	
VITAMIN AD₃E - S	инјекциски раствор	лекарски рецепт (Р)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-4865/2 22.07.1998
Retinol + holecalfiferol + tokoferol	шише (100ml)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
VITAMIN AD₃E sol.	раствор за перорална примена	лекарски рецепт (Р)	ICN-ЈУГОСЛАВИЈА Zemun Југославија	11-9091/2 23.03.1998
retinolpalmitat + holecalfiferol + tokoferolacetat	шише (100 и 1000ml)		ICN-ГАЛЕНИКА Скопје	
VITAMIN AD₃E+Se	инјекциски раствор	лекарски рецепт (Р)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-8780/2 20.12.1999
A+ D3+ E- Se	шише (50, 100, 1000ml)		АЛКАЛОИД Скопје	
VITAMIN AD₃EC	перорален раствор	лекарски рецепт (Р)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-4771/2 12.07.2000
Retinil palmitat + holecalfiferol + tokoferol acetat	шише (100, 1000ml)		КРКА ФАРМА Скопје	
VITAMIN B-Kompleks inj. sol.	инјекциски раствор	лекарски рецепт (Р)	ICN-ЈУГОСЛАВИЈА Zemun Југославија	11-9090/2 23.03.1998
B1 + B2 + B6 + B12 + nikotinamid + kalcium-D- panototenat dekspantenol	кутија со ампули (5 x 5ml) шише (50, 100ml)		ICN-ГАЛЕНИКА Скопје	
VITAMIN C	инјекциски раствор	лекарски рецепт (Р)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7248/2 02.12.1997
Askorbinska kiselina	кутија (5 ампули x 10ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
VITAWERFFT AD₃E	инјекциска суспензија	лекарски рецепт (Р)	WERFFT-CHEMIE Vienna Австрија	11-7077/2 23.02.1998
Retinolacetat + holecalfiferol + tokoferolacetat	шише (100ml)		ВИТА- ВЕТ Скопје	

ZEDEX-100®	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-8839/2 29.01.2001
Комплексе ferri dextran	шпице (50, 100, 250, 500ml)		АЛКАЛОИД Скопје	
ZIVINOMICIN pulv.	Прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	VETERINARSKI ZAVOD Subotica Југославија	11-10649/n 26.02.2002
Hlortetraciklin	Бреки 20г, 100г, 1000г, 5000г		ВЕТЗАВОД Скопје	
Retinol Palmit (Vitamin A)				
Holikalciiferol (Vitamin D ₃)				
Tokoferol (Vitamin E)				
Riboflavin (Vitamin B ₂)				
Piridoksin (Vitamin B ₆)				
Nikotinamid (Vitamin B ₃)				
CijanoKobolamin (Vitamin B ₁₂)				
Pantotenska Kiselina				
Menadiol (Vitamin K ₁)				

Бр. 11-8161/1
6 август 2002 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
Марјан Горчев, с.р.

1119.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Грдовци-општина Кочани.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премерот и катастарот на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3274/1
23 август 2002 година
Скопје

Директор,
Мирче Ѓорговски, с.р.

1120.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Еловец-општина Чашка.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премерот и катастарот на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3275/1
23 август 2002 година
Скопје

Директор,
Мирче Ѓорговски, с.р.

1121.

Врз основа на член 20 став 6 и член 33 став 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2002), а во врска со член 21 став 6 од истиот Закон, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 2 Куманово, на седницата одржана на 18.08.2002 година, донесе

ОДЛУКА

I. Од функцијата заменик член на Општинска изборна комисија Куманово се разрешува по негово барање:

- Муса Сулејмани.

II. За заменик член на Општинска изборна комисија Куманово се именува:

- Среќко Младеновски - адвокат од Куманово.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 02-049/2002
18 август 2002 година
Куманово

Претседател на Регионална
изборна комисија на Изборната
единица бр. 2 Куманово,
Исмаил Лимани, с.р.

Членови на Регионална изборна единица:

1. **Миле Поповски,**
2. **Звонко Јосевски,**
3. **Берат Ариф Акифи,**
4. **Сабри Ахими.**

1122.

Врз основа на член 20 став 6 и член 33 став 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2002), а во врска со член 21 став 6 од истиот Закон, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 2 Куманово, на седницата одржана на 18.08.2002 година, донесе

ОДЛУКА

I. Од функцијата член на Општинска изборна комисија Чаир се разрешува по негово барање:

- Исамедин Азизи.

II. За член на Општинска изборна комисија Чаир се именува:

- Вене Тасев - ул. "Боро Менков" бр. 1/3-10 - Скопје. (02-671-101).

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 02-050/2002 Претседател на Регионална
18 август 2002 година изборна комисија на Изборната
Куманово единица бр. 2 Куманово,

Исмаил Лимани, с.р.

Членови на Регионална изборна единица:

1. **Миле Поповски,**
2. **Звонко Јосевски,**
3. **Берат Ариф Акифи,**
4. **Сабри Алими.**

1123.

Врз основа на член 20 став 6 и член 33 став 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2002), а во врска со член 21 став 6 од истиот Закон, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 2 Куманово, на седницата одржана на 18.08.2002 година, донесе

ОДЛУКА

I. Од функцијата заменик член на Општинска изборна комисија Гази Баба се разрешува по негово барање:

- Шефкет Пајазити.

II. За заменик член на Општинска изборна комисија Гази Баба се именува:

- Злате Митровски - ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 12/2-13 (070-359-445).

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 02-051/2002 Претседател на Регионална
18 август 2002 година изборна комисија на Изборната
Куманово единица бр. 2 Куманово,

Исмаил Лимани, с.р.

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

23.

Согласно член 15 од Законот за Фондот за осигурување на депозити и член 33 точка 1 од Статутот на Фондот (усвоен на X-та седница на Управниот одбор, одржана на 24.05.2002 година), Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити, на XXIII-та седница, одржана на 31.07.2002 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ

Член 1

Членот 10 од Статутот на Фондот за осигурување на депозити Скопје се менува и гласи:

„За вршење на платниот промет во земјата Фондот може да отвори сметка во Народна банка на Република Македонија и сметки во една или повеќе комерцијални банки во земјата.“

Член 2

Во член 13 точка 1 бројот „1.500“ се заменува со бројот „10.000“, а точка 2 се менува и гласи: „90% од депозитот на секое физичко лице во една банка или штедилница до износот од денарска противвредност меѓу 10.000 ЕВРА и 20.000 ЕВРА, но не повеќе од денарска противвредност на 20.000 ЕВРА“.

Член 3

Во член 21 став 1 точка 1 зборовите: „тримесечни премии во висина на последната платена премија во Фондот“ се заменуваат со зборовите: „трикратен износ на премиите уплатени во месецот кој му претходи на месецот во кој настанал ризичниот настан“.

Член 4

Во членот 23 се додава став 5, кој гласи:
„Начинот и постапката за користење на податоците за бонитетот на членките на Фондот се регулираат во посебен акт на Фондот“.

Член 5

Во членот 25 зборот „член 22“ се заменува со зборот „член 23“.

Член 6

Во членот 26 зборовите: „но по пониска стапка на премија“ се заменуваат со зборовите: „по стапка не повисока од 2,5% годишно“.

Член 7

Во членот 33 се додава нова точка 17 која гласи: „донесува одлука за набавка на основни средства“, а точките 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 се заменуваат со броевите 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето на Огласната табла на Фондот, а по добиената согласност од Владата на Република Македонија.

Претседател на Управен одбор,
Анита Ангеловска - Бежоска, с.р.

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

ИСПРАВКА

Во Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во АД „Макстил“ - Скопје број 02-3536/1 од 12 јули 2002 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/02, во член 1 под реден број 65, направена е техничка грешка. Имено, работното место под овој број треба да се избрише.

Директор,
Љупчо Мешков, с.р.

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4386/2002 од 22.08.2002 година, во регистарската влошка бр. 02006165?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Друштвото за промет и услуги М и В ПЕТРОЛ Владимир и други ДОО експорт-импорт Велес, ул. "Моша Пијаде" бр. 14.

Запишување на намерувано намалување на основната главница на:

Друштвото за промет и услуги М и В ПЕТРОЛ Владимир и други ДОО експорт-импорт Велес, ул. "Моша Пијаде" бр. 14.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4386/2002. (22979)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3640/2001, од 27.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02006165?-3-09-000, ја запиша во

трговскиот регистар промената на лице и конверзијата на Друштвото за промет и услуги М и В ПЕТРОЛ Владимир и други ДОО экспорт-импорт Велес, ул. "Моша Пијаде" бр. 14.

Се брише Весна Шескокалова, а се запишува Александар Илиевски - управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3640/2001. (13723)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2210/2002, од 18.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02029465?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште, содружник, преносот на удел, конверзијата и промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги НОКА-ПРОМ Кире ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Тале Христов" бр. 1/21.

Новиот назив на фирмата и седиштето гласи: Друштво за производство, трговија и услуги НОКА-ПРОМ ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје, ул. "Казанциска" бр. 26, лок. бр. 47.

Истапува содружникот Кире Тноковски, а пристапува содружникот Кенан Туша и се врши пренос на удел и конверзија од ДЕМ во ЕУР.

Се врши промена на управител и тра се брише Кире Тноковски - управител, се запишува Кенан Туша - управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2210/2002. (13722)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2232/2002, од 25.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02008623?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма седиште, основач и управител на Трговското друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА ДИМОВСКИ Дејан ДООЕЛ увоз-извоз Зеленико, с. Орешани, ул. "7" бр. 260.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2232/2002. (13724)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 269/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009836?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштвото со ограничена одговорност од едно лице на Друштвото за меѓународен транспорт и шпедиција БАДЕН ДООЕЛ Берово, ул. "Јуриј Гагарин" бб, Берово.

Фирма: Друштво за меѓународен транспорт и шпедиција БАДЕН ДООЕЛ Берово, ул. "Јуриј Гагарин" бб.

Седиште: Берово, ул. "Јуриј Гагарин" бб.

Основач: Надка Буровска.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.48, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складишта, малограничен промет со Бугарија.

Неограничено овластување, потполна одговорност.

Надка Буровска-управител со неограничени овластувања, кој е и застапник на друштвото во надворешнотрговското работење, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 269/2002. (13916)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 306/02 од 03.04.02 година, во регистарската влошка

бр. 03009872?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Европа МБ ДООЕЛ экспорт-импорт Делчево, ул. "Коста Рацин" бр. 4.

Друштвото е основано со Изјава за основање бр. 01/2002 од 27.03.2002 година, а единствен содружник е Петровски Стоил од Делчево.

Дејности: 01.41/3, 18.22, 18.23, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.14, 45.34, 45.42, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.72/1, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните држави, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со меѓународниот транспорт, меѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги во транспортот, привремен извоз, односно увоз на опрема под закуп-лизинг, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со сиот свој имот.

Митевска Билјана е управител на друштвото и застапник во надворешниот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 306/02. (13917)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 219/2002 од 25.03.02 година, во регистарската влошка бр. 03009786?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија, производство и услуги ГОРХАН увоз-извоз ДОО Струмица, ул. "Горѓи Василев" бр. 2, Струмица.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.24, 01.25, 01.30, 17.30, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.63, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Демова Фатиме-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 219/2002. (13918)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 311/02 од 03.04.02 година, во регистарската влошка бр. 03009877?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, производство и промет Мили Текс ДОО экспорт-импорт с. Вртиславци, Делчево.

Друштвото е основано со Договор за основање бр. 01/2002 од 27.03.2002 година, а содружници се Тренчевски Илчо и Петровска Милица, двајцата од Делчево.

Дејности: 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/4, 52.45, 52.46, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 65.12/3, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со меѓународниот транспорт, меѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги во транспортот, привремен увоз, односно извоз на опрема под закуп-лизинг, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврските одговара со сиот свој имот.

Василевски Зоран е управител на друштвото и застапник во надворешниот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 311/02. (13919)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 196/2002 од 27.03.02 година, во регистарската влошка бр. 03009763?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот-поединец Анкица Методија Јосифовска т.п. Алта Пробиштип, ул. "Никола Карев" бр. 58.

Фирмата: Трговец поединец Анкица Методија Јосифовска т.п. Алта.

Скратено име на фирмата: т.п. Алта.

Седиште на фирмата: Пробиштип, ул. "Никола Карев" бр. 58.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за сметка на фирмата.

Во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник е Јосифовска Анкица од Пробиштип, ул. "Никола Карев" бр. 85.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 196/2002. (13920)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 153/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009721?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот Трговецот-поединец Јулијана Петре Стојанова т.п. Рудино, с. Плешенци-Пробиштип.

Фирма: Трговец поединец Јулијана Петре Стојанова т.п. Рудино.

Скратено име на фирмата: т.п. Рудино.

Седиште на фирмата: Плешенци, Пробиштип.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63.

Овластувања на фирмата: во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за сметка на фирмата.

Одговорност на фирмата: лично со целиот свој имот, во правниот промет со трети лица.

Овластен потписник е Стојанова Јулијана од с. Плешенци, Пробиштип.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 153/2002. (13921)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 54/2002 од 12.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009622?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги Палмакс ДООЕЛ експорт-импорт Делчево, ул. "М. Тито" бр. 74.

Друштвото е основано со Изјава за основање на ДООЕЛ бр. 01/2002 од 22.01.2002 година, а единствен содружник е Ивановски Павле од Делчево.

Дејности: 01.12/2, 01.41/3, 17.54/2, 18.22, 18.23, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 65.12/3, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните држави, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со меѓународниот транспорт: меѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги во транспортот, привремен извоз, односно увоз на опрема под закуп-лизинг, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со сиот свој имот.

Ивановски Павле е управител на друштвото и застапник во надворешниот промет, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 54/2002. (13922)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 222/02 од 27.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009789?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Вадам-В ДООЕЛ Пробиштип, ул. "Миро Барага" бб. Пробиштип.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/2, 01.13/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 15.61, 15.62, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 74.40, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34.

Управител Весна Монева со неограничени овластувања во прометот со трети лица и во надворешнотрговскиот промет, а за обврските сторени во тој промет одговара лично со целиот свој имот.

14, 14.1, 14.11, 14.12, 14.2, 14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 26, 26.1, 16.11, 16.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, привремен увоз-извоз, компензациони работи, меѓународен транспорт на стоки.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 222/02. (13923)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 195/02 од 20.03.02 година, во регистарската влошка бр. 03009762?-3-12-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво за вработување на инвалидизирани лица, производство, трговија, услуги и градежништво ТЕХНОЛИМ-СВН ДОО увоз-извоз Штип, ул. "Крсте Митев" бр. 10.

Основачи на друштвото се: Јаков Ванчо од Штип со стан на ул. "Крсте Митев" бр. 10 и Јаков Станојко од Штип со стан на ул. "Крста Митев" бр. 10.

Основната главница на друштвото е 2.600 евра или 158.000,00 денари, а двајцата содружници учествуваат со по 50% во истата, односно со по 1.300 евра или 79.300,00 денари.

Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 26.52, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.27, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 71.32, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, реекспорт на стоки и продажба на стоки од консигнациони складови.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Јакова Даниела-управител и застапник на друштвото без ограничувања, со стан на ул. "Крсте Митев" бр. 10 во Штип.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 195/02. (13924)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 307/2002 од 3.04.02 година, во регистарската вложка бр. 03009873?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, транспорт, шпедиција, трговија со половни возила и услуги СТОЕВТЕКС ДОО увоз-извоз Штип.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските друштвото одговара со сите свои средства. Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото ќе го застапува Ацо Стоев-управител без ограничување.

Основачи: Стоев Ацо од Штип и Стоев Никола од Штип.

Дејности: 01.11/1, 01.13/2, 01.12/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.13, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.93, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.51, 25.22, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.51, 51.53, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 51.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 63.11, 63.12, 70.12, 71.34, 74.81, 74.84, 93.02, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународна шпедиција, реекспорт, меѓународен превоз на стоки и патници, малограничен промет со Бугарија, СР Југославија.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 307/2002. (13925)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1024/2001 од 28.03.2002 година, во регистарската вложка бр. 03009439?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво за трговија на големо и мало Елит ДОО увоз-извоз Кочани, ул. "29 Ноември" бр. 83.

Дејности: 51.22, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 92.31/1,

Во правниот промет со трети лица Трговското друштво за трговија на големо и мало Елит ДОО увоз-извоз Кочани, ул. "29 Ноември" бр. 83, настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува Јованка Божинова-управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Содружници: Јованка Божинова од Кочани ул. "Пролетерски бригади" бр. 14, вложува 1.300 евра или 79.300 ден., и Голубинка Георгиева од Кочани ул. "29 Ноември" бр. 83, вложува 1.300 евра или 79.300 ден.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги и превоз во меѓународниот транспорт за стоки и патници, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стока.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1024/2001. (13926)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1072/2001 од 13.03.2002 година, во регистарската вложка бр. 03009487?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги Спик ДОО увоз-увоз Делчево, ул. "Првوماјска" бр. 7.

Содружници на друштвото се: Милан Петровски од Делчево ул. "Првوماјска" бр. 7, Дара Петровска од Делчево ул. "Првوماјска" бр. 7, Стојан Петровски од Делчево, ул. "Првوماјска" бр. 7 и Александар Петровски од Делчево, ул. "Првوماјска" бр. 7.

Содружниците не одговараат надвор од вложените средства.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.30, 02.01, 02.02, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.86, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.63, 25.22, 25.24, 33.10/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.31, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 70.31, 70.32, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 80.42, 93.02, 93.05, 93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во врска со меѓународниот транспорт, меѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги во транспортот, привремен увоз односно извоз, опрема под закуп, лизинг, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Во правниот промет кон трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Дара Петровска од Делчево ул. "Првوماјска" бр. 7, управител и застапник во надворешнотрговскиот промет на друштвото без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1072/2001. (13927)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 450/2001 од 28.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 03008866?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот-поединец Борчо Величко Петров тп Оризари.

Основач е Борчо Величко Петров.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Борчо Петров-лице овластено за застапување без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 450/2001. (13928)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 593/2001 од 13.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 03009009?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за прокетирање, производство, трговија и услуги Ентерарх ДОО ул. "Личка" 16, Штип.

Скратен назив: Ентерарх ДОО Штип.

Содружници: Гачев Мирослав од Штип ул. "Солидарност" бр. 11/1 со влог од 2.600 ДМ или 61.016,00 ден., Петрушев Павле од Штип ул. "Личка" бр. 16, со влог од 1.210 ДМ или 37.703,00 ден., Михов Петре од Штип, ул. "Васил Доганџиски" бр. 48, со влог од 1.350 ДМ или 42.066,00 ден. Основната главница изнесува 5.160 ДМ или 160.785,00 ден.

Дејности: 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 52.62, 63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнациона продажба, малограничен промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, во свое име и за туѓа сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Друштвото во внатрешниот промет го застапува Гачев Мирослав ул. "Солидарност" бр. 11/1-управител со неограничени овластувања. Друштвото во надворешниот промет го застапува Гачев Мирослав од Штип ул. "Солидарност" бр. 11/1-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 593/2001. (13929)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1143/2001 од 18.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009558?-1-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на јтд на Друштвото за производство, трговија и транспорт Голди Ѓорѓиев Златко и др. јтд Винаца ул. "Пиринска" бр. 45.

Со договор од 26.11.2001 год., се врши основање на Друштво за производство, трговија и транспорт Голди Ѓорѓиев Златко и др. јтд Винаца.

Седиштето на друштвото е во Винаца на ул. "Пиринска" бр. 45.

Содружниците на друштвото вложуваат по 50,00 денари.

За застапник на друштвото се именува лицето Ѓорѓиев Златко.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за преземените обврски одговара со целиот свој имот и солидарно со другиот содружник.

Дејности: 18.21, 18.22, 18.24, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.51, 51.13, 51.21, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.40, 55.51, 55.52, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Содружници се Ѓорѓиев Златко од Винаца и Илијев Мартин од с. Јакимово, Винаца.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1143/2001. (13930)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1145/2001 од 28.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009560?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за транспорт, угостителство, производство, трговија и услуги ВИЗ-БАДЕН ДООЕЛ Кочани, ул. "Крсте Мисирков" бр. 40.

Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 02.01, 02.02, 18.21, 18.22, 18.23, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 23.20, 24.11, 24.16, 24.20, 25.22, 28.71, 28.74, 29.60, 36.12, 36.13, 36.22, 36.61, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.18, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12, 65.12/1, 71.10, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Единствен содружник-основач на друштвото е Оливер Ивановски од Кочани, ул. "Крсте Мисирков" бр. 40.

Во внатрешното и надворешно-трговското работење друштвото ќе го застапува и потпишува Оливер Ивановски-управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1145/2001. (13931)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 119/02 од 13.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009687?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги БУБА-БАГАТ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. "Климент Охридски" бр. 67.

Единствен содружник е Љупчо Митрев од Струмица со стан на ул. "Климент Охридски" бр. 67.

Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 01.23, 01.24, 14.21, 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/2, 17.40/1, 17.72, 18.22, 20.40, 25.22, 36.11, 50.10, 50.30/1, 50.20, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.16,

51.17, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 74.12, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, продажба на странски стоки во консигнациони складишта.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за сметка на друштвото со неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Единствениот содружник на друштвото за обврските на друштвото не одговара.

Љупчо Митрев-управител на друштвото и застапник во надворешнотрговскиот промет, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 119/02. (13932)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 279/2002 од 25.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 030098457-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз АМБАЛАЖА-2002 ДОО Струмица, ул. "Климент Охридски" бб.

Единствени содружници се: Звонко Терзиев од Струмица и Миленко Попчев од Струмица.

Седиштето на друштвото е на ул. "Климент Охридски" бб, Струмица.

Управители: Звонко Терзиев од Струмица и Миленко Попчев од Струмица, со неограничени овластувања во застапувањето на друштвото пред трети лица.

Одговорност: друштвото одговара со целиот свој имот.

Дејности: 50.10, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 71.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните држави, меѓународен транспорт на патници и стоки, консигнациони работи, меѓународна шпедиција, реекспорт и посредување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 279/2002. (13933)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 281/2002 од 25.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 030098477-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство и услуги РимаВито-Компани ДООЛ увоз-извоз с. Турново бр. 234, Босилово.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 20.10/1, 20.20, 21.11, 21.12, 21.24, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.41/3, 01.21, 01.24, 01.23, 01.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.27, 52.48, 52.50, 52.44/1, 52.44/4, 52.33, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет со Грција и Бугарија, реекспорт, комисиона продажба, застапување странски фирми, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени кон трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Единствен содружник на друштвото е лицето Васко Кантарчиев од Струмица.

Управител и застапник на друштвото во надворешнотрговскиот промет со неограничено овластување е лицето Ликица Кантарчиева од Струмица.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 281/2002. (13934)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 227/02 од 20.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 030097947-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство, угостителство и услуги Старс ДООЕЛ Винаца, ул. "Маршал Тито" бр. 80, Винаца.

Единствен содружник е Лазаров Зоран од Винаца, ул. "Маршал Тито" бр. 80, Винаца.

Влог: 2.500 евра или 152.500,00 денари основни средства.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 15.11, 15.12, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 74.40, 72.60, 71.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, застапување, реекспорт.

Зоран Лазаров-управител и застапник во надворешнотрговскиот промет без ограничувања.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 227/02. (13936)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 236/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 030098037-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, транспорт, услуги и угостителство ЈАШЕ увоз-извоз ДООЕЛ с. Костурино, бр. 336, Куклиш.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 02.02, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.82/1, 15.91, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 26.52, 28.75, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.41, 45.42, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.21, 60.23, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 71.10, 71.34, 74.12, 74.70, 74.82, 92.34, 93.02, 70.20, 70.31, 74.40, 55.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, продажба на стоки од консигнациони складишта.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени кон трети лица друштвото одговара со својот имот.

Управител и застапник на друштвото е Љупчо Бачев од с. Костурино бр. 336, Куклиш, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 236/2002. (13937)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 136/2002 од 28.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009704?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот-поединец Татјана Александар Николиќ тп ул. "Ленинова" бр. 27/1, Струмица.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63.

Во правниот промет со трети лица-управителот Татјана Николиќ истапува во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 136/2002. (13938)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 214/02 од 27.03.02 година, во регистарската влошка бр. 03009781?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги КАР-СТУДИО Адвертисинг Компани увоз-извоз ДОО ул. "Туро Салај" бб, Струмица.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.82/1, 15.91, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.20, 20.51, 20.52, 28.75, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.21, 60.23, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 71.10, 71.34, 74.12, 74.70, 74.82, 92.34, 93.02, 70.20, 70.31, 74.40, 24.16, 24.12, 25.11, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, надворешна работење со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, продажба на стоки од консигнациони складови.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските кон трети лица друштвото одговара со својот имот.

Управител и застапник на друштвото е Елефтириос Спирононос од Солун Р. Грција-со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 214/02. (13939)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 130/02 од 27.03.02 година, во регистарската влошка бр. 03009698?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот-поединец Емина Гене Душанова т.п. с. Калниште, Пробиштип.

Фирма: Трговец-поединец Емина Гене Душанова т.п. Седиштето на фирмата е во с. Калниште, Пробиштип.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за сметка на фирмата.

Во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник со неограничени овластувања е Душанова Емина од с. Калниште, Пробиштип.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 130/02. (13940)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 185/02 од 26.03.02 година, во регистарската влошка бр. 03009752?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, производство и трговија НОРАЛ-ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Методи Митевски Брицо" бр.40, Делчево.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/3, 11.10, 11.20, 15.11, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 17.40, 18.10, 18.21, 18.23, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 24.16, 24.51, 24.52, 31.20, 31.62, 36.11, 36.12, 36.14, 36.63, 45.31, 45.33, 45.41, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.54, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.45, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 65.23, 71.10, 71.21, 71.31, 74.40, 74.82, 74.84, 51.42/1, 51.42/2, 52.44/1, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со меѓународниот транспорт како меѓународна шпедиција, складирање и агенциски услуги во транспортот, привремен извоз односно увоз, опрема под закуп-лизинг, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Перса Ивановска без ограничување, во надворешниот трговски промет застапува без ограничување.

Управител на друштвото е Перса Ивановска од Делчево, со стан на ул. "Пијанечки" бр. 7.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 185/02. (13941)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 172/2002 од 22.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009740?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги увоз-извоз ДАНИЦА ДООЕЛ Струмица, ул "24 Октомври" бр. 37.

Единствен содружник е Стојанова Даниела од Струмица.

Седиштето е на ул. "24 Октомври" бр. 37, Струмица.

Управител е Стојанова Даниела од Струмица со неограничени овластувања. Застапник е Стојанова Даниела во застапувањето пред трети лица.

Одговорност: друштвото одговара со целиот свој имот.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.41, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.43, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.46, 52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните држави, меѓународен транспорт на патници и стоки, консигнациони работи, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 172/2002. (13942)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 283/2002 од 5.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 030098487-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија, производство и услуги КОШ-АЛДАТ увоз-извоз ДОО Струмица, ул. "Бетовенова" бр. 111, Струмица.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.24, 01.25, 01.30, 17.30, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји.

Друштвот во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Реџепов Ерхан-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 283/2002. (13943)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 302/2002 од 01.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 030098687-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРИО увоз-извоз ДОО Струмица, ул. "Сандо Масев" бр. 5.

Содружници: Сузана Соколова од Струмица, ул. "Дрвар" бр. 42 и Андро Соколов од Струмица, ул. "Дрвар" бр. 42.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 61.64, 51.65, 51.66, 51.70, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 74.14, 74.82, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските сторени во тој промет одговара со целокупниот имот.

Сузана Соколова од Струмица, управител на друштвото и застапник во надворешнотрговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 302/2002. (13944)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 310/2002 од 5.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 030098767-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство и услуги "ВИП" ДООЕЛ увоз-извоз ул. "11 Октомври" бб, Струмица.

Назив: Друштвото за трговија, производство и услуги "ВИП" ДООЕЛ увоз-извоз ул. "11 Октомври" бб-Струмица.

Седиштето е на ул. "11 Октомври" бб, Струмица.

Управител на друштвото е Арапов Илија од Струмица, со неограничени овластувања.

Дејности: 15.51, 15.52, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.54, 51.65, 51.70, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.23, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.23, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.23, 65.24, 65.12/3, 70.20, 70.31, 70.32, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 310/2002. (13945)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 282/2002 од 28.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 030098487-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот-поединец Пакизе Зулфикар Дурмишова Ресал-промет тп Штип, ул. "Пиринска" бр. 83.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец настапува во свое име и за сметка на фирмата.

Друштвото во правниот промет го застапува Пакизе Зулфикар Дурмишова-управител без ограничување.

За обврските направени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 282/2002. (13946)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 59/02 од 21.03.02 година, во регистарската влошка бр. 030096277-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги, транспорт, угостителство, градежништво и трговија увоз-извоз Петра ДООЕЛ Радовиш, ул. "Плачковица" бр. 46.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 05.02, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.54, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 74.84, 91.01, 93.02, 93.95, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на консигнациони складови, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица за преземените обврски друштвото одговара со целиот свој имот и средства.

Основачот не одговара.

За управител без ограничување се именува и се запишува Коцев Димитар,

Управителот Коцев Димитар е и застапник без ограничување во надворешнотрговското работење.

Основач на друштвото е Коцев Димитар од Радовиш, ул. "Александар Македонски" бр. 11-2/13.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 59/02. (13947)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 275/2002 од 26.03.2002 година, во регистарската вложка бр. 03009842?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги МЕТАЛ СиС ДООЕЛ увоз-извоз Св. Николе, ул. "Ленинова" бр. 9.

Дејности: 27.10, 27.21, 27.22, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 29.14, 29.24, 29.40, 29.51, 29.56, 51.12, 51.15, 51.19, 51.41, 51.43, 51.44, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.61, 51.70, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 50.20, 50.50, 50.40, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји.

Друштвото за производство, трговија и услуги МЕТАЛ СиС ДООЕЛ увоз-извоз, Св. Николе во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка.

Во надворешниот-внатрешниот промет, друштвото го застапува Спасов Стојан Стевче-управител без ограничување.

Друштвото за сторените обврски во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 275/2002. (13948)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 211/02 од 27.03.02 година, во регистарската вложка бр. 03009778?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-

тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги Ж. Ј. МЕБЕЛ-ВЕЛЕ-ВИ увоз-извоз ДООЕЛ с. Добрејци бр. 256, Струмица.

Дејности: 1.11, 01.11/1, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.34, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.82/1, 15.91, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 28.75, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.41, 45.42, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.21, 60.23, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 71.10, 71.34, 74.12, 74.70, 74.82, 92.34, 93.02, 70.20, 70.31, 74.40, надворешно работење со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен промет со Бугарија и Грција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, продажба на стоки од консигнациони складови.

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските кон трети лица друштвото одговара со својот свој имот.

Управител и застапник на друштвото ќе биде Велев Марјанчо од с. Добрејци, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 211/02. (13949)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 261/2002 од 20.03.02 година, во регистарската вложка бр. 03009828?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги Неа Балканика ДОО увоз-извоз Струмица, ул. "Братство Единство" бр. 46.

Дејности: 15.1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.2, 15.20, 15.3, 15.31, 15.32, 15.33, 15.4, 15.41, 15.42, 15.43, 15.5, 15.51, 15.52, 15.6, 15.61, 15.62, 15.7, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 52.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.66, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 52.41, 52.52, 52.53, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.10, 60.2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 74.82.

Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, застапување и претставување, реекспорт, консигнациона продажба на стоки од увоз, вршење работи со посредување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет со Грција и Бугарија.

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските кон трети лица друштвото одговара со својот свој имот-потполна одговорност.

За управител и застапник на друштвото со неограничени овластувања се запишува лицето Лазаревски Златко од Струмица, ул. "Братство Единство" бр. 46.

Пречистен текст: Лазаревски Златко - застапник и управител на друштвото со неограничени овластувања.

Содружници: Лазаревски Душко, Маккас Георгиос и Палатос Василеиос.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 261/2002. (13950)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 16/02 од 21.03.02 година, во регистарската влошка бр. 030095847-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги МИДЕА ДООЕЛ експорт-импорт Кочани, ул. "Маршал Тито" бр. 86.

Друштвото е основано со Изјава бр. 01-01 од 05.02.2002 година, а единствен содружник е Атанасова Деса од Штип.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.13/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.32, 15.33, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.30, 20.51, 21.22, 21.23, 21.25, 22.11, 22.22, 22.23, 22.25, 36.15, 36.50, 36.62, 36.63, 45.41, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 55.11, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/1, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.23, 70.11, 70.31, 74.12, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, 21.12, 28.72, 36.14, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт и шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници, консигнациона продажба, реекспорт, малограничен промет со Бугарија и Грција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврските одговара со својот имот.

Атанасова Деса од Штип е управител на друштвото и застапник во надворешниот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 16/02. (13951)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 141/2002 од 19.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 030097097-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, услуги, транспорт, угостителство, градежништво и трговија Експорт-Импорт Маване ДОО Радовиш, ул. "Маршал Тито" бб.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 05.02, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11,

45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 74.84, 91.01, 93.02, 93.95, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на консигнациони складови, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица за преземените обврски друштвото одговара со целиот свој имот и средства.

Основачите не одговараат.

За управител без ограничување се именува и се запишува Ефремов Ванчо.

Управителот Ефремов Ванчо е и застапник без ограничување во надворешнотрговското работење.

Основачи на друштвото се: Ефремов Ванчо од Радовиш, Република Македонија и Спасов Славчо од Радовиш, Република Македонија.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 141/2002. (13952)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 262/2002 од 26.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 030098297-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштвото на Трговското радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа Гив ДООЕЛ с. Звезгор, Делчево.

Дејност: 64.20-телекомуникации - дистрибуција на радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Единствен содружник на друштвото е Горјанчо Гошевски од с. Звезгор, Делчево.

Во внатрешниот трговски промет друштвото ќе го застапува Горјанчо Гошевски-управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 262/2002. (13953)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 231/2002 од 28.03.02 година, во регистарската влошка бр. 030097987-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт САНТА-ПЛАН ДОО увоз-извоз Кочани, ул. "29-ти Ноември" бр. 16/7.

Основачи: Кети Тасева од Кочани со стан на ул. "Скопска" бр. 30 и Каранфила Стојменов од Кочани со стан на ул. "Искра" бб.

Основната главница на друштвото изнесува 2.620 евра или 159.820,00 ден., со што основачите учествуваат со влог од по 1.310 евра или 79.910,00 ден.

Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,

51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 62.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 67.13, 70.31, 74.12, 74.14, 74.84, а во надворешнотрговскиот промет дејности се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување, реекспорт на стоки и продажба на стоки од консигнациони складови.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со целокупниот свој имот.

Кети Тасева-управител и застапник на друштвото без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 231/2002. (13954)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 170/02 од 21.02.02 година, во регистарската влошка бр. 03009738?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и промет БГМ-КОМЕРЦ ул. "Климент Охридски" бр. 130, Струмица ДОО увоз-извоз

Основање на ДОО со основна главница 2.500,00 евра или 155.000,00 денари, од кои влог на содружникот Христов Бранко со стан на ул. "Светозар Марковиќ" бр. 59, Струмица е 1.200,00 евра или 74.400,00 денари, а влогот на содружникот Стојков Горѓе со стан на ул. "Климент Охридски" бр. 130, Струмица е 1.200 евра или 74.400,00 денари и влогот на содружникот Михајлова Марија од Карналово, Бугарија е 100,00 евра или 6.200,00 денари.

Дејности: 28.11, 28.12, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.21, 45.22, 45.25, 51.31, 51.21, 51.23, 51.24, 51.32, 51.33, 51.34, 74.12, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.36, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.44, 52.63, 74.12, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 63.12, 74.82, 65.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот и средства. Претседател на Управниот одбор со неограничени овластувања е лицето Стојков Горѓе.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 170/02. (13955)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 268/2002 од 25.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009835?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за услуги и трговија АНИМОН ДООЕЛ Штип ул. "Енгелсова" бр. 18/15, Штип.

Фирма: Друштво за услуги и трговија АНИМОН ДООЕЛ Штип.

Седиште: Штип, ул. "Енгелсова" бр. 18/15.

Основач: Даниела Маниќ.

Дејности: 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 15.81, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57,

51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со Бугарија.

Неограничено овластување - потполна одговорност.

Даниела Маниќ - управител со неограничени овластувања која е и застапник на друштвото во надворешнотрговското работење.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 268/2002. (13956)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 256/2002 од 2.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009823?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за трговија и услуги Јајлалаар Туризим увоз-извоз ДООЕЛ с. Парналија, Карбинци.

Единствен содружник е Смаил Мамут од с. Парналија.

Управител: Смаил Мамут од с. Парналија, со неограничени овластувања.

Влог: 2.500 евра во денарска противвредност од 152.500,00.

Дејности: 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 60.22, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациона продажба, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Смаил Мамут-управител со неограничени овластувања

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 256/2002. (13957)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 161/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009729?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство и услуги Стела трејд ДООЕЛ Струмица, ул. "Пиринска" бр. 4, Струмица.

Назив на фирмата: Друштвото за трговија, производство и услуги Стела трејд ДООЕЛ Струмица.

Скратен назив: Стела трејд ДООЕЛ Струмица.

Седиште: ул. "Пиринска", бр. 4, Струмица.

Единствен содружник е Касем Томе од Струмица, ул. "Пиринска" бр. 4.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 51.32, 51.33, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 74.12, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со целиот свој имот.

Касем Томе-управител со неограничени овластувања и застапник во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 161/2002. (13958)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 264/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009831?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за превоз, трговија и услуги МАРИНЕЛА ДООЕЛ Злетово, бб.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/01, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 93.05, 22.14, 21.21, 21.23, 21.24, 28.63, 92.62, 14.12, 14.21, 14.22, 45.11, 45.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки на на консигнациони складишта и реекспорт.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото одговара со сиот свој имот.

Основач и управител е Игор Михајловски од Злетово-без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 264/2002. (13959)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 330/02 од 4.4.02 година, во регистарската влошка бр. 03009896?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот-поединец за трговија Милениум Лазаров Симеон Марјанчо тп Веница, ул. "Јане Сандански" бр. 7.

Со Изјава од 19.03.2002 година се основа Трговецот-поединец за трговија Милениум Лазаров Марјанчо тп Веница.

Седиштето на ТП ќе биде во Веница на ул. "Јане Сандански" бр. 7.

Во правниот промет со трети лица ТП настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските на ТП кон трети лица основачот одговара со личниот свој имот.

ТП ќе ја извршува следната дејност: 52.44-трговија на мало со предмети за домаќинство, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 330/02. (13960)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 277/02 од 26.03.02 година, во регистарската влошка бр. 03009843?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ФИСКО ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул. "Широк Дол" бр. 7/12.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото ќе го застапува Душка Крстик-управител без ограничување.

Основач е Душка Крстик од Штип.

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.13/2, 01.12/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.13, 15.42, 15.51,

15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.93, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.51, 25.22, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1/2, 51.45, 51.51, 51.53, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.32, 52.41, 52.42, 52.44, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72/1/2, 55.30/1/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 70.12, 71.34, 72.60, 74.81, 74.84, 93.02, 92.63, 93.05, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување на странски фирми, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници, малограичен промет со Бугарија и СРЈ.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 277/02. (13961)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 217/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009784?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија ЈЕЛИС ПРОМ ДООЕЛ Радовиш, "Шаин Маале" бр. 88.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 93.05, 22.14, 21.21, 21.23, 21.24, 28.63, 92.62, 14.12, 14.21, 14.22, 45.11, 45.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки на консигнациони складишта и реекспорт.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото одговара со сиот свој имот.

Основач и управител е Јенис Демирова од Радовиш-без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 217/2002. (13962)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 90/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009658?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за услуги, трговија и производство Дармар увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. "Крушевска република" бр. 114.

Единствен содружник на друштвото е Гелевски Марјан од Струмица, ул. "Крушевска република" бр. 114.

Дејности: 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.71, 92.72, 93.05, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2,

15.83, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 01.41/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, продажба на стоки од консигнациони складишта, вршење на работи во посредување на надворешнотрговскиот промет.

Во правниот промет Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сиот свој имот и средства.

Управител со неограничени овластувања е Гелевски Марјан од Струмица, ул. "Крушевска република" бр. 114.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 90/2002. (13963)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 305/2002 од 01.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 030098717-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство и услуги ДИЈАМАНТ-М. А увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Крушевска република" бр. 188, Струмица.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 14.21, 15.31, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 24.63, 24.51, 25.21, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 26.81, 27.21, 27.22, 27.34, 28.11, 28.51, 28.52, 28.61, 28.63, 28.73, 28.74, 29.13, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.12, 65.12/3.

Во правниот промет со трети лица Друштвото за трговија, производство и услуги ДИЈАМАНТ-М.А увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Крушевска република" бр. 188, Струмица, настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Алекса Минилов-управител без ограничувања.

Единствен содружник е лицето Алекса Минилов.

Надворешна трговија со прехранбени стоки, надворешна трговија со непрехранбени стоки, малограничен промет со соседните земји, посредување, реекспорт, застапување и консигнација, меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 305/2002. (13964)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 249/2002 од 22.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 030098167-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за превоз, трговија и услуги ТониМ ДООЕЛ Штип, ул. "Јајце" бр. 41.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2,

50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 93.05, 22.14, 21.21, 21.23, 21.24, 28.63, 92.62, 14.12, 14.21, 14.22, 45.11, 45.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки на консигнациони складишта и реекспорт.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото одговара со сиот свој имот.

Основач и управител е Тони Метрупов од Штип-без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 249/2002. (13965)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 213/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 030097807-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги СРНА 2002 ДООЕЛ Штип, ул. "5 Конгрес" бр. 19.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 93.05, 22.14, 21.21, 21.23, 21.24, 78.63, 92.62, 14.12, 15.21, 14.22, 45.11, 45.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки на консигнациони складишта и реекспорт.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото одговара со сиот свој имот.

Основач и управител е Ленче Јакимова од Штип-без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 213/2002. (13966)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 247/2002 од 3.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 030098147-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и транспорт Бела Ружа ДООЕЛ увоз-извоз с. Двориште, Берово.

Основање на ДООЕЛ.

Единствен содружник е Драги Младеновски од с. Двориште, Берово.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.23, 01.25, 05.02, 15.32, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2,

50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.53, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 93.02.

Дејности во надворешнотрговскиот промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Драги Младеновски од с. Двориште-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 247/2002. (13967)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 266/2002 од 22.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009833?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Дартекс ДООЕЛ извоз-увоз М. Каменица, ул. "М. М. Брицо" бр. 3/2-11.

Единствен содружник на друштвото е Јангелина Костадиновска од М. Каменица ул. "М. М. Брицо" бр. 3/2-11. Единствениот содружник не одговара за обврските надвор од вложените средства.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.30, 15.61, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.12, 51.13, 51.16, 51.23, 51.31, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 71.40, 74.12, 74.81, 74.82, 74.83, 93.02, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во врска со меѓународниот транспорт како: меѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги во транспортот, привремен увоз-односно извоз, опрема под закуп-лизинг, реекспорт, комисиони работи, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Јангелина Костадиновска од М. Каменица-управител на друштвото без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 266/2002. (13968)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 209/2002 од 28.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009776?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот-поединец Демиралли Асан Хасан тп - Струмица, ул. "Бетовенова" бр. 63-а, Струмица.

Називот на фирмата е: Трговец-поединец Демиралли Асан Хасан тп - Струмица.

Седиштето на фирмата е на ул. "Бетовенова" бр. 63-а, Струмица.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Демиралли Хасан-овластен потписник.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 209/2002. (13969)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 83/2002 од 13.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009651?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство и услуги АБАЗОВА компани, експорт-импорт ДООЕЛ Кочани, Трговски центар блок Б.

Основање на друштвото за производство и трговија со фирма: Друштво за трговија, производство и услуги АБАЗОВА компани, експорт-импорт, ДООЕЛ со седиште во Кочани, Трговски центар блок Б. Основач е Бојка Абазова од Кочани, која не одговара за обврските на друштвото.

Основна главница-влог од 2.600 евра или 159.000 ден.

Управител со неограничени овластувања е Бојка Абазова.

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 51.16, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.81, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување и застапување, меѓународен транспорт, малограничен промет и реекспорт.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 83/2002. (13970)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3171/02 од 10.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047116?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговецот-поединец на Авто такси ТП РОСА ТРЕЈД Африм Шазивар Исени, ул. "104" бр. 30, с. Љубин, Сарај.

Дејности: 60.21-превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски, 60.22-такси превоз, 60.23-превоз на патници во другиот друмски, сообраќај, слободен, 60.24-превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

ТП во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Основач е Африм Исени.

Управител е Африм Исени, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3171/02. (21150)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2909/02 од 28.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046854?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИАН ДООЕЛ, ул. "Анкарска" бр. 31.

Единствен содружник на друштвото е Виолета Поп-Русеска од Скопје.

Дејности: 15.52, 15.81, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.15, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35,

51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.60, 74.83, 74.84, 92.34, 93.01, 93.04, 93.05 и надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнационо и комисионо работење, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Управител без ограничување е Виолета Поп-Русека.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2909/02. (21151)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2460/2002 од 11.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046405?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво како ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, градежништво, транспорт, угостителство и услуги ЕНИС КОМ М ДОО-ЕЛ експорт-импорт, с. Здуње, Вруток.

Дејности: 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.84, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.30, 17.40, 17.51, 17.54, 17.60, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.22, 26.22, 26.23, 26.30, 26.40, 26.61, 26.64, 26.66, 27.45, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.62, 28.75, 29.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.12, 51.13, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.48, 53.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 74.20/3, 74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, застапување и посредување во надворешниот промет, комисионо и консигнационо работење, туристички и угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските настани во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Бајрами Садри од с. Здуње, Гостивар, управител без ограничување.

Единствен содружник е Бајрами Садри од с. Здуње, Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2460/2002. (21152)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2747/02 од 06.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046692?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги ЕУРО АУТО ДОО-ЕЛ с. Жеројане, Боговиње.

Основач на фирмата е Сафет Сулејмани од Тетово.

Во правниот промет со трети лица фирмата истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со целиот свој имот кој го има во фирмата.

Управител без ограничување е Сафет Сулејмани.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.23, 52.24, 52.21, 52.26, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 50.50, 51.41, 51.23, 51.34, 51.53, 51.55, 51.51, 51.57, 51.70, 55.11, 55.30, 55.30/2, 63.30, 63.40, 60.24, 60.23, 65.12/3, 50.20, 52.47, 74.84, 15.81, 15.82, 15.89, 23.20, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.10, 11.10, 11.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во областа на прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт и меѓународен транспорт и шпедиција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2747/02. (21153)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2889/02 од 12.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046834?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за транспорт, трговија и услуги АРБЕИД 2002 ДОО увоз-извоз Куманово, ул. "Киро Фетак" бр. 26.

Основачи се Неат Мемиши од Куманово, ул. "Киро Фетак" бр. 26 и Ремизе Мемиши од Куманово, ул. Киро Фетак" бр. 26.

Дејности: 15.32, 15.51, 15.61, 15.98/1, 15.98/2, 18.22, 18.23, 19.30, 20.30, 20.40, 25.22, 25.24, 50.20, 50.30/2, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредништво, реекспорт, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Неат Мемиши-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2889/02. (21154)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3156/02 од 10.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047101?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги СИНА ТОЧКА ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Њуделхиска" бр. 4, локал 2, Скопје.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување во надворешнотрговскиот промет, реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени

ни во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Содружници: Илинденко Стровјанов од Скопје, ул. “Кочо Рацин“ бр. 8/12, Стефан Стровјановски од Скопје, ул. “Њуделхиска“ бр. 2/2-7 и Златко Стровјановски од Скопје, ул. “Њуделхиска“ бр. 2/2-7.

Илинденко Стровјанов-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3156/02. (21155)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3126/02 од 10.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047071?8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за вработување на инвалиди, производство, трговија и услуги ЕЛЕМА ДООЕЛ извоз-увоз, ул. “Стогово“ бр. 24-б, Скопје.

Скратено: ЕЛЕМА ДООЕЛ.

Основач: Гоко Пауновски, ул. “Стогово“ бр. 24-б, со Акт од 09.06.2002 година.

Дејности: 52.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.84, 93.02, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 15.11, 15.12, 15.51, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.16, 24.66, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.75, 36.11, 36.13, 36.14, 36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.20, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.38, 51.39, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 93.05, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.85, 15.88, 15.89. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на патници, меѓународен превоз на стоки, реекспорт, консигнација, малограѓански промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешната и надворешната трговија е Гоко Пауновски, ул. “Стогово“ бр. 24-б, Скопје-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3126/02. (21156)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3123/02 од 10.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047068?8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за угостителство, трговија и услуги КАЈ ТОМЧЕ ДООЕЛ Скопје, ул. “Јани Лукровски“ бр. 5/1-50.

Единствен содружник е Томчо Тасев од Скопје.

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33,

51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.60, 74.12, 74.82, 74.84, 92.34, 92.72, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, изведување инвестициони работи во странство, застапување и посредување на странски и домашни фирми, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Елена Илијадис-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3123/02. (21157)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3261/2002 од 11.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047206?3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво со ограничена одговорност на Центар за деловна соработка ЦДС ДОО Скопје, ул. “Мито Хаџи Василев Јасмин“ бр. 12/7, Скопје.

Дејности: 74.14, 72.10, 72.20, 74.30, 74.40, 74.12, 74.13, 72.30, 72.50, 72.60, 72.40, 71.33, 74.84, 74.83, 74.20/5, 63.30, 63.40, 70.31, 80.42, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.32, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19.

Друштвото е регистрирано за надворешно-трговски промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Ефтимоски Сашо-без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3261/2002. (21158)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3225/02 од 10.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047170?8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво како ДООЕЛ на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ВИЗИОНИ ДООЕЛ експорт-импорт с. Стримица, Општина Желино.

Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 20.10/1, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.82/2, 36.63, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.50, 51.44, 51.53, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.44, 52.46, 52.48, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.21, 71.10, 71.21, 71.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.84. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, унапредување на

увоз на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, консигнации, компензациони работи, посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји Р Албанија, Р Бугарија, Р Грција и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

За управител се именува Зулфи Халими-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3225/02. (21159)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1351 се запишува здружението на граѓани: Здружение на граѓани за промоција и развој на генетиката ТЕРАГЕН, со седиште во Скопје на ул. „Пролет“ број 29.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател м-р Сашо Панов од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на создавање на услови за промовирање на генетиката и нејзин развој, како и истражување на можностите за апликација на генетиката во пренаталната дијагностика.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22557)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1355 се запишува здружението на граѓани: Здружение за социо - економски развој, со скратено име АСД - Скопје, со седиште во Скопје на ул. „Никола Русински“ број 6/1-15.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-дин Димитар Ефтимоски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на креирање на одржлив социо-економски развој, пораст на вработеноста, осовременување на образовниот систем, пораст на животниот стандард.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 17.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22558)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1369 се запишува здружението на граѓани: Здружение на граѓани љубители на мал фудбал Кисела Јабука, со скратено име Здружение на мал фудбал Кисела Јабука, со седиште во Скопје на ул. „10“ број 5 - населба Кисела Јабука.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Боби Тошевски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на спој заштита на здравјето на луѓето преку популаризација на малиот фудбал.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 30.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 168/02. (22559)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1368 се запишува здружението на граѓани Уметност Рефлексија, со седиште во Скопје на ул. „Желево“ број 3/1-5.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-ѓа Пандора Апостолска од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на спој на сите културни вредности заедно преку стилизација на оригинални народни носии кои егзистираат на територијата на Република Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 29.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22560)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1367 се запишува здружението на граѓани Асоцијација за пријателство на народите на Балканот, со седиште во Скопје на ул. „Стале Попов“ број 9-2-51.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-дин Рубенс Наумовски од Охрид.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на подобрување на условите за општа популаризација меѓу народните кои живеат на Балканот, а кои ги поврзува историското минато како и современиот развој, традицијата и добродетелите на тие народи, нивните култури, едукативни и духовни врски.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 26.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22561)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1365 се запишува здружението на граѓани Центар за превентива и едукација на деца и млади, со скратено име ЦПЕДМ, со седиште во Скопје на ул. „Иван Аговски“ број 10/1/7.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Даниела Манева од Радовиш.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување и развој на програми за правата на децата и младите преку имплементирање на Конвенцијата за правата на децата во Република Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 26.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 149/02. (22562)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1362 се запишува здружението на граѓани Хуманитарна Организација центар за борба против бездомништвото НОВ ДОМ, со скратено име НОВ ДОМ, со седиште во Скопје на ул. „Титовелешка“ број 38.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-дин Љупчо Цветковски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на обезбедување севкупна општествена грижа и помош на лицата без дом.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22563)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1360 се запишува здружението на граѓани ЦЕРЕБРИ - Здружение на граѓани за помош на лица со посебни потреби, со седиште во Скопје на ул. „Тоне Томшиќ“ број 25.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-дин Бранко Здравковски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на помош на лицата со посебни потреби во нивната рехабилитација и ресоцијализација во општеството.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22564)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1364 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани на мелничари, корации, пекари, слаткари и буреџии „МЕКОПЕСЛА“, со скратено име МКСПБ „МЕКОПЕСЛА“, со седиште во Скопје на ул. „Партизански одреди“ број 86-Општина Карпош.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-дин Милан Ристевски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на негување и одржување на традиционалните обичаи и соработка на членовите на пекарите, мелничарите, скарациите, слаткарите и буреџиите.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22565)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1358 се запишува здружението на граѓани ЛИМ - ПИД - Асоцијација за развој на урбани субкултури, со седиште во Скопје во Капан Ан, лок. бр. 3.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-ѓа Елеонора Стојановиќ од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на истражување, стимулирање и промовирање на урбаните младински субкултури, како и промовирање на алтернативни правци во областа на културата и уметноста.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 17.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22566)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1363 се запишува здружението на граѓани Македонски Медиумски Совет, со скратено име ММС, со седиште во Скопје на ул. „Даме Груев“ број 1 - 6/3.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-дин Мето Јовановски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на давање придонес во одбраната на слободата на изразувањето во печатените и електронските медиуми, заштита на јавното мислење од манипулации и злоупотреби, како и постигнување на меѓународна платформа за независните медиуми.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22567)

Во регистарот на странски организации под Рег. број 118 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација Форум Цивилен Мировен Сервис, со седиште во Бон - СР Германија.

Седиштето на подружницата на странската организација Форум Цивилен Мировен Сервис во Република Македонија е во Скопје на ул. „Теодосиј Синаитски“ број 30 Б.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација Форум Цивилен Мировен Сервис, е г-дин Хајко.

Работата и активностите на подружницата на странската организација Форум Цивилен Мировен Сервис во Република Македонија се однесуваат на помош во развој на непрофитните проекти од областа на интерес-

ничките програми помеѓу различни етнички групи, помагање на локалните невладини организации кои работат на овие проекти.

Подружницата на странската организација Форум Цивилен Мировен Сервис, стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.06.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22572)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 60/2002 од 12.07.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, транспорт и услуги „ГАЛ-ТРЕЈД“ ДОО експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (22322)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 54/2002 од 12.07.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, занаетчиство, трговија на големо и мало и услуги „ЛЕУТРИМ-КОМЕРЦ“ експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (22324)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 56/2002 од 12.07.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Трговија-промет на мало со текстил и конфекција ТП „АКСУ“ трговец поединец, Капроли Демирал Шабан од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (22325)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 34/2002 од 11.07.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало „Слога пром“ ЦО од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (22326)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 53/2002 од 12.07.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за градежништво, инженеринг и трговија увоз-извоз „ВЕЛ-АНИКОМ“ од Велебрдо-Гостиварско, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (22327)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 47/2002 од 12.07.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и превоз „ЛИНДИ-ЕКСПРЕС“ ДОО експорт-импорт од Дебар, со седиште во с. Селоуки и истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (22328)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 57/2002 од 12.07.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-

јатие за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги "АРУЧИ-СЦ" ДОО экспорт-импорт од с. Врапчиште-Гостиварско, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги "АРУЧИ-СЦ" ДОО экспорт-импорт од с. Врапчиште-Гостиварско се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (22329)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 58/2002 од 12.07.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "БАЗАР-1" ЦО экспорт-импорт од с. Долна Бањица-Гостиварско, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (22330)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 52/2002 од 12.07.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Трговија на мало - Мини маркет "ФАТОН" ТП Цумали Хетем Ибраими од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (22331)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 59/2002 од 12.07.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, транспорт и услуги "ЈЕТИ КОМПАНИ" Хисен увоз-извоз ДООЕЛ од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (22332)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 55/2002 од 12.07.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Производно, трговско и услужно друштво ЕННУР КОМПАНИ Гулнеар ДООЕЛ од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (22333)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 240/2001 од 12.09.2001 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за надворешно трговски промет "ТРИСТАР" ДОО Скопје, со седиште на ул. "Партизанска" бр. 59 и жиро сметка 40100-601-399033, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие "ТРИСТАР" ДОО Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22281)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 134/02 од 2.07.2002 година, над Трговецот поединец за трговија на мало Зора Н. од Битола, ул. "Партизанска" бр. 39/8 - Трег. бр. 000471 Мвс01000471 со дејност трговија и жиро сметка 500-0000002857-89 при Стопанска банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22269)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 182/02 од 10.07.2002 година, над Приватното претпријатие за

производство, трговија на големо и мало услуги "Шкорпион Кидс" од Битола, ул. "Скопска" бр. 19/21 Трег. бр. 1-6057, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-26817 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22270)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 163/02 од 8.07.2002 година, над Трговското друштво за производство, трговија на големо и мало услуги Петковски Коче "Агротрејд" ДООЕЛ од Битола, ул. "Партизанска" бр. 59/28, со дејност трговија и жиро сметка 500-0000002505-78 при Стопанска банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22271)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 173/02 од 10.07.2002 година, над Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало "Кон-ел комерц" ДООЕЛ Битола, ул. "Кристијан Карпош" бр. 14, со дејност трговија на мало и жиро сметка 40300-601-63384 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22272)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 185/02 од 10.07.2002 година, над Друштвото за промет на големо и мало "Хар-пром" Харалантие Битола, ул. "Никола Тесла" бр. 51, Трег. бр. 01006699?-8-01-000 со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-7550 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22273)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 179/02 од 26.07.2002 година, се поведува претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Лимена Амбалажа "Плам-Бит" АД - Битола со жиро сметка 40300-601-2939 во Агенцијата за работа со блокирани сметки.

За стечаен судија се определува Симеон Шопов, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање стечајна постапка на ден 4.09.2002 година во 12,30 часот, во судница бр. 31 на овој суд.

За привремен стечаен управник се определува Љубе Стојановски од Битола, ул. "Васил Брклевски" бр. 38, со телефонски број 047 261-021 и мобилен телефон 070 688 714.

Се повикуваат должниците на должникот со своите обврски и должниковите солидарни должници или гаранти без одлагање да ги исполнат кон должникот.

Огласот на огласната табла во судот е истакнат на ден 26.07.2002 година.

Од Основниот суд во Битола. (22275)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 110/2002 од 1.07.2002 година, отвори стечајна постапка према Друштвото за транспорт, трговија и услуги "БАК ТРАНС" ДОО увоз-извоз Прилеп, на кој "9-ти Септември" бр. 70/7/2, запишан во регистарска влошка 01006245?-3-06-000 на Основниот суд Битола со основна дејност одржување на поправка на моторни возила со жиро сметка 300020000164935 во Комерцијална банка - Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува поради што должникот должи само на основачите.

Од Основниот суд во Прилеп. (22276)

Основниот суд Гевгелија од Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 6/2002 од 30.05.2002 година е от-

ворена стечајна постапка над должникот Акционерското друштво за модна конфекција "ВАТЕКС" п.о. извоз-увоз од Валандово, со жиро сметка бр. 41301-601-1263 која се води кај Агенцијата за работа со блокирани сметки.

Закажаното рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања како и за извештајното рочиште се одлагаат и тоа:

Рочиштето за испитување и утврдување на пријавените побарувања на собир на доверители се презакажува за ден 25.9.2002 година, со почеток во 11,30 часот во сала бр. 9, во Основниот суд Гевгелија во Гевгелија.

Рочиштето за поднесување извештај (извештајното рочиште) се презакажува за ден 10.10.2002 година со почеток во 11,30 часот во сала бр. 9, во Основниот суд Гевгелија во Гевгелија.

Огласот да се објави во "Службен весник на Република Македонија" и на огласна табла на Основниот суд Гевгелија во Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (22384)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II Ст. бр. 248/2002 од 10.07.2007 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ХАНИ-КОМ" ИГОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Никола Русински" бр. 9б и жиро сметка 40120-601-174373, истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ХАНИ-КОМ" ИГОР ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22364)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 183/02 од 9.07.2002 година, над ПТ "Вега Комерц" Битола, Трег. бр. 1-2179, со дејност превоз и жиро сметка 40300-601-156991 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22780)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 118/2002 од 05.07.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги ИЛКО Јованоски Илија ДООЕЛ, со седиште на ул. "Илинденска" бб, Крушево, запишан во регистарска влошка бр. 01004026?-8-03-000 во Основниот суд во Битола, со жиро сметка 20000002 1793661 во Стопанска банка АД Скопје-Филијала Крушево, со основна дејност поправки на часовници и накит.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува бидејќи должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (22860)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 117/2002 од 05.07.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот ТП Александар Габриела Диме Новеска Друштво за производство, со седиште на ул. "Кочо Миленку" бр. 71, Крушево, запишан во регистарска влошка бр. 01011826-6-01-00 во Основниот суд во Битола, со жиро сметка 200000034473889 во Стопанска банка АД Скопје-Филијала Крушево, со основна дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува бидејќи должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (22861)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 130/2002 од 09.08.2002 година, отвори стечајна постапка према Трговското друштво за производство, промет и услуги на Најдоска Гордана ДИЗИПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Добре Ивановски" бр. 5, запишан во регистарска влошка бр. 01008709??-9-03-000 во Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-28463 во Агенција за работа со блокирани сметки Прилеп, со основна дејност архитектонски инженерински активности и соодветни технички услови.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува бидејќи должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (22862)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 137/2002 од 06.08.2002 година, отвори стечајна постапка према ТП за трговија на мало со текстил и конфекција Стојка Славко Димитриоска ЈУЛИЈА Прилеп, со седиште на ул. "Орде Чопела" бр. 83, запишан во регистарска влошка бр. 000467МБС01000467 форма 6 во Основниот суд во Битола, со жиро сметка 3000200008 3843 во Комерцијална банка АД Скопје-Филијала Прилеп, со основна дејност трговија на мало со текстил и конфекција.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува бидејќи должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (22863)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 95/2002 од 06.08.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, промет и услуги КИВПРОМ увоз-извоз Киро Стојаноски, со седиште на ул. "Стеван Стеваноски" бр. 7, запишан во регистарска влошка бр. 01008718?-03-000 во Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-31780 во Агенција за работа со блокирани жиро сметки Прилеп, со основна дејност производство на макарони, кори, кадаиф, џуфки и слични тестенини.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува бидејќи должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (22864)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 131/2002 од 14.08.2002 година, отвори стечајна постапка према Трговец поединец за промет на мало Чункоски Михајло Кочо МАЈО КОМЕРЦ Крушево ТП, со седиште на ул. "Нико Доага" бр. 15, запишан во регистарска влошка бр. 01001534??-6-01-000 во Основниот суд во Битола, со жиро сметка 2000000027353216 во Стопанска банка АД Скопје-Филијала Крушево, со основна дејност друга трговија на мало во продавници со мешовита стока.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува бидејќи должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (22865)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 113/2002 од 08.08.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Производно трговско претпријатие СТАДИОН КОМЕРЦ увоз-извоз Прилеп П.О. Прилеп, со седиште на ул. "Моша Пијаде" бр. 151, запишан во регистарска влошка бр. 1-8832 во Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-35865 во Агенција за работа со блокирани сметки, со основна дејност трговија на мало со разни животни продукти и производи за домашни потреби.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува бидејќи должникот нема имот за покривање на трошоците на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп. (22866)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 79/2002 од 08.08.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за превоз, трговија, услуги и производство КОШАВА увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, со седиште на ул. "Моша Пијаде" бр. 11, запишан во регистарска влошка бр. 01013239?-8-06-000 во Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-54731 во Агенција за работа со блокирани сметки, со основна дејност превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува, поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (22867)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 190/2002 од 12.07.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, меѓународна и внатрешна трговија и конс. "ДИНАРА" ЦО од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 21/30, со жиро сметка 40100-601-73837.

За ликвидатор се определува лицето Стојка Јаневска од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 21/30.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22373)

Ликвидаторот Нагиб Тоска од Скопје, ул. "Никола Грчето" бр. 6/24, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1721/2002, објавува дека Друштвото за транспорт, трговија и услуги ИНВЕСТ МАРКЕТ Нагиб и други ДОО увоз-извоз Скопје, со жиро сметка бр. 530010100153015 отворена при Охридска банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од објавувањето на последната објава.

Од ликвидаторот. (22336)

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2804/2002, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги АМБИЕНТ експорт-импорт Весна ДООЕЛ Скопје, со жиро сметка бр. 300000000190932 отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (22716)

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во судскиот

регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2975/2002, објавува дека Друштвото за производство, трговија на големо и мало СОКОЛОВА Радка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со жиро сметка бр. 300000000107318 КБ отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (22717)

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2871/2002, објавува дека Друштвото за транспорт, трговија и услуги СМАИЛОВИК ТРАНС 2000 Есад ДООЕЛ увоз-извоз с. Батинци, Скопско, со жиро сметка бр. 200000032779590 отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (22718)

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3559/2002, објавува дека Трговското друштво на големо и мало увоз-извоз МАК-СИРОВИНА Маријан ДООЕЛ Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-35753 отворена при Агенција за блокирани сметки, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (22719)

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3405/2002, објавува дека Друштвото за трговија, производство и услуги ГЕНЕКС-КРИСТАЛ Гоце ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со жиро сметка бр. 300000000303937 отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (22720)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 222/2001 од 13.06.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инженеринг, промет и транспорт "ЗОКИ" ц.о. Скопје, ул. "Стогово" бр. 27-а, со жиро сметка 40120-601-65779.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-

рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22736)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд II. Л. бр. 100/2002 од 18.04.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и промет "КОКИ" експорт-импорт ц.о. од Гостивар, ул. "Живко Брајковски" бр. 67, со жиро сметка 41510-601-15507.

За ликвидатор се определува лицето Манојлоски Кире од Гостивар, ул. "Живко Брајковски" бр. 69.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22859)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 161/2002 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ВЕНИ АГ" ДОО експорт-импорт Неготино, с. Добри Дол-Гостивар, со жиро сметка 41510-601-54432.

За ликвидатор се определува лицето Манојлоски Кире од Гостивар, ул. "Живко Брајковски" бр. 69.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22858)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. Трег. бр. 4035/2002 и влошка бр. 02031217-8-01-000 од 19.07.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ХИТ-КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "Ј. Б. Пиш" бб, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (22907)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сопствениците и сопствениците на граничните парцели со парцелата К.П. бр. 2576, нива петта класа, во м.в. "Село", со површина од вкупно 317 м², КО Љубанци и парцела К.П. бр. 2834/1, нива петта класа во м.в. "Стара Манастирец" со површина од 651 м², дека сопствениците на наведената парцела Кикеркова Ерна со живеалиште во Скопје, на ул. "Мито Хацивасилев" бр. 26/38 и Александар и Љубомир Кикеркови, со стан на иста адреса ја продаваат наведената парцела по цена од 70,00 денари по еден метар квадратен.

Доколку наведените лица сакаат да го користат првостепеното право за купување предвидени со Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена, од објавувањето на овој оглас да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит.

Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (22335)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сопствениците и сопствениците на граничните парцели со парцелата К.П. бр. 290/2, нива втора и трета класа, во м.в. "Село", со површина од вкупно 4000м², КО Идризово, дека сопственикот на наведената парцела, Катерина Дејановиќ, со живеалиште во Скопје, бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 77/1-11, ја продава наведената парцела по цена од 155,00 денари по еден метар квадратен.

Доколку наведените лица сакаат да го користат првостепеното право за купување предвидени со Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена, од објавувањето на овој оглас да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит.

Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (22350)

Се продава земјоделско земјиште во КО Прждево, парцела бр. 602, во м.в. "Локчињата", шума, со површина од 998м², во КО Прждево, парцела бр. 603, во м.в. "Локчињата", нива, со површина од 2755м², во КО Прждево, парцела бр. 1557, во м.в. "Наново", интензивно лозје, со површина од 3990 м², во КО Прждево, сопственост на Јованова Љубица од Кавадарци, ул. "Киро Крстев" бр. 73.

Цена на продажба 101.950,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (22382)

Се продава земјоделско земјиште, нива на м.в. "Капина", лоцирана на К.П. бр. 356/1, КО Косел, површина од 1214 м², сопственост на Аполески Бобан од с. Косел, за продажна цена од 80,00 денари по метар квадратен.

Се повикуваат сопствениците и сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата-огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски Просветители"- 8 (мезанин). (22577)

Сопствениците Апостолска Мирослава од Прилеп, ул. "Маркова" бр. 104 и Гркоска Виолета од Прилеп, ул. "Шар Планина" бр. 15, продаваат 5000м² од земјоделско земјиште, заведено во Имотен лист бр. 12458 за КО Прилеп, парцела бр. 2609. Вкупната површина на земјоделското земјиште изнесува 9397м². Купопродажната цена за еден метар квадратен изнесува 30,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифовски" бр. 8, Прилеп. (22578)

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште, на сите субјекти со право на првенство купување, сопствениците на по 1/3 идеален дел, Смилевски Апостол, Димишковски Данило и Калабакова Мара им

нудат на продажба нива, 5 класа, устроена на К.П. бр. 1648, план 6, скица 18, со вкупна површина од 3255м², во м.в. "Раштевица", упишана во ПЛ 204 за КО Раштак, за вкупна купопродажна цена од 310.000,00 денари.

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да се достават до нотарот Верица Симоновска, со седиште на ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена, сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (22726)

Се продава недвижност: К.П. 13075, на м.в. "Винарски Пат", пасиште, класа 2, површина 20293м², К.П. 13075, на м.в. "Винарски Пат", под објект, површина 118м², К.П. 13076, на м.в. "Винарски Пат", ливада, класа 2, површина 4332м², К.П. 13078, на м.в. "Винарски Пат", пасиште, класа 4, површина 2275м², К.П. 13079, на м.в. "Винарски Пат", ливада, класа 4, површина 9156м², К.П. 13080, на м.в. "Винарски Пат", ливада, класа 4, површина 4978м², К.П. 13086, на м.в. "Винарски Пат", ливада, класа 4, површина 2459м², К.П. 13088, на м.в. "Винарски Пат", нива, класа 4, во површина од 8536м², кој имот е подробно опишан во ПЛ бр. 10811 за КО Битола, сопственост на Трајан Нешковски од Битола, за вкупна купопродажна цена од 15.000,00 евра во денарска противвредност.

Се повикуваат лицата кои полагаат право на предимство на купување и тоа сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со недвижниот имот, предмет на продажбата, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангелковска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, 7000 Битола. (22718)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 0923628 издаден од СБР-Скопје на име Јовческа Сонја, ул. "Атанас Илјовски" бр. 20, Скопје. (22784)

Пасош бр. 589527 издаден од СБР-Тетово на име Муареми Јакуп, ул. "Полог" бр. 46, Тетово. (22788)

Пасош бр. 1486159 издаден од СБР-Тетово на име Халили Хабиб, с. Вејце, Тетово. (22789)

Пасош бр. 739864 издаден од СБР-Тетово на име Бислими Седула, ул. "146" бр. 38, Тетово. (22790)

Пасош бр. 1440609 издаден од СБР-Куманово на име Телфие Миртезани, с. Слупчане, Куманово. (22792)

Пасош бр. 1282510 издаден од СБР-Гостивар на име Шериф Сефери, с. Чегране, Гостивар. (22793)

Пасош бр. 538356 издаден од СБР-Скопје на име Зелњи Зекир, ул. "Жегљане" бр. 9-а, Скопје. (22794)

Пасош бр. 1291745 издаден од СБР-Скопје на име Јашар Суварес, ул. "Шуто Оризари" бр. 52, Скопје. (22797)

Дипломатски пасош бр. Д0002060 издаден од МНР на име Аљоша Беговски, Скопје. (22799)

Пасош бр. 398263 издаден од СБР-Скопје на име Јован Ѓорѓиевски, ул. "Струма" бр. 2/1-2, Скопје. (22808)

Пасош бр. 1401995 издаден од СБР-Тетово на име Амети Фадил, с. Гургурница, Тетово. (22812)

Пасош бр. 1059315 издаден од СБР-Скопје на име Стојче Живановски, ул. "Будимпештанска" бр. 9-б, Скопје. (22838)

Пасош бр. 1164657 издаден од СБР-Скопје на име Мустафа Афрдита, ул. "Брсјачка Буна" бр.153, Скопје. (22844)

Пасош бр. 1354045 издаден од СБР-Скопје на име Авдил Абдула, с. Кондово, Скопје. (22845)

Пасош бр. 0478442 издаден од СБР-Скопје на име Олга Градишка Теменугова, ул. "Васил Главинов" бр.3/3-6, Скопје. (22848)

Пасош бр. 1142714 издаден од СБР-Скопје на име Ида Теменугова, ул. "Васил Главинов" бр. 3/3-6, Скопје. (22849)

Пасош бр. 1192202 издаден од СБР-Скопје на име Сафет Камбери, с. Радуш, Скопје. (22853)

Пасош бр. 1202557 издаден од СБР-Тетово на име Бујамин Бајрами, с. Одри, Тетово. (22854)

Пасош бр. 1688536 на име Садри Рецевски, с. Мушинци, Битола. (22868)

Пасош бр. 1085317 на име Јовеска Жана, ул. "Г. Јанкуловски" бр. 41, Прилеп. (22895)

Пасош бр. 978015 на име Сафет Шерифи, с. Романовце, Куманово. (22897)

Пасош бр. 697921 на име Николов Тошо, ул. "1-ви Мај" бр. 8, Струмица. (22898)

Пасош бр. 1435154 издаден од Амбасада на РМ. во Бон на име Стубнер Анифе, Струмица. (22899)

Пасош бр. 582663 на име Рустемова Демирана, ул. "Козјак" бр. 33, Битола. (22901)

Пасош бр. 1350115 на име Исеини Мујадин, с. Лакајца, Гостивар. (22904)

Пасош бр. 1515888 издаден од СБР-Скопје на име Бајрами Зекирија, ул. "Дижонска 23" бр.19-б, Скопје. (22913)

Пасош бр. 1046436 издаден од СБР-Куманово на име Рушити Диљавер, с. Черкези, Куманово. (22914)

Пасош бр. 533011 издаден од СБР-Скопје на име Великов Јани, ул. "Јане Сандански" бр. 35/4-9, Скопје. (22916)

Пасош бр. 1127811 издаден од СБР-Скопје на име Рамадани Елвис, ул. "Македонска Косовска ударна бригада" бр. 11/71, Скопје. (22917)

Пасош бр. 1401075 издаден од СБР-Тетово на име Адеми Рабуш, ул. "Благоја Тоска" бр. 70, Тетово. (22918)

Пасош бр. 1123604 издаден од СБР-Скопје на име Рамадани Елез, ул. "Македонско Косовска ударна бригада" бр. 11/71, Скопје. (22919)

Пасош бр. 433133 издаден од СБР-Скопје на име Хисени Илвије, с. Вртекица, Скопје. (22922)

Пасош бр. 1117447 издаден од СБР-Скопје на име Игор Ивановски, ул. "Рилски Конгрес" бр. 97, Скопје. (22929)

Пасош бр. 1132145 издаден од СБР-Скопје на име Абази Вулнет, ул. "Борис Кидрик" бр. 3/6-12, Скопје. (22930)

Пасош бр. 1274308 издаден од СБР-Скопје на име Зендељи Неџат, с. Грчец, Скопје. (22931)

Пасош бр. 1393568 издаден од СБР-Скопје на име Љутви Пајазити, ул. "Антон Попов-4" бр.9, Скопје. (22932)

Пасош бр. 836219 издаден од СБР-Скопје на име Петрушевска Татјана, ул. "М..Х.Јасмин" бр. 24/13, Скопје. (22933)

Пасош бр. 1344285 издаден од СБР-Куманово на име Насуфи Авни, с. Сопот, Куманово. (22934)

Пасош бр. 1307209 на име Стојанов Златко, ул. "Славеј Планина" бр. 4, Прилеп. (22954)

Пасош бр. 1061018 на име Стојаноски Дејан, ул. "К. Пајмакоски" бр. 24-2/4, Прилеп. (22955)

Пасош бр. 1338681 на име Села Едип, с. Џепин, Струга. (22961)

Пасош бр. 1338999 на име Ајро Леонард, Струга. (22962)

Пасош бр. 1558798 на име Василески Васко, Гостивар. (22963)

Пасош бр. 531972 на име Маир Деде, ул. "Венец" бр. 2, Дебар. (22965)

Пасош бр. 1187123 издаден од УВР-Тетово на име Беадини Хавуше, с. Порој, Тетово. (22966)

Пасош бр. 1224600 издаден од УВР-Тетово на име Вељановски Станко, с. Беловиште, Тетово. (22968)

Пасош бр. 1523296/01 издаден од УВР-Скопје на име Чефајете Сума, ул. "Бутелски Венец" бр. 33, нас. Шуто Оризари, Скопје. (22969)

Пасош бр. 1394555 издаден од УВР-Скопје на име Сопа Беким, с. Батинци, Скопје. (22970)

Пасош бр. 63112 издаден од УВР-Тетово на име Кадрија Сефер, с. Стримница, Тетово. (22973)

Пасош бр. 1393745/00 издаден од УВР-Скопје на име Љасељ Игор, ул. "Вардарска" бр. 22-а, Скопје. (22976)

Пасош бр. 1658937 на име Сулоски Музафер, с. Боровец, Струга. (22833)

Пасош бр. 1160704/98 на име Алиу Мевлуди, с. Калиште, Струга. (23055)

Пасош бр. 1754533 на име Ивана Радуловиќ, ул. "3 МУБ" бр. 673/4, Куманово. (22827)

Пасош бр. 1086407/98 издаден од СВР-Скопје на име Стеваноски Зоки, бул. "АВНОЈ" бр. 24/2-19, Скопје. (23027)

Пасош бр. 965917/96 издаден од СВР-Скопје на име Мусип Алиловиќ, ул. "М. Митевски" бр. 11/1-2, Скопје. (23045)

Пасош бр. 133501/93 издаден од СВР-Скопје на име Меновска Марија, ул. "Ф. Прешерн" бр. 213, Скопје. (23047)

Пасош бр. 1516153/01 издаден од Хрватска на име Таир Божа, Скопје. (23048)

Пасош бр. 0718090 издаден од СВР-Скопје на име Јулијана Анчевска, ул. "Грица Војвода" бр. 6-а, Скопје. (23050)

Пасош бр. 875519/96 издаден од СВР-Скопје на име Трпевски Перо, ул. "4 Јули" бр. 117 б, Скопје. (23052)

Пасош бр. 1278007/99 издаден од СВР-Скопје на име Селман Селман, ул. "Шуто Оризари" бр. 90, Скопје. (23054)

Пасош бр. 1106373/98 издаден од СВР-Скопје на име Имри Адеми, с. Никиштани, Скопје. (23058)

Пасош бр. 1758757 на име Ивановска Марина, Ре-сен. (23084)

Пасош бр. 141266 на име Неџипоски Асим, Ки-чево. (23085)

Пасош бр. 0124983 издаден од СВР-Скопје на име Јакимовски Жарко, ул. "М. Мијалковиќ" бр. 30, Скопје. (23088)

Чекови од тековна сметка бр. 03051020 од бр. 000-8000605600 до бр. 0008000605602 издадени од Комерцијална банка на име Младеновски Будимир, Скопје. (22783)

Чекови од тековна сметка бр. 220-840-15342/62 од бр. 0000669908 до бр. 0000669916 и од бр. 0000782944 до бр. 0000782949 издадени од Македонска банка на име Благоја Павловски, Скопје. (22785)

Чекови од тековна сметка бр. 12720288 со бр. 0008-000612017 и бр. 0008000612018 издадени од Комерцијална банка на име Даркоска Јованка, Скопје. (22787)

Чекови од тековна сметка бр. 98899 од бр. 0019000-501791 до бр. 0019000501799 издадени од Комерцијална банка на име Козаровска Маргарита, Скопје. (22912)

Чекови од тековна сметка бр. 2769980 со бр. 730045, 730046 и бр. 730047 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Тодоровска Вада, Скопје. (22967)

Чекови од тековна сметка бр. 12750493 со бр. 54159-89 и 5415990 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Сандра Томановиќ, Скопје. (23042)

Чекови од тековна сметка бр. 3392468 од бр. 773136 до 773139 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Крстевски Стеван, Скопје. (23046)

Чекови од тековна сметка бр. 8071000-210004 од бр. 2039 до бр. 2059 на име Јанев Кирил, ул. "Маршал Тито" бр. 18, Струмица. (23060)

Работна книшка на име Бакиовски Кенан, Скопје. (22796)

Работна книшка на име Стеван Гешоски, Скопје. (22798)

Работна книшка на име Гоце Давчев, ул. "Ц. Димов" бр. 84, Штип. (22809)

Работна книшка на име Рушители Адиле, Кичево. (22822)

Работна книшка на име Милошески Генчо, Гостивар. (22823)

Работна книшка на име Спасевски Зоран, Скопје. (22842)

Работна книшка на име Ристов Александар, ул. "Брегалница" бр. 11, Битола. (22869)

Работна книшка на име Каламатоски Благоја, Охрид. (22870)

Работна книшка на име Спироски Младен, с. Косел, Охрид. (22871)

Работна книшка на име Спироска Марика, с. Косел, Охрид. (22872)

Работна книшка на име Нухији Казиме, ул. "Б. Аџија" бр. 4, Куманово. (22874)

Работна книшка на име Љубен Тасев, Кочани. (22811)

Работна книшка на име Атанасова Марија, Гевгелија. (22884)

Работна книшка на име Питиќев Тодорче, ул. "К. Пејчиновиќ" бр. 17, Велес. (22888)

Работна книшка на име Емини Неџбедин, с. Д. Бањица, Гостивар. (22891)

Работна книшка на име Ибраими Фејзула, ул. "72" бр. 9, Гостивар. (22892)

Работна книшка на име Исамедин Шакир, Скопје. (22909)

Работна книшка на име Смилевска Аница, Скопје. (22910)

Работна книшка на име Марија Митева Стојковиќ, Скопје. (22911)

Работна книшка на име Спасовска Јасминка, Скопје. (22925)

Работна книшка на име Сихане Рамани, Скопје. (22935)

Работна книшка на име Петреска Стојна, с. Белчишта, Охрид. (22936)

Работна книшка на име Стоименов Киро, Винаца. (22937)

Работна книшка на име Костадин Воданов, Гевгелија. (22941)

Работна книшка на име Ѓорѓиоски Благоја, ул. "Велебит" бр. 53, Прилеп. (22944)

Работна книшка на име Илиоски Ристо, Струга. (22945)

Работна книшка на име Ристоски Вуке, Тетово. (22951)

Работна книшка на име Емин Хани, Струга. 22953

Работна книшка на име Мустафоска Анета, Скопје. (22977)

Работна книшка на име Ангел Митрушев, ул. "Г. Делчев" бр. 39, Св. Николе. (23065)

Воена книшка на име Тони Петров, Гевгелија. (23070)

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ЕУЦ "Мoша Пијаде" на име Крстевска Габриела, Скопје. (22791)

Свидетелство на име Петровски Оливер, Куманово. (22801)

Свидетелство на име Пера Станојковиќ, Куманово. (22802)

Свидетелство од 1 и 2 година на име Микереме Нуџи, Куманово. (22803)

Свидетелство од 8 одделение на име Дејан Ковачки, Берово. (22804)

Свидетелство од 4 одделение на име Ефтимовска Невена, Делчево. (22805)

Свидетелство од 6 одделение на име Митревски Никола, Делчево. (22806)

Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "26-ти Јули"-Ш.Оризари на име Малики Орхан, Скопје. (22811)

Свидетелство на име Рупатоска Анамша, Велес. (22813)

Свидетелство на име Наумоски Мирослав, Прилеп. (22816)

Свидетелство на име Шенсат Ајрадина, Мак. Брод. (22820)

Свидетелство за трети степен трговско на име Стојаноска Снежана, Мак. Брод. (22821)

Свидетелство на име Куртиш Емра, Гостивар. (22824)

Свидетелство на име Џафери Ферди, Тетово. 22825

Свидетелство за 3 година издадено од МУЦ "Др. Панче Караџов" на име Ибрахими Шкипе, Скопје. (22830)

Свидетелство-а: од 5 одделение на име Махмуди Енсар, Гостивар. (22839)

Свидетелство од 2 година на име Наташа Петровска, Крива Паланка. (22873)

Свидетелство од 3 година на име Јумеровска Лидер, Куманово. (22875)

Свидетелство на име Рамадани Дрита, Куманово. (22877)

Свидетелство на име Петровски Тони, Делчево. (22878)

Свидетелство на име Ивановски Тони, Кочани. (22879)

Свидетелство на име Ордев Зоран, Св. Николе. (22882)

Свидетелство на име Стојанова Славица, Кочани. (22883)

Свидетелство на име Фазлагик Фарук, Велес. 22887

Свидетелство од 8 одделение на име Јахја Џеваире, Тетово. (22893)

Свидетелство на име Кадири Мамути, Тетово. 22894

Свидетелство од 4 одделение издадено од ОУ "Стив Наумов" на име Ташевска Стојна, Скопје. (22926)

Свидетелство за 1 година издадено од ОУ "Никола Тесла" на име Тасевски Горан, Скопје. (22927)

Свидетелство од 3 година на име Гацова Кристина, Кочани. (22938)

Свидетелство на име Чесмациски Мики, с. Сувора, Куманово. (22939)

Свидетелство на име Шакиров Екрем, Велес. 22942

Свидетелство од 6 одделение на име Назлије Мехмети, Гостивар. (22947)

Свидетелство од 4 година на име Назлије Мехмети, Гостивар. (22948)

Свидетелство од 5 одделение на име Идризи Џезми Нусрет, Тетово. (22952)

Свидетелство од 1 година средно училиште издадено од "8-ми Септември" на име Суат Амати, Скопје. (22978)

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "26-ти Јули" на име Анета Бајрам, Скопје. (22980)

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ХУЦ "М.К. Складовска" Скопје на име Турновалиева Катерина, Скопје. (23044)

Свидетелство на име Стефановска Маргарита, ул. "100" бр. 78, Куманово. (23057)

Свидетелство од 7 одделение на име Николова Лена, Берово. (23059)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "26 Јули" Скопје на име Реџеп Рукие, Скопје. (23064)

Свидетелство на име Спасова Гордана, Пробиштип. (23066)

Свидетелство од 7 одделение на име Игор Горгиев, Пробиштип. (23067)

Свидетелство на име Александар Петров, с. Дамјан, Радовиш. (23069)

Свидетелство од 8 одделение на име Бајрамоски Абдула, с. Лажани, Прилеп. (23071)

Свидетелство на име Шпејтим Шаули, с. Шум, Струга. (23080)

Свидетелство од 5 одделение на име Ѓорѓиоски Дарко, с. Локвица, Мак. Брод. (23081)

Свидетелство на име Лирие Емини, Тетово. 23083

Индекс бр. 2593 издаден од Економски факултет на име Смилковски Ивица, Пробиштип. (23068)

Дозвола ЦМТ бр. 0470 и зелениот картон со матичен број 0470 издадени од Министерство за сообраќај и врски на име МАКТРАНС АД, ул. "Коста Новаковиќ бр. 16, Скопје. (22782)

Диплома на име Сашо Стојчев, Св. Николе. 22807

Диплома на име Глигорова Марија, Штип. (22810)

Диплома на име Илијеска Анита, ул. "Мечкин Камен" бр. 18, Прилеп. (22815)

Диплома издадена од ЕТУЦ "Коце Металец" на име Спасевски Зоран, Скопје. (22843)

Диплома на име Илиевска Елвира, Куманово. 22876

Диплома на име Кирил Димитриев, Кочани. 22880

Диплома на име Фазлагик Фарук, Велес. (22886)

Диплома на име Мустафи Рефет, Гостивар. (22946)

Диплома на име Фатиме Садик, Тетово. (22949)

Диплома на име Нехат Османи, с. Каменане, Тетово. (22950)

Диплома издаден од СТУ "Цветан Димов" Скопје на име Радуловиќ Зоран, Скопје. (22982)
 Диплома на име Симеон Костадинов, Винаца. (23063)
 Здравствена книшка на име Табаковиќ Фатима, Велес. (22814)
 Здравствена книшка на име Јакупи Јалдрита, Битола. (22817)
 Здравствена книшка на име Јакупи Јузуме, Битола. (22818)
 Здравствена книшка на име Бабаровска Светлана, Битола. (22819)
 Здравствена книшка на име Есад Шатара, с. Г. Оризари, Велес. (22885)
 Здравствена книшка на име Богдановска Лидија, Битола. (22889)
 Здравствена книшка на име Коруневски Стефче, Битола. (22890)
 Здравствена книшка на име Гарандзов Златко Антонио, Прилеп. (22943)
 Здравствена книшка на име Александар Десановски, Битола. (23072)
 Здравствена книшка на име Мемедова Шехерзада, Битола. (23073)
 Здравствена книшка на име Георгиева Виолета, Битола. (23074)
 Здравствена книшка на име Мреношка Горјанка, Битола. (23075)
 Здравствена книшка на име Трајанка Атанасоска, Битола. (23076)
 Здравствена книшка на име Реџеповска Мидет, Битола. (23077)
 Здравствена книшка на име Јончев Владимир, Битола. (23078)
 Здравствена книшка на име Тончев Александар, Велес. (23089)
 Лична карта на име Чурчиски Зоран, ул. "Прилепска" бр. 5, Тетово. (23082)
 Уверение на име Даниела Ташова, с. Бурилчево, Кочани. (22940)
 Даночна картичка бр. 4028997114503 издадена од Управа за приходи на име ИГМ Вратница, Тетово. (22964)
 Даночна картичка бр. 4030000379019 издадена од Управа за приходи Скопје на име Херц Стил, Скопје. (23053)
 Решение, согласност за увоз бр. 1010-3898/2 (контингент) за увоз на керамида издадено од Министерство за Економија-Скопје на име "ДРВОМЕТАЛНА" ДООЕЛ, ул. "Првوماјска" бб, Скопје. (23039)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11, член 15 став 1 алинеја 1, член 16 став 1 и членови од 17 до 34 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ ЗА ГРЕЈНАТА СЕЗОНА 2002/2003 ГОДИНА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. "Железничка" бб - Скопје.

1.2. Предмет на набавката е набавка на екстра лесно масло за горење за грејната сезона 2002/2003 година, во количина од 500.000 литри.

1.3. Спецификацијата - Прегледот со распоредот и количините на маслото за горење по општини и објекти може да се добие во Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, секој работен ден од 8 - 15 часот.

1.4. Екстра лесното масло за горење треба да одговара на пропишаните стандарди или на стандардите прифатени од Република Македонија.

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, во согласност со Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на екстра лесното масло за горење.

2.3. Понудата треба да содржи единечна цена во денари по тон и вкупна цена за целата набавка со сите трошоци вклучувајќи ги и трошоците за утовар, транспорт и истовар до крајните корисници, според Спецификацијата од точка 1.3. од овој повик.

2.4. Понудата треба да содржи рок и начин на плаќање.

2.5. Понудата треба да содржи рок за испорака.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот треба да ја достави следната документација

3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или фотокопии заверено кај нотар, за економската и финансиската способност на понудувачот.

Странскиот понудувач треба да достави ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија кој треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години, преведен на македонски јазик и заверен кај нотар.

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.3. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.4. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на дејност.

3.5. Извод од регистрација на дејност.

Наведените документи, освен изводот од регистрација на дејност, не смеат да бидат постари од 6 месеци и истите треба да се во оригинал или во фотокопии заверено кај нотар.

3.6. Доказ за техничката способност на понудувачот:

- Список на главни испораки на маслото за горење во последните три години со износите, датумите и примачите и сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на екстра лесното масло за горење.

3.7. Понудувачот треба да приложи писмено овластување за претставникот на понудувачот за учество на јавното отворање.

3.8. Понудувачот треба да достави гаранција за квалитетот.

3.9. Понудувачите со понудата треба да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција на износ од 750.000,00 во смисла на член 58 од Законот за јавни набавки.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере според следните критериуми:

- цена50 поени;
- рок на испорака30 поени; и
- рок на плаќање20 поени.

Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан и заверен од понудувачот.

5.3. Рокот за доставување на понуда е 15 дена од денот на објавувањето во весникот "Дневник" и во "Службен весник на РМ".

Во случај на неистовремено објавување на овој повик важи рокот од објавувањето во последното средство за јавно информирање.

5.4. Доставувањето на понудите може да се изврши преку пошта на адреса Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. "Железничка" бб, со предавање во архивата на Службата или со предавање на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 18.09.2002 година, во 11 часот во просториите на Службата, ул. "Железничка" бб - Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок ќе се сметаат за задоцнети, а оние кои не се изработени според барањата од овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој повик нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат во Службата на телефон 123-238.

Комисија за јавни набавки

Република Македонија

Проект за олеснување на трговијата и транспортот во југоисточна Европа

Надзор на градежни работи за изградба на граничниот премин Табановце и реконструкција на граничните премини Дево Баир и Кафасан

Кредит бр. 3402-МК

Барање за пројавување на интерес

1. Ова барање за пројавување на интерес следи по генералната објава за набавки за овој проект која се појави во "Development Business", бр. 535 од 31 мај 2000.

2. Владата на Р. Македонија се пријави за кредит од Меѓународното здружение за развој (IDA) и има намера да употреби дел од средствата обезбедени со овој кредит за плаќањата од Договорот, означен како

3. Услугите вклучуваат:

Надзор на градежни работи кои се обврски на изведувачот, осигурување дека работите се извршуваат според:

(1) одобрените главни (детални) проекти и спецификации; и (2) одобрениот динамички план за градежните активности, како и употреба на материјалите според пропишаниот квалитет и неопходни сертификати.

4. Царинската управа на Р. Македонија сега ги повикува соодветните консултанти да го пројават својот интерес за обезбедување на услугите. Заинтересираните консултанти мора да обезбедат информации кои ќе покажат дека тие се квалификувани за вршење на услугите (брошури, опис на слични задачи, искуство со слични услови, соодветни квалитети на персоналот, и.т.н.). Консултантите може да се здружат за да ги зајакнат своите квалификации.

5. Консултантот ќе биде избран во согласност со постапките наведени во Прирачникот на Светска Банка: "Избор и вработување на консултанти од Банкините Заемоприматели", јануари 1997, дополнет во септември 1997 и јануари 1999.

6. Заинтересираните консултанти може да добијат понатамошни информации од документите на долунаведената адреса:

Царинска Управа на Република Македонија
Лазар Личеноски 13, 1000 Скопје, Македонија
тел.: + 389 2 116 188
факс: + 389 2 237 832
ttfse@customs.gov.mk

7. Пријавувањата на интерес мора да бидат доставени до горенаведената адреса не подоцна од 7 октомври 2002 година.

Republic of Macedonia

Trade and Transport Facilitation in Southeast Europe Project

Supervision of Civil Works for Border Crossing Points - Tabanovce, Devo Bair and Kafasan

Credit No.: 3402 MK

Request for Expressions of Interest

1. This Request for Expressions of Interest follows the general procurement notice for this Project that appeared in "Development Business", issue no.535 of May 31, 2000.

2. The Government of the Republic of Macedonia has received a credit from the International Development Association and intends to apply part of the proceeds of this credit to payments under the contract for the Supervision of Civil Works for construction of Border Crossing Points - Tabanovce, Devo Bair and Kafasan.

3. The Services include:

Supervising the civil works provided by the Contractor, ensuring that the works are implemented according to: (i) endorsed main (detailed) designs and specifications; and (ii) agreed and endorsed with the contractor, time schedule of construction activities and using the prescribed quality materials with necessary certificates where required.

4. The Customs Administration of the Republic of Macedonia now invites the eligible consultants to indicate their interest in providing the Services. The interested consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the Services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions, availability of appropriate skills among staff, etc.). Consultants may associate to enhance their qualifications.

5. A consultant will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank's Guidelines: Selection and Employment of Consultants by Bank Borrowers, January 1997, revised in September 1997 and January 1999.

6. The interested consultants may obtain further information from Background documents at the address given below:

Customs Administration of the Republic of Macedonia
Lazar Licenski 13, 1000 Skopje, Republic of Macedonia
Tel: + 389 2 116 188 (extension 110), from 09.00 to 12.00
Fax: + 389 2 237 832
ttfse@customs.gov.mk

7. Expressions of interest must be delivered to the address above no later than October 7th, 2002.

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-67/189 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ПО ВТОР ПАТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: Свежи колачи по Список бр. 1.

Заинтересираните понудувачи списокот со бараните количини на производи и сите други потребни елементи можат да го добијат во просториите на Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје, соба 710, во време од 10,00-13,00 часот.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

5. Бараните производи по својот квалитет треба во целост да ги исполнуваат условите предвидени со важечките прописи и нормативи.

6. Набавката е не делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и се-диштето на понудувачот,
- цена со пресметан ДДВ. ДДВ посебно да е пресметан и искажан во цената,
- начин на плаќање,
- рок на испорака,
- опис на квалитет и потекло на производот.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- техничко технолошки бонитет, расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|--|------------|
| - техничко технолошки можности за производство-испорака и квалитет | 50 бодови, |
| - цена | 40 бодови, |
| - начин и услови на плаќање | 5 бодови, |
| - рок на испорака | 5 бодови. |

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден оригинален примерок, што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот на адреса: Министерство за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, најдоцна до 16.09.2002 година или со предавање на Комисијата за јавни набавки на лице место, на денот на јавното отворање.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 18.09.2002 година со почеток во 12,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-ниот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои не се во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-67/201 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката:

- Грав во зрно, I-ва класа калибриран, реколта 2002 год 80.000 кг.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

5. Барани производот по својот квалитет треба во целост да ги исполнува условите од член 355 од Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките („Службен лист" бр. 29/79 и 53/87).

6. Испорака на бараниот производ е најдоцна до 15.11.2002 година франко гарнизон Скопје, да биде пакуван во поли-пропиленски вреќи од 50 кг. нето тежина.

7. За бараниот производ се бара гаранција на квалитетот од најмалку 2 (две) години сметано од денот на испораката.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и се-диштето на понудувачот,
- цена со пресметан ДДВ. ДДВ посебно да е пресметан и искажан во цената,
- начин на плаќање,

- рок на испорака,
- опис на квалитет и потекло на производот,
- мостра на понудениот производ.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - цена | 30 бодови, |
| - квалитет | 50 бодови, |
| - начин и услови на плаќање | 10 бодови, |
| - рок на испорака | 10 бодови. |

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден оригинален примерок, што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот на адреса: Министерство за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, најдоцна до 16.09.2002 година или со предавање на Комисијата за јавни набавки на лице место, на денот на јавното отворање.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 18.09.2002 година со почеток во 10,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои не се во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 29/2002

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Осигурување на моторни возила на Министерството за внатрешни работи по автомобилска одговорност за период од 01.06.2001 до 01.06.2003 година - по преглед.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на осигурувачот.
2. Висина на премија.
3. Висина на бонус.
4. Начин на плаќање.
5. Рок на исплата на оштетни побарувања.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Придружната документација која осигурувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи:

1. Извод од регистрација на дејноста.
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ОСИГУРУВАЧ:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - висина на премија | 35 поени, |
| - висина на бонус | 30 поени, |
| - рок на плаќање на премија | 20 поени, |
| - рок на испорака | 15 поени. |

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рок на важност на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 11.09.2002 година во 10,00 часот, кога ќе се отворат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Заедно со понудата понудувачите да достават примерок од полисата.

Прегледите за возилата може да се подигнат во зграда 5, кат 3, канцеларија бр. 18.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 142-251.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 и член 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002 - пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува

**ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 7/02
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО
УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ
(ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО
ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ИНФОРМАТИЧКА
ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ И МЕНАЦИРАЊЕ
НА ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИСИ, СЕРТИФИКАТИ
И ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЈАВНИ КЛУЧЕВИ (РКИ)**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на ограничениот повик е Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на ограничениот повик е прибирање документација за претходно утврдување на подобноста (претквалификација) на понудувачите како можни носители на набавката, испорака и монтажа на:

- Информатичка технологија за издавање и менаџирање на електронски потписи, сертификати и инфраструктура за јавни клучеви (РКИ).

1.3. На ограничениот повик има право да достави пријава секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавката.

1.4. Право да достават пријава имаат и група на понудувачи кои склучиле договор за деловно техничка соработка, но во тој случај секој од понудувачите е должен да ја достави потребната документација која задолжително треба да се приложи кон пријавата, а која е таксативно наведена во точката 3 од овој оглас.

Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Министерството за финансии на РМ има потреба од претходно утврдување на подобноста на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметната набавка.

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се побара понуда за извршување на набавката: информатичка технологија за издавање и менаџирање на електронски потписи, сертификати и инфраструктура за јавни клучеви (РКИ).

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација согласно со член 38 од Законот за јавни набавки, за:

3.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс);

3.2. Техничко-технолошки бонитет:

- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;

- организација на фирмата;

- менаџерска способност;

- искуство и стручен кадар за извршување на набавката;

3.3. Економско-финансиски бонитет издаден од Централниот регистар согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на Правилникот за содржината на документот за бонитет "Службен весник на РМ" бр. 55/98);

- Документот за бонитет на странското правно и физичко лице, треба да биде доставен согласно член 24 став 3 од Законот за јавни набавки;

3.4. Прашалник

Понудувачот е должен да го достави пополнет прашалникот подигнат од Секторот за информатика при Министерството за финансии.

Прашалникот се подига од лице овластено од понудувачот со приложена изјава под материјална морална и кривична одговорност дека содржината на прашалникот и одговорите на понудувачот нема да бидат копирани, отуѓени или дистрибуирани на било какво начин (Податоците се од доверлив карактер и стриктно се однесуваат меѓу странката набавувач и странката потенцијален добавувач. Пренесување на информации на трета страна е строго забранет).

3.5. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - потврда од надлежен Основен суд), не постара од шест месеци од денот на издавањето;

3.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци), не постаро од шест месеци од денот на издавањето;

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци;

3.8. Извод од судска регистрација на дејноста (комплет во влошката 3 од изводот и истовремено дејноста за производство и/или промет на големо и мало на информатичка опрема да биде заокружена);

3.9. Список на главни испораки на информатичка опрема, односно, на информатички системи во последните 3 (три) години со називи на примачите;

3.10. Список на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност за конфигурирање, инсталација, монтажа и одржување на понудената опрема (дипломи, сертификати и сл.);

3.11. Доказ (сертификати или добиени атести од домашни и меѓународни институти) дека целокупната понудена опрема е во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија;

3.12. Организација и место на одделението за развој и истражување, буџетот потрошен за оваа намена во последните 3 години, како и проценка за инвестирањето на фирмата за развој и истражување во следните 3 години;

3.13. Информација за местото (позиција) што фирмата го зазема на пазарот;

3.14. Понудувачот задолжително треба да достави примерок од овластувањето на производителот за опремата која ја нуди и заверен судски превод на македонски јазик од истото.

Целокупната потребна документација наведена во точката 3 треба да биде доставена на македонски јазик.

Сите барани документи наведени во точката 3 треба да бидат доставени во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Рокот за доставување на документацијата изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на ограничениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе пристигнат во архивата на Министерството за финансии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат изработени според барањата на овој повик како и оние кои ќе бидат несоодветно комплетираны ќе бидат исклучени од понатамошна постапка.

4.3. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", како бројот на овој ограничен повик. Ковертите не треба да содржат никакви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат понудувачите.

4.4. Документацијата и другите податоци, во согласност член 55 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15:30 часот секој работен ден).

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за здравство, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 26/2002

1. Општи одредби

1. Набавувач на Отворениот повик бр. 26/2002 е Министерството за здравство, со седиште на ул. "50-та Дивизија" бр. 6.

2. Предмет на набавка

- Изградба на нова амбуланта во с. Ново Село - 2 - Медицински центар - Тетово;
- Изградба на нова амбуланта во с. Норово - Здравствен дом - Крушево.

2.1. Набавката е делива.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Содржина на понудите

4.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

4.2. Цени на секоја позиција за набавка според проектот од тендерската документација како и вкупната цена со сите давачки.

4.3. Рок на извршување на работите.

4.4. Начин на плаќање.

4.5. Фактор за непредвидени работи.

5. Придружна документација

Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие треба да бидат нумерирани според следниот редослед:

5.1. Извод од судска регистрација на понудувачот согласно Законот за трговски друштва.

5.2. Понудувачот треба да приложи документ за финансиска и економска способност согласно Законот за јавни набавки и член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002). Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, во оригинал или копии заверено кај нотар, како и потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки. Странските понудувачи согласно со Законот за јавни набавки и измените на Законот за јавни набавки треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за економското работење во последните три години.

5.3. Понудувачот треба да достави доказ дека нема судска забрана за вршење на дејноста. Документот не

треба да биде постар од шест месеци и во оригинал или копии заверено кај нотар.

5.4. Документ дека за понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација. Документот да не биде постар од шест месеци и во оригинал или копии заверено кај нотар.

5.5. Список на главни испораки и изведување на градежни работи во областа на здравството.

5.6. Доказ за техничка опременост за изведување на вакви работи.

5.7. Доказ за кадровска опременост за изведување на вакви работи.

5.8. Изјава дека понудувачот е во состојба да обезбеди банкарска гаранција во висина од 30% од вредноста на понудата доколку понуди услов за авансно плаќање.

5.9. Изјава од понудувачот дека е во состојба да обезбеди банкарска гаранција, во висина од 5% од вредноста на понудата заради обезбедување на исполнување на договор.

5.10. Сите документи да бидат доставени во оригинал или копија заверени од нотар.

6. Тендерска документација

6.1. Тендерската документација може да се подигне во Министерството за здравство секој работен ден, во време на траењето на повикот.

6.2. Пред подигање на тендерската документација понудувачот треба да уплати 5.000,00 денари неповратен надомест на:

- Трезорска сметка - 100000000063095

- Сметка на Буџетски корисник - 190010043463119

- Приходна шифра - 723819-12

- ЕДБ - 4030990253804

- Депонент на: Народна банка на РМ

Покрај доказ за уплатените парични средства, понудувачот за да ја подигне документацијата потребно е да достави и писмено барање составено на меморандум за подигање на истата.

7. Критериуми за избор на најповолен понудувач

- цена,

- квалитет,

- рок на изведба,

- гаранција,

- начин на плаќање.

8. Начин и рок на доставување на понудите

8.1. Целокупната документација се доставува на начин согласно член 52 од Законот за јавни набавки.

8.2. Повикот трае заклучно до ден 12.09.2002 година, кога и понудите треба да бидат пристигнати/предадени во архивата на Министерството за здравство до 10,00 часот, а отворањето на понудите ќе се одржи на ден 12.09.2002 година во 12,00 часот во просториите на Министерството за здравство во присуство на понудувачите.

8.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Министерство за здравство ул. "50-та Дивизија" бр. 6 - Скопје, за Комисија за јавни набавки - контакт телефон: +389-02-128-052.

8.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

8.5. Понудите што нема да бидат доставени до утврдениот рок, како и оние што не се изработени според барањата на отворениот повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

Б А Р А Њ Е **ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 1/2002 ЗА НАБАВКА** **НА РАБОТНИ УНИФОРМИ ЗА ШУМСКАТА** **ПОЛИЦИЈА**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачателот на повикот е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје.

1.2. Предмет на набавката е набавка на работни униформи за шумската полиција - маскирни работни униформи:

1.2.1. Виндјакна	90 броја,
1.2.2. Панталони	180 броја,
1.2.3. Волнени блузи со рол јакни	90 броја,
1.2.4. Кошули со кратки ракави	180 броја,
1.2.5. Маици	200 броја,
1.2.6. Капи (безбол)	100 броја,
1.2.7. Чевли со високи ѓонов	100 пара.

1.3. Посебни карактеристики на производите:

1.3.1. Виндјакната е од шарено маскирно платно со стандарден крој и влошка (50% памук и 50% синтетика).

1.3.2. Панталоните се со стандарден крој и од ист материјал како и виндјакната.

1.3.3. Волнената блуза е изработена со рол јакна.

1.3.4. Кошулата со кратки ракави е од ист дезен како и виндјакната.

1.3.5. Маиците се со шарен маскирен дезен 100% памук.

1.3.6. Капата е од истиот материјал како и виндјакната.

1.3.7. Чевлите се изработени од кожа со висок ѓон.

1.4. Понудувачот може да достави поединечно понуда, понудата за виндјакната и пантолоните е неделива.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи: името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Единечна цена и вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

2.3. Начин и рок на плаќање.

2.4. Рок на извршување на набавката.

2.5. Рок на важност.

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки)

3.1. Извод од регистрација на дејноста.

3.2. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар во оригинал или копие заверено кај нотар, како и потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.3. Доказ и тоа извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар дека не е отворена стечајна постапка или ликвидација.

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.

Таксативно бараните податоци во спротивно ќе се сметаат за нецелосно и не ќе се земат за разгледување.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од Законот за јавни набавки)

- цена	30,
- рок на испорака	20,
- квалитет	30,
- начин на плаќање	20.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Рок на доставување на понудите е 10 (десет) дена од објавувањето на барањето во јавно гласило.

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават во согласност со член 56 и 57 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), преку пошта или во архивата на набавувачот.

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (Комисија за јавни набавки), ул. "Ленинова" бр. 2, 1000 Скопје.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени во согласност со барањето за прибирање понуди, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во ова барање нема да се разгледуваат.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98, 50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5804/2 **ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ** **ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ НА ОСИГУРУВАЊЕ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. "50 Дивизија" бр. 6, Скопје.

2. Предмет на набавката се услуги на осигурување за деловната 2002/2003 година на имотот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија со Подрачните служби и имотот на јавните здравствени организации во Република Македонија и тоа:

А) Осигурување од основни ризици:

1. осигурување на градежните објекти и целокупната медицинска и друга опрема во објектите од опасности од пожар и некои други опасности;

2. осигурување на опремата од кршење и некои други опасности;

3. осигурување на залихите на флотантна основа од опасности од пожар и некои други опасности;

4. осигурување од опасности од провална кражба и разбојништво;

5. каско осигурување на моторни возила со вклучен дополнителен ризик од кражба;

6. осигурување на електронски сметачи, процесори и персонални компјутери.

Б) Факултативно осигурување од дополнителни ризици:

1. поплава, порој и високи води.

3. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

4. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност, пропишана со прописите за осигурување.

5. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

6. Понудата не е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот;
- обемот на покритие на осигурувањето со наброе-ни ризици, одделно за објектите и опремата, а за вози-лата да се наведе која територија ја покрива осигурува-њето и висината на доплатата за територии кои не се покриени и процентот на сопствено учество во случај на кражба;
- висината на стапките за осигурување на предме-тот на осигурување изразени во проценти како и бони-фикациите-попусти по разни основи по предметот на осигурување;
- начин, услови и рок на плаќање на премијата;
- рок на исплата на штети.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Документација за регистрација на друштвото за осигурување и тоа:
 - акт за основање;
 - дозвола за вршење на работи на осигурување;
 - решение за упис во трговскиот регистар.
2. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од Законот за јавни набавки.
3. Потврда од Управата за јавни приходи дека се пла-тени даноците, придонесите и другите јавни давачки.
4. Доказ, извод од судската евиденција или друг со-одветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е из-речена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-носта.

Бараните документи треба да се достават во ориги-нален примерок или во заверено копие од нотар.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-нот за јавни набавки.
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-твено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6-Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 09.09.2002 година до 11,00 часот.
4. Секој учесник може да достави само една понуда.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- | | |
|--|----------|
| - висина на премиска стапка | 35 бода; |
| - бонификација-попусти по разни основи | 25 бода; |
| - обем на покритие на осигурување | 20 бода; |
| - рок и начин на плаќање на премијата | 15 бода; |
| - рок и начин на исплата на штетите | 5 бода. |

VI. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 09.09.2002 година.
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 09.09.2002 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6-Скопје, голема сала на III кат.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата треба да и предадат писмено овластува-

ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-ње на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-ред тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член член 14 став 1 од Законот за јав-ни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98, 50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, обја-вува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5810/2

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, со седиште на ул. "50 Дивизија" бр. 6, Скопје.
2. Предмет на набавката е изведување на градежно занаетчиски работи за реконструкција на Одделението за интензивна нега и полуинтензивна нега при ЈЗО Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања-Охрид.
3. Спецификацијата на градежно-занаетчиските работи со предмер пресметка е дадена во тендерската документација.
- Тендерската документација може да се подигне од ЈЗО Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања-Охрид, секој работен ден.
- Телефони за контакт: 046/277-700 и 046/277-200.
4. Постапката за набавка се спроведува во соглас-ност со одредбите на Законот за јавни набавки.
5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност.
6. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.
7. Понудата не е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот;
- опис на понудените работи со предмер пресметка;
- цена со сите давачки, по системот клуч на рака;
- начин, услови и рок на плаќање;
- рок на изведување.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од Законот за јавни набавки.
 2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се пла-тени даноците, придонесите и другите јавни давачки.
 3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:
 - список (референца) на слични работи извршени во претходниот период;
 - кадровска и техничка опременост.
 4. Извод од регистрацијата на дејноста.
 5. Доказ, извод од судската евиденција или друг со-одветен документ дека не е во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е из-речена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-носта.
 6. Гаранција за квалитет на извршените работи.
- Бараните документи треба да се достават во ориги-нален примерок или во заверено копие од нотар.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 10.09.2002 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки, по системот
- клуч на рака 60 бода;
- референтна листа 40 бода.

VI. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 10.09.2002 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 10.09.2002 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6-Скопје, голема сала на III кат.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 и член 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/02, пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Фондот за водите-Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 5/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател по ограничениот повик е Фондот за водите-Скопје, ул. "Железничка" бр. 62.

2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите за технолошка опрема за Постројка за пречистување на вода од акумулацијата "Прилеп" со капацитет 80 л/с за интервентно водоснабдување на градот Прилеп и монтажа на опремата во градежен објект за кој набавувачот ќе изработи Главен проект според видот на опремата што ќе биде избрана.

3. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветна дејност.

4. Спецификацијата ќе биде дадена во тендерската документација која ќе биде доставена на понудувачите кои ќе бидат избрани во постапката за претквалификација.

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Заинтересираните понудувачи треба да ја достават следната документација во оригинални примероци или фотокопии заверени од нотар и тоа:

- техничко технолошки бонитет,
- економско финансиски бонитет,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на предметната набавка,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка безбедност-забрана за вршење на дејност, издаден од надлежен судски орган,
- документ за регистрација за вршење на дејноста,
- потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по ограничениот повик, а до кои ќе се достави писмено барање за доставување на понуда, задолжително треба заедно со понудата да дадат гаранција во вид на депонирање средства или банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на набавката.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Документацијата по ограничениот повик се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки, во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои ознаката "не отворај", како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Техничката документација се доставува на адреса: Фонд за водите-Скопје, ул. "Железничка" бр. 62, Скопје, преку пошта или преку архивата на Фондот.

IV. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Краен рок за доставување на техничката документација е 10 дена од денот на објавувањето на ограничениот повик, препорачано по пошта или во архивата на Фондот.

Документацијата што не е доставена во утврдениот рок и што не е изработена според барањата на овој повик, нема да се разгледува.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 296-696 и 296-694.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 35 и 36 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/02) и Одлука бр. 02-464/1 од 23.08.2002 година, Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица-Прилеп, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 3/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Набавувач на јавниот повик бр. 3/2002 е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Прилеп, ул. „Браќа Ламески“ бр. 21.

Предмет на јавниот повик бр. 3/2002 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за прибирање на понуди за изведба на градежни, гра-

дежно-занатски и инсталатерски работи на Типски индивидуални станбени згради со катност П+1+По во нас. „11-ти Октомври“ во Прилеп.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност, со седиште во Република Македонија.

Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

Комисијата за јавни набавки на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ - Подрачна единица, Прилеп, има потреба од утврдување на подобноста на понудувачите (претквалификација), преку документација, кои ќе бидат повикани да достават понуди за утврдување на изведувач на градежни, градежно-занатски и инсталатерски работи на Типски индивидуални станбени згради во нас. „11-ти Октомври“ - Прилеп.

Претквалификација на понудувачите, без присуство на нивни претставници (член 38 од Законот за јавни набавки) се врши врз основа на оценка дали:

- техничко-технолошки бонитет,
- економско-финансиски бонитет, оригинал или копије заверено на нотар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
- менаџерска способност,
- искуство и стручен кадар,
- потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност и
- документ за регистрација за вршење на нивната дејност.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите од точка 2 од овој повик.

Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Тој не смее да содржи никаква ознака со кој би можел да се идентификува понудувачот.

Рок и прием на документацијата изнесува 10 (десет) дена од денот на објавата.

Понудите се доставуваат до набавувачот Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Прилеп, ул. „Браќа Ламески“ бр. 21, Прилеп, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта или со предавање во архивата на набавувачот. Ограничениот повик трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во други средства за јавно информирање.

Увид во тендерската документација е можен секој работен ден во просториите на - ЈПССДП на РМ - Подрачна единица Прилеп, ул. „Браќа Ламески“ бр. 21 во Прилеп.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според бараните содржини во повикот, нема да се разгледува.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98) и Одлуката бр. 48-32/8 од 17 јули 2002 година, Комисијата за јавни набавки за Пописот на населението, домаќинствата и становите, 2002 година, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР.1 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕДИУМСКА КАМПАЊА ЗА ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВОТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2002 ГОДИНА (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Државната пописна комисија, со седиште во Скопје на ул. „Даме Груев“ бр. 4.

1.2. Предмет на набавката: Имплементација на медиумската кампања за Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002 година (Пописот, 2002 година).

1.3. Право на учество има секој заинтересиран понудувач. Понудата може да биде доставена и од група на понудувачи.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Имплементација на медиумската кампања за Пописот, 2002 година која се состои во:

2.1. Изработка на термински план за медиумска кампања за Пописот 2002 година

2.2. Сервисирање на медиумската кампања (од почеток до крај)

2.3. Следење на медиумската кампања

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Документ со основните информации за медиумската кампања за Пописот, 2002 (содржините кои треба да бидат емитувани/објавени; времетраењето на медиумската кампања; медиумите на кои треба да се емитира/објавуваат содржините-генерално и други податоци).

3.2. Тендерската документација заинтересираните понудувачи може да ја подигнат во седиштето на Државната пописна комисија (во просториите на Државниот завод за статистика) на адреса: ул. „Даме Груев“ бр. 4, Скопје, секој работен ден од 7,30 до 15,30 часот, (канцеларија бр. 50) во времетраењето на јавниот повик.

3.3. Тендерската документација се добива со надомест од 200,00 денари кои се плаќаат во готово при подигањето.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

4.2. Термински план за емитирање на медиумската кампања на Пописот 2002 година, план за сервисирање и следење на медиумската кампања (точка 2.1. - 2.3.), во време за извршување (од почеток, за време на траењето и завршувањето) според елементите наведени во тендерската документација.

4.3. Вкупна цена во денари за извршување на набавката (со и без ДДВ).

4.4. Рок на важност на понудата.

4.5. Начин на плаќање.

4.6. Податоци за трето лице (подизведувач) за делот од понудата што го доверува за извршување со подоговор на тоа лице.

5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Извод од регистрацијата на дејноста.

5.2. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар, а за странско правно или физичко лице кое се

јавува како понудувач, ревизорски извештај составен во согласност со член 24, став 3 од Законот за јавни набавки.

5.3. Доказ дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација издадена од суд.

5.4. Доказ од надлежен орган дека со правосилна судска одлука не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.

5.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платежни даноци, придонеси и други јавни давачки.

5.6. Референтна листа

Документите да бидат во оригинален примерок или копија заверена од нотар и да не бидат постари од 6 (шест) месеци, освен за точка 5.1.

6. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

6.1. Квалитет	450 бода;
6.2. Цена за извршување на работите	400 бода;
6.3. Рокови и начин на извршување на работите	80 бода;
6.4. Начин на плаќање	70 бода;

7. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

7.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

7.2. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

7.3. Рок на доставување на понудата е до 12.09.2002 година до 12 часот.

7.4. Понудата се доставува по пошта препорачано или со предавање во писарницата на Државната пописна комисија на адреса: Државна пописна комисија, ул. „Даме Груев“ бр. 4, Скопје.

8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

8.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на 12.09.2002 година, во просториите на Државниот завод за статистика, ул. „Даме Груев“ бр. 4, со почеток во 12 часот во присуство на овластени претставници на понудувачите.

8.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на нарачателот нема да се разгледуваат.

8.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

Телефон за дополнителни информации 02/295-850 и 295-678.

Комисија за јавни набавки

Единицата за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 33/27/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

Изведба на проект Реконструкција на улични водоводни цевки на девет улици во нас. Баир во Битола со вкупна должина од 1712м.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 900,00 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копие заверено кај нотар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет.

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци).

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Ефикасност	20 поени,
5.3. Рок за изведување на работите	15 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Начин на плаќање	5 поени,
5.6. Референц листа	5 поени,
5.7. Опис на методологијата	5 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: „Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија“, ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 06.09.2002 година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 06.09.2002 година во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

Единицата за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 34/28/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

Изведба на проект Реконструкција на водоводот на улици „М. Тито“ и „23 Август“ - Берово.

Замена на стари водоводни цевки во должина од 1925 метри со дијаметар 225 мм и 160 мм со притисок од 10 бари, вклучувајќи ги сите потребни објекти долж трасата.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса ул. “Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 600 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копие заверено кај нотар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет.

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци).

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|-----------------|-----------|
| 5.1. Цена | 40 поени, |
| 5.2. Ефикасност | 20 поени, |

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 5.3. Рок за изведување на работите | 15 поени, |
| 5.4. Техничка и кадровска опременост | 10 поени, |
| 5.5. Начин на плаќање | 5 поени, |
| 5.6. Референц листа | 5 поени, |
| 5.7. Опис на методологијата | 5 поени. |

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: “Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија“, ул. “Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 09.09.2002 година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 09.09.2002 година во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

Единицата за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 35/29/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

Изведба на проект Изработка на фекална и атмосферска канализација и поплочување на улицата „Ленинградска“ во Гостивар.

Тотална должина на фекалната канализација изнесува 422 метри, атмосферската канализација 245 метри, и поплочување на улицата 2000 м².

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса ул. “Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 700,00 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копие заверено кај нотар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет.

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци).

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Ефикасност	20 поени,
5.3. Рок за изведување на работите	15 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Начин на плаќање	5 поени,
5.6. Референц листа	5 поени,
5.7. Опис на методологијата	5 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: "Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија", ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 10.09.2002 година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 10.09.2002 година во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Врз основа на член 11 и 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Јавното претпријатие за уредување на градежно земјиште и одржување на комунална инфраструктура "Кратово" од Кратово, објавува

Б А Р А Њ Е ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОД ВО СЕЛО КРИЛАТИЦА ОПШТИНА КРАТОВО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Јавно претпријатие за уредување на градежно земјиште и одржување на комунална инфраструктура "Кратово" од Кратово-плоштад "Маршал Тито" бб, Кратово.

1.2. Предмет на набавката е: изградба на водовод во село Крилатица, општина Кратово.

1.3. Обем на работите даден во тендерската документација.

1.4. Барањето е јавно, отворено и анонимно.

1.5. Право на учество имаат сите правни и физички лица.

1.6. Отворањето на понудите ќе биде извршено без присуство на јавноста.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во Јавното претпријатие "Кратово" од Кратово.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да содржи име, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Понудата треба да содржи единични цени по позиции и вкупна цена на понудата според тендерот, искажана во денари со ДДВ.

3.3. Кон понудата задолжително да се достави придружна документација во согласност со членовите 46 и 56 од Законот за јавни набавки (извод од регистрацијата на дејноста, документ за бонитет и писмена изјава на понудувачот дека не е под стечај и др.).

IV. РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Рок на доставување на понудите е 10 (десет) дена од денот на објавувањето на барањето.

4.2. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на субјектот.

4.3. Понудите да се доставуваат по пошта или се предаваат во ЈП "Кратово"-Кратово.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со еден понуда.

4.5. Понудите се доставуваат задолжително во писмена форма на адреса: ЈП за уредување на градежно земјиште и одржување на комунална инфраструктура "Кратово" од Кратово, плоштад "Маршал Тито" бб.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно барањето за прибирање на понудите, како и оние кои ја немаат целокупната документација нема да се разгледуваат.

5.2. Тендерската документација може да се подигне во ЈП "Кратово" од Кратово, од 10-14 часот секој работен ден.

Комисија за јавни набавки

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Јавното претпријатие за уредување на градежно земјиште и одржување на комунална инфраструктура "Кратово" од Кратово, објавува

Б А Р А Њ Е **ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФИЛТЕР СТАНИЦА ВО СЕЛО ПРИКОВЦИ-ОПШТИНА КРАТОВО**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Јавно претпријатие за уредување на градежно земјиште и одржување на комунална инфраструктура "Кратово" од Кратово-плоштад "Маршал Тито" бб.

1.2. Предмет на набавката е: реконструкција на филтер станица во с. Приковци-општина Кратово.

1.3. Обем на работите даден во тендерската документација.

1.4. Барањето е јавно, отворено и анонимно.

1.5. Право на учество имаат сите правни и физички лица.

1.6. Отворањето на понудите ќе биде извршено без присуство на јавност.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во Јавното претпријатие "Кратово" од Кратово од 10-14 часот, секој работен ден.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да содржи име, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Понудата треба да содржи единични цени по позиции и вкупна цена на понудата според тендерот, искажани во денари со ДДВ.

3.3. Кон понудата задолжително да се достави придружна документација во согласност со членовите 46 и 56 од Законот за јавни набавки (извод од регистрација на дејност, документ за бонитет, писмена изјава од понудувачот дека не е под стечај и др.).

4. РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Рок на доставување на понудите е 10 дена од денот на објавувањето на барањето.

4.2. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на субјектот.

4.3. Понудите се доставуваат по пошта или се предаваат во ЈП.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

4.5. Понудите се доставуваат задолжително во писмена форма на адреса: ЈП "Кратово" од Кратово-плоштад "Маршал Тито" бб.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно барањето за прибирање на понуди, како и оние кои ја немаат целокупната документација нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на ЈП Македонски железници, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-1149/2 **ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА БРУТО АДМИНИСТРАТИВЕН ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ОКОЛУ 200 М² (ВО БЛИЗИНА НА УПРАВНАТА ЗГРАДА НА ЈП МЖ - СКОПЈЕ)**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

- ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, ул. "Железничка" 50б.

1.2. Предмет на набавката:

- Бруто административен деловен простор од околу 200 м² (во близина на управната зграда на ЈП МЖ-Скопје).

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за економската и финансиската состојба како и техничката способност на понудувачот согласно член 23 од Законот за јавни набавки.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет, за домашниот понудувач чија содржина е пропишана од министерот за финансии со правилник или за странското правно или физичко лице сертификат за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустрија, трговија, занаетчиство, земјоделство или професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција и потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки согласно член 24 од Законот за јавни набавки и

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејност, издаден од страна на судот, согласно член 26 од Законот за јавни набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или тие доколку се фотокопии да бидат заверени на нотар.

3.4. Понудата треба да содржи единечна цена, која треба да биде конечна, со пресметан данок на додадена вредност.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според член 27 од Законот за јавни набавки по следното квантифицирање:

- цена на производ	максимум 40 бода,
- квалитет на производ	максимум 30 бода,
- начин и рок на плаќање	максимум 20 бода,
- рок на испорака	максимум 10 бода.

V. РОК И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот, во согласност со член 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови согласно член 56 од Законот за јавни набавки.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на отворениот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средина на пликот треба да биде назначена адреса на набавувачот.

Првиот внатрешен плик во кој е придружната документација ја носи ознаката “документација”, Вториот внатрешен плик во кој е понудата ја носи ознаката “понууда”.

5.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на ЈП “Македонски железници”-Дирекција согласно член 55 од Законот за јавни набавки, најдоцна до 11.09.2002 година до 12,00 часот, со обезбеден доказ за датумот на предавање на понудата.

Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 11.09.2002 во 13,00 часот во просториите на ЈП Македонски железници-Дирекција-Скопје.

5.4. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

5.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени во согласност со одредбите за отворениот повик од Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

6.2. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите, потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

6.3. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

6.4. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 02 115 419.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ” бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ОУ “Димо Хаџи Димов”- Скопје, објавува

Б А Р А Њ Е

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 1/2002

1. Набавувач: ОУ “Димо Хаџи Димов”-Скопје.

2. Предмет на набавката е организирање исхрана за учениците за учебната 2001/2002 година.

а) како храна ќе се користат пекарски производи (бели печива) во количина што ќе се утврдува месечно према барањата на учениците;

б) јогурт;

в) топол оброк и доручек.

3. Понудата треба да содржи:

- назив на понудувачот;

- поединечна цена искажана во денари со данок на промет;

- начин и услови на плаќање;

- рокови на испорака.

4. Документите во согласност со член 43 од Законот за јавни набавки (извод од регистрацијата, документ за бонитет од Заводот за платен промет, оригинал или заверена копија и писмена изјава на понудувачот дека не е под стечај потпишана од одговорно лице).

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цената, квалитетот, начинот на плаќање и рокот на испорака.

6. Рок и начин на достава на понудите:

-рок на доставување на понудите е 10 дена од денот на објавувањето;

- понудите кои не ги содржат бараните податоци или ја немаат бараната документација и не се навреме доставени нема да бидат разгледувани;

- понудите и другата документација да се достават во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки;

- понудите да се достават на адреса: ОУ “Димо Хаџи Димов”, ул. “Ангел Динев” бб, Скопје;

- отворањето на понудите ќе се врши без присуство на понудувачите.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ” бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ОУ “Димо Хаџи Димов”- Скопје, објавува

Б А Р А Њ Е

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 2/2002

1. Основното училиште “Димо Хаџи Димов”-Скопје, располага со деловен простор со површина од 300 м², чиста површина. Истиот училиштето го дава под наем, а висината на наемнината е во согласност со критериумите на Министерството за образование (почетна цена е 3 ДМ/м²).

2. Понудата треба да содржи:

- назив на понудувачот;

- понудена месечна закупнина по м²;

- начин и услови на плаќање;

- рок на плаќање.

3. Документите во согласност со член 43 од Законот за јавни набавки (извод од регистрацијата, документ за бонитет од Заводот за платен промет, оригинал или заверена копија и писмена изјава на понудувачот дека не е под стечај потпишана од одговорно лице).

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- понудената закупнина по м²;

- услови на плаќање;

- тековно одржување на деловниот простор и други погодности за работењето на училиштето.

5. Рок и начина на достава на понудите:

- -рок на доставување на понудите е 10 дена од денот на објавувањето;

- понудите кои не ги содржат бараните податоци или ја немаат бараната документација и не се навреме доставени нема да бидат разгледувани;

- понудите и другата документација да се достават во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки;

- понудите да се достават на адреса: ОУ “Димо Хаџи Димов”, ул. “Ангел Динев” бб, Скопје;

- отворањето на понудите ќе се врши без присуство на понудувачите.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 95 и член 95-ж од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), Агенцијата на Република Македонија за приватизација, објавува

ЈАВЕН ПОВИК

ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ ДРУШТВА

1. ДОО „Југосуровина-Кисела Вода”-Скопје

- дејност - собирање, сортирање и преработка на индустриски сировини и отпадоци;

- број на вработени - нема податоци;

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 13.150 ЕВРА, што претставува 28,72% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 90%;

- минимална продажна цена на уделот: 1.315 ЕВРА.

2. ДОО „Сервис и хартија Сотир и др.“ - Скопје
- дејност - собирање и преработка на индустриски отпадоци;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 143.838 ЕВРА, што претставува 51,53% од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 90%;
- минимална продажна цена на уделот: 14.384 ЕВРА.

3. ДОО „ДАМЈАН ПЛАСТ“ - Радовиш
- дејност - друга преработка на пластични маси;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 113.798 ЕВРА, што претставува 43,64% од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 50%;
- минимална продажна цена на уделот: 56.899 ЕВРА.

4. ДОО „Врсаково“ - Штип
- дејност - поделство;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 935.119 ЕВРА, што претставува 98,94% од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 90%;
- минимална продажна цена на уделот: 93.512 ЕВРА.

5. ДОО „Ресена“ - Ресен
- дејност - производство на волнени ткаенини;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 96.746 ЕВРА, што претставува 51,87% од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 95%;
- минимална продажна цена на уделот: 4.837 ЕВРА.

6. ДОО „Центар за земјоделски услуги“ - Штип
- дејност - земјоделски услуги, трговија на големо;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 2.587 ЕВРА, што претставува 20,14% од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 80%;
- минимална продажна цена на уделот: 517 ЕВРА.

7. ДОО „Завод за испитување и примена“ - Штип
- дејност - заштита на растенија и готови прехранбени производи;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 21.291 ЕВРА, што претставува 90,77% од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 50%;
- минимална продажна цена на уделот: 10.646 ЕВРА.

8. ДОО „Кораб“ - Дебар
- дејност - високоградба;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 8.526 ЕВРА, што претставува 37,02% од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 0%;
- минимална продажна цена на уделот: 8.526 ЕВРА.

9. ДОО „Стактарница - амбалажно стакло“ - Скопје
- дејност - производство на амбалажно стакло;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 522.278 ЕВРА, што претставува 55,00% од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 0%;
- минимална продажна цена на уделот: 522.278 ЕВРА.

10. ДОО „Магнум“ - Струмица
- дејност - поправка и одржување на друмски моторни возила;
- број на вработени - нема податок;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 127.499 ЕВРА, што претставува 53,52% од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 0%;
- минимална продажна цена на уделот: 127.499 ЕВРА.

11. ДОО Југосуровина „Метекс“ - Скопје
- дејност - собирање и преработка на индустриски отпадоци;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 73.695 ЕВРА, што претставува 30,00% од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 0%;
- минимална продажна цена на уделот: 73.695 ЕВРА.

12. ДОО „Креатинг инженеринг“ - Скопје
- дејност - инженеринг;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 1.467 ЕВРА, што претставува 55,00% од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 0%;
- минимална продажна цена на уделот: 1.467 ЕВРА.

Понудите за купување на удели во писмена форма се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса на Агенцијата, насоката „не отворај“, а под тоа „пону- да“, назив на претпријатието за кое се однесува пону- дата, име на купувачот, со адреса, телефон и контакт лице (за правни субјекти), а за физичките лица и мати- чен број од лична карта.

Понудата треба да содржи:
- Вредност на уделот што купувачот сака да го купи;
- Износот на средства што купувачот е подготвен да го плати;
- Начин на плаќање (согласно законските прописи);
- Рок (дати) за отплата-веднаш или на рати;
- Број на годишни рати (не повеќе од пет) и
- Обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на рати).

Понудите по јавниот повик се доставуваат по пис- мен пат, со доказ положена гаранција во износ од 10% од продажната цена на уделот.

Понудите се отвораат јавно, од страна на комисијата. Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи до- говор или не ќе ги уплати средствата во рокот предви- ден со договорот, гаранцијата ја наплатува Агенцијата.

жиро-сметка на Агенцијата:
Број: 240-0100000350-94
Банка депозитор: Балканска Банка АД - Скопје
Единствен даночен број: 4030993262472
Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од денот на објавувањето на јавниот повик на следната ад- реса:

Агенција на Република Македонија за приватизација, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7, пош. фак. 410, 1000 Скопје.
Неуредните и неблаговремено доставените понуди нема да бидат предмет на разгледување.

Лицата заинтересирани за набавка на информатив- ниот пакет за продажба на удели на претпријатието, истиот може да го купат во Агенцијата секој работен ден од 8⁰⁰ - 15⁰⁰ часот по цена од 1.000,00 денари.

Комисија за јавни набавки

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

О Д Л У К И
ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ
ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА

Р.бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Број на акции за продажба	Продажна цена по акција (ЕУР)
1	Илинден	Крушево	1.585.005	468.753	29,57%	9.168	2,56
2	Жито Малеш - Свињарска фарма	Берово	819.601	98.679	12,04%	1.930	5,11
3	Факултетско земјоделско стопанство	с. Трубарево Скопје	357.904	55.306	15,45%	10.817	0,51
4	Траншпед Македонија	Струмица	1.381.799	12.731	0,92%	498	25,57
5	Интернационал	Велес	1.789.522	503.111	28,11%	9.840	5,11
6	Инекс Горица	Охрид	4.857.274	369.554	7,61%	7.228	51,13
7	Просвета	Куманово	606.270	113.300	18,69%	431	26,28

СОДРЖИНА

	Страница		
1102. Одлука за продажба на државниот капитал во "Нова Македонија" АД-Скопје.....	1	1115. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и условите под кои изградено и неизградено градежно земјиште се дава под краткотраен закуп.....	26
1103. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот за осигурување на депозити.....	1	1116. Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на висината на надоместоците за користење на доделени броеви, серии на броеви, имиња и адреси од Планот за нумерација за телекомуникациски мрежи во Република Македонија.....	29
1104. Одлука за определување на организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба.....	1	1117. Правилник за начинот и постапката за собирање и обработка на податоците за државните службеници.....	29
1105. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	1	1118. Список на готови лекови за употреба во ветеринарната медицина за кој е дадено одобрение за ставање во промет во период од 01.06.1997 до 01.06.2002.....	36
1106. Одлука за распоредување на средства од радиодифузната такса за финансирање програми од јавен интерес (IV оглас).....	2	1119. Решение од Државниот завод за геодетски работи.....	54
1107. Одлука за објавување оглас за финансирање радио и телевизиски програми од јавен интерес.....	22	1120. Решение од Државниот завод за геодетски работи.....	54
1108. Одлука за замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште.....	22	1121. Одлука од Регионалната изборна комисија.....	54
1109. Одлука за пренесување на право на сопственост на видео опрема на ЈП Македонска радиотелевизија.....	23	1122. Одлука од Регионалната изборна комисија.....	54
1110. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Домот на културата "Иван Мазов Климе"-Кавадарци.....	23	1123. Одлука од Регионалната изборна комисија.....	55
1111. Решение за именување в.д. директор на Домот на културата "Иван Мазов Климе"-Кавадарци.....	23	Акти на фондовите и заводите	
1112. Решение за именување на лице кое ќе ги врши работите на градоначалник на Општина Кондово.....	23	23. Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Фондот.....	55
1113. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа во играчница.....	23	Исправка на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во АД "Макстил"-Скопје.....	55
1114. Правилник за нормативите и стандардите за основање високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност.....	24		

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ**СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.**Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.****Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.****Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.****Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.**